

NARODNA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Direkcija za bankarska regulativa



**I zve{ taj
za bankarski ot sistem i bankarskata supervizija na
Republika Makedonija vo 2006 godina**

Maj, 2007 godina

SODR@INA

Obra}awe na guvernerot.....	4
I. BANKARSKI OT SI STEM VO 2006 GODI NA.....	7
1. Struktura na bankarski ot si stem.....	7
1.1. Broj na banki i { tedi lni ci	7
1.2. Koncentracija i pazarno u-estvo.....	8
1.3. Distr i buci ja na akti vata i kapi tal ot po banki	10
1.4. Sopstveni ~ka struktura na bankarski ot si stem.....	11
1.4.1. U-estvo na pri vatni ot kapi tal vo akci onerski ot kapi tal na bankarski ot si stem	11
1.4.2. Akci onerska struktura na banki te spored ti pot na akci oneri te.....	12
1.4.3. U-estvo na stranski ot kapi tal vo bankarski ot si stem	14
1.5. Bankarska mre` a i broj na vraboteni vo bankarski ot si stem.....	15
1.6. Struktura na ponudata na bankarski usl ugi	16
2. Akti vnost na banki te	18
2.1. Bil ans na sostojba na banki te.....	19
2.1.1. Struktura na v k upnata akti va, kredi ti i depozi ti po grupi banki	20
2.2. Kredi tna akti vnost na banki te - kredi ti na nef i nansi ski te subjekti	21
2.2.1. Struktura na kredi ti te na nef i nansi ski te subjekti (sektorska, ro~na i valutna struktura).....	22
2.2.2. Kredi tna akti vnost vo devizi i vo denari so devi zna kl auzul a	24
2.3. Portf ol i o na harti i od vrednost	25
2.4. Depozi tna akti vnost na banki te - depozi ti na nef i nansi ski te subjekti	26
2.4.1. Struktura na depozi ti te na nef i nansi ski te subjekti (sektorska, ro~na i valutna)	26
3. Ri zi ci vo bankarskoto rabotewe	27
3.1. Kredi ten ri zi k	27
3.2. Kval i tet na kredi tna i zlo` enost	28
3.2.1. Ni vo na rizi ~nost na kredi tnata i zlo` enost od aspekt na val utnata struktura	30
3.2.2. Ni vo na rizi ~nost na kredi tnata i zlo` enost od aspekt na sektorskata struktura	31
3.2.2.1. Struktura i kval i tet na kredi tnata i zlo` enost kon nasel eni eto	32
3.2.2.2. Sektorska struktura na kredi tnata i zlo` enost kon nef i nansi ski te pravni lica i ni vo na rizi ~nost	32
3.3. Ri zi k na zemja	35
3.4. Li kvi dnosen rizi k	36
3.4.1. Pri marni izvori na sredstva (depozi ti na nef i nansi ski te subjekti)	36
3.4.2. Sekundarni izvori na sredstva	37
3.4.3. Li kvi dna akti va i vi sokol i kvi dna akti va	39
3.4.4. Ro~na struktura na akti vata i pasi vata	40
3.5. Kursen rizi k - ri zi k na devi zni ot kurs	41
3.6. Adekvatnost na kapi tal ot / Ri zi k od nesolventnost	44
3.6.1. Kapi tal	44
3.6.2. Koef i ci ent na adekvatnost na kapi tal ot na banki te	45
3.7. Prof i tabi l nost	49
3.7.1. Struktura na bil ansot na uspeh	49
3.7.2. Pokazateli za prof i tabi l nosta i ef i kasnosta na banki te	52
3.7.3. Vi si na na akti vni te i pasi vni te kamatni stapki i kamaten raspon	56
II. BANKARSKATA SUPERVI ZI JA VO 2006 GODI NA.....	58
1. Regul ati vna ramka na bankarskata supervizi ja	58
1.1. Zajaknuwawe na regul ati vni te barawa za upravuvawewe so kredi tni ot ri zi k	58
1.2. Zaokru` uvawe na regul ati vnata ramka za cel osna i mplementacija na Bazel skata kapi tal na spogodba - BASEL I	59
1.3. Unapreduvawe na metodologija za utvrduvawe neto-dol` ni ci na banki te	59
1.4. Utvrduvawe na metodologija za i zdvojuvawe posebna rezerva za potencijal ni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na nenapl ateni pobaruuvawa	60

1.5. Zaokru`uvawe na regulati vata za presmetuvawe i objavuvawe na efekti vna	
kamatna stапка na kreditite i depoziti te.....	60
2. Aktivnosti na bankarskata superviziјa.....	60
2.1. Licenci rawe - i zdavawe dozvoli i soglasnosti na bankite i { tedi lni ci te	60
2.2. Superviziјa na raboteweto na bankite i { tedi lni ci te.....	61
2.3. Prezemeni korektivi vni aktivnosti kon bankite i { tedi lni ci te	62
3. Unapreduvawe na i nsti tuci nal ni ot kapacitet na Narodnata banka pri	
sproveduvaweto na regulatornata i supervizorskata funkcija.....	66
3.1. Unapreduvawe na smetkovodstvenata ramka za bankite	66
3.2. Unapreduvawe na Kreditni ot registar	66
3.3. Unapreduvawe na bankarskata superviziјa	66
3.4. Unapreduvawe na analizata na finansijskata stabilitnost vo Republika	
Makedonija	67

ANEKSI

Bi lans na sostojba	Aneks br.1
Bi lans na uspeh	Aneks br.2
Struktura na kreditite na nefinansijski te subjekti	Aneks br.3
Struktura na portfolijoto na harti i od vrednost	Aneks br.4
Struktura na depoziti te na nefinansijski te subjekti	Aneks br.5
Pokazateli za kvalitetot na kreditnata izlo`enost	Aneks br.6
Tranziska matriца za komponenti te	Aneks br.7
Dogovorna ro~na struktura na aktivata i pasivata	Aneks br.8
O~ekuvana ro~na struktura na aktivata i pasivata	Aneks br.9
Struktura na deviznata aktiva i deviznata pasiva	Aneks br.10
Garanten kapi tal	Aneks br.11
Dekompozicija na stапката na povrat na prose~ni te sopstveni sredstva	Aneks br.12
na nivo na bankarski sistem	
Zakonska regulativa od oblasta na superviziјata	Aneks br.13
Pregled na banki po grupi banki	Aneks br.14
Pregled na banki i { tedi lni ci	Aneks br.15

Po~i tuvani,

Podobruvaweto na vkupni te perf ormansi na bankarski ot sistem na Republika Makedonija, registri rano vo mi nati te godi ni, so pogol em i intenzi tet prodol`i i vo 2006 godina. Ovoj proces be{ e pred sé, odbel e` an so zna~en porast na vkupni te akt ivnost i na banki t e, zgol emena konkurencija na bankarski ot pazar i podobruvawe na nivnata operat ivna efikasnost i profitabilnost . Bankite zna~itelno ja zgol emija ulogata na finansi sk i intemedijatori, kako preku porastot na depoziti ot i vkupni ot finansi sk i potencijal, taka i preku intenzivnata kreditna akti vnost. Porastot na depoziti nata baza na bankite, kako i natamo{ ni ot proces na transformi rawe na nivnata niskokamatonosna vo visokokamatonosna aktiva, bea osnovni te postulati vrz koi bazi ra{ e finansi raweto na zgol emeni ot obem na akti vnosti od strana na bankite. Pri toa, zavisnosta na bankite od stranski izvori na sredstva se zadr`a na re~isi isto ni vo kako i minatata godina.

Zgol emenata konkurencija me|u bankite, pred sé, se manif estira{ e preku voveduvawete novi bankarski proizvodi, osobeno vo domenot na raboteweto so naselenieto. Vo taa nasoka, vo tekot na 2006 godina, osobeno be{ e karakteristi~en porastot na raboteweto na bankite so plate`ni te karti~ki. Isto taka, stesnuvaweto na kamatnata margina, preku namaluvaweto na akti vni te kamatni stapki, osobeno na kreditni te proizvodi nameneti za naselenieto, pretstavuva u{ te eden pokazatel za zajaknatata konkurencija me|u bankite.

Paralelno so procesot na natamo{ no prodlabo~uvawe na finansi skata intermedijacija, bankite odr`uваа relativno visoka solventna pozicija. Nivoto na nivnata kapitalizirnost i ponatamu be{ e zna~ajno povisoko od propisani ot minimum, so trend na negovo natamo{ no namaluvawe, kako refleksija na intenzi vi ranata kreditna akti vnost.

Minatata godina be{ e karakteristi~na i po rekordni ot iznos na dobitka koja ja ostvari ja bankite vo Republika Makedonija, od monetarnoto osamostojuvawe navamu. Pri toa, zna~ajno e {to neto kamatni ot prihod i prihodot vrz osnova na provizi ja zajaknaa svojata uloga vo kreiraweto na prihodni ot potencijal na bankite, za razlika od minati te godini, koga prihodi te od incidenten karakter bea osnovna komponenta vo kreiraweto na nivnata dobitka.

Paralelno so zgol emeni ot obem na akti vnosti i podobrenata profitabilnost i efikasnost, vo tekot na 2006 godina, profitot na rizikost na bankite, isto taka, zabele`a podobruvawe. Kreditni ot rizik ostana dominanten rizik vo spektarot na rizici so koi se soosuvat bankite. Indirektni ot krediten rizik, koj proizleguva od izlo`enosta na kreditokorisnicite na kursen rizik, stanuva se pozna~en, imaj}i ja predvidi intenzi vi ranata dinamika na krediti rawe vo devizi i vo denari so deviznoklauzula vo tekot na 2006 godina. Sepak, kvalitetot na kreditnoto portfolio na bankite ne poka`a znaci na vlo{ uvawe. Od druga strana, vo uslovi na relativno visok stepen na valutna supsticija na bilansi te na bankite vo Republika Makedonija, tie zadovolitelno upravuvaa so kursni ot rizik, voramki te na propisani te prudentni limiti. I pokraj zna~ajni ot porast na pazarot na kapitalot i sé poaktivnata involvi ranost na bankite vo trguvaweto so harti i od vrednost, pred sé so dr`avni te harti i od vrednost, drugite vidovi pazarni rizici i maatseu{ te marginalna uloga vo spektarot na rizici te so koi

tie se soovuvaaat. *Likvidnosni ot rizik* be{ e vo prifatlivi ramki, i maj}i ja predvid raspolo`livosta na likvidnata aktiva za pokriuvaweto na obvrski te na banki te, strukturata na finansi sko ot potencijal i ro~nata struktura na pobaruuvawata i obvrski te na banki te. Osobeno be{ e zna~aen trendot na zgol emuvawe na ro~nosta na depozitni ot potencijal na banki te, koj sepak ne be{ e dovolen za da se nadmene dogovornata ro~na neusoglasenost na pobaruuvawata i obvrski te.

I pokraj, pozitivni te percepcii za dvi~eweto vo bankarski ot sistem, Narodnata banka na Republika Makedonija nastojuva navremeno i na permanentna osnova da gi anticipira site rizici vrz bankarski ot sistem. Pri toa, identifikuweto i kontrolata na nivoto na kreditni ot rizik e vo fokusot na vnimani eto na centralnata banka, osobeno i maj}i go predvid kreditni ot raste` vo tekot na posledni te godini. Vo ovaa nasoka, vo tekot na 2006 godina, Narodnata banka prezede pove}e aktivnosti:

- zajaknuuvawe na regulati vni te barawa pri odobruuvaweto na devizni te i denarski te kredi ti so devizna klausula od strana na banki te;

-zgol emuvawe na pristapot do informaci i za kreditnata sposobnost na komitenti te na banki te, preku postojano unapreduvawe na Kreditni ot registar na Narodnata banka;

-zajaknuuvawe na supervizorskata funkcija, preku premi n kon supervizi ja, koja e pove}e fokusirana kon analiza na rizici te na banki te;

-zaokru`uvawe na regulati vata za adekvatnosta na kaptalot na banki te, koja gi inkorporira i pazarnite rizici na koi se izlo`eni banki te vo svoeto rabotewe;

- vostavuvawe nova smetkovodstvena ramka za banki te, koja }e bi de voljni ja so me|unarodni te smetkovodstveni standardi i me|unarodni te standardi za finansisko izvestuvawe. Ovoj proekt vo celost treba da se zaokru`i vo tekot na 2007 godina.

Vo domenot na sorabotkata so supervizorski te organi vo zemjata, od osobeno zna~ewe be{ e formiraweto na me|ui nsti tucionalnoto telo za finansiskata stabilnost, pri krajot na 2006 godina, vo koj ~lenuvaaat pretstavnici od site supervizorsk i regulatorni organi vo zemjata. Pretstavnici te vo ova telo, na redovna osnova gi razgleduvaat dvi~ewata vo pooddelni te segmenti od finansi sko ot sistem, i nici raat odredeni izmeni vo regulativnata ramka od finansiskata sf era i razmenuvaat i skustva vo domenot na sproveduvaweto na supervizorskata funkcija. Vo odnos na sorabotkata so stranski te supervizorski organi, vo tekot na 2006 godina be{ e i nici rano potpi{uvawe na memorandum za sorabotka so centralni te banki na Grcija i Crna Gora, koe se realizira na po~etokot na 2007 godina. So toa, brojot na sklu~eni memorandumi za sorabotka so stranski supervizorski organi, se zgolemi na 6 (potpi{ani se memorandumi za sorabotka so centralni te banki na Rusija, Slobovenija, Albani ja, Bugarija, Crna Gora i Grcija).

Po~i tuvani,

Godinata zad nas, mo`e da se oceni, kako i sklu~itelno povolna za raboteweto na bankite vo Republika Makedonija. Povolni ot makroekonomski ambient vo 2006 godina, manifestiran so pozitivni te ostvaruvawa vo realniot i eksterni ot sektor i so odr`uvaweto na cenovnata stabilnost, pretstavuva{ e solidna osnova za natamo{ no podobruvawe na vкупните ostvaruvawa na bankarski ot sistem. Bankarski ot sektor prodol`i dinami~no da se razviva, zadr`uvaj}i ja pertoa, stabilnosta i otpornosta na eksterni {okovi. Sepak, natamo{ noto zgol emuvawe na operativnata efikasnost i profitabilnost na bankite, podobruvaweto na nivniot profit na riznost, vo uslovi na niveni dinami~en rast i zgol emena konkurencija, prilagoduvaweto kon novite regulatorni barawa, soglasno me|unarodnite standardi i praktiki se samo nekoi od predizvizi te so koi se soovuvaa bankite vo Republika Makedonija. Od svoja strana, Narodnata banka }e nastojuva navremeno i permanentno da gi anticipira ovie dvi~ewa vo bankarski ot sistem i da go zajakuva svojot institucionalen kapacitet pri sproveduvaweto na supervizorskata i regulatornata funkcija.

Guverner
i Pretsedatel
na Sovetot na NBRM

m-r Petar Go{ev

I. BANKARSKI OT SI STEM VO 2006 GODI NA

1. Struktura na bankarski ot sistem

1.1. Broj na banki i tedi lni ci

Na 31.12.2006 godi na bankarski ot sistem na Republika Makedonija go so i nuvaa devetnaeset banki¹ i dvanaeset { tedi lni ci, { to vo sporedba so krajot na 2005 godi na, pretstavuva namal uvawe za edna banka i dve { tedi lni ci. Namal uvaweto na brojot na banki te vo tekot na 2006 godi na be{ e posledi ca na spojuvaweto na „Tetovska banka“ AD Tetovo i „Teteks-Kreditna banka“ AD Skopje so { to se formira{ e „TTK banka“ AD Skopje. Od druga strana, brojot na { tedi lni ci te zabel e` a namal uvawe kako posledi ca na odzemaweto na dozvolata za rabota i otvoraweto na likvidacijska postapka vo { tedi lni cata „Kiril J u~uk“ DOO Vel es, kako i poradi pripojuvaweto na „Makedonska { tedi lni ca“ AD Skopje kon „Investbanka“ AD Skopje.

Vo izminali te nekolku godini, za bankarski ot sistem na Republika Makedonija e karakteristi~no kontinuitati nui ranoto namal uvawe na brojot na instituciite, so istovremen porast na negovata golenima. Ovoj trend na okrupnuvawe i pazarna konsolidacija na bankarski ot sektor se javuva i vo drugi zemji od Centralna i Isto~na Evropa, pred st kako rezultat na zgoljmenata konkurenca vo bankarstvoto po zavr{ uvaweto na integrativni procesi na ovi e zemji vo ramki te na Evropskata unija. So ponatamo{ noto pri bl i ` uvawe na Republika Makedonija kon Evropskata unija, mo`e da se o~ekuva intenzi~ni rawe na procesot na restruktuirane i na pazarnata konsolidacija na bankarski ot sistem na Republika Makedonija, { to treba da dovede do natamo{ no prodabuvanje na finansijskata intermediacija i osobeno do podobruvawe na vidot i kvalitetot na finansijski te uslugi { to gi nudat bankite.

Tabela br. 1

Strukturni indikatori za bankarski te sistemi na oddelni evropski zemji²

ZEMJA	Broj na kreditni institucii / 1					Vкупна aktiva na kreditni te institucii (vo milioni evra)						Broj na spojuvava i pripojuvava						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006/2	2001	2002	2003	2004	2005	2006/3
~eka	119	84	77	70	56	57	78.188	79.232	78.004	86.525	104.950	117.100	2	2	2	3	1	0
Ungarija	240	227	222	221	215	207	38.433	43.564	54.769	64.970	74.653	97.000	4	0	4	2	0	3
Letonija	39	23	23	23	23	28	7.279	7.250	8.482	11.167	15.570	22.800	1	2	1	2	3	2
Polska	758	666	660	658	739	723	133.476	116.004	103.659	131.904	152.086	189.500	9	8	2	7	3	0
Slovenija	69	50	33	24	25	30	17.782	19.995	21.541	24.462	30.049	34.900	2	3	1	1	1	1
Estonija	7	7	7	9	11	14	4.372	5.221	6.314	8.537	11.830	15.600	0	2	0	0	3	0
EU	9.747	9.311	9.061	8.836	8.684	8.609	24.660.532	25.261.364	26.474.228	28.978.228	32.882.078	n.p.	104	115	108	91	108	40
Makedonija/4	38	38	36	36	34	31	1.744	1.542	1.732	1.940	2.327	2.884	3	0	0	0	1	2

1/ Vklu~uj{ i go brojot na filiali od drugi zemji.

2/ Preliminarni podatoci.

3/ Podatoci te za brojot na spojuvava i pripojuvava za zemji te od Evropskata unija se odnesuваат na prvoto polugodi{ e od 2006 godina.

4/ Vklu~uj{ i banki i tedi lni ci.

¹ Od devetnaesette banki vo Republika Makedonija, tri imaat ovl astuvawe za vr{ ewe finansijski aktivnosti samo vo zemjata (defini~ani vo ~len 45 od Zakonot za bankite), petnaeset banki imaat ovl astuvawe za vr{ ewe na si te finansijski aktivnosti (defini~ani vo ~len 45 i ~len 46 od Zakonot za bankite), a „Makedonska banka za poddr{ ka na razvojot“ izvr{ uva specifi~ni finansijski aktivnosti vo soglasnost so Zakonot za osnovawe na Makedonska banka za poddr{ ka na razvojot.

² Izvor na podatoci: Evropska centralna banka i Izve{ taj za strukturata na bankarski te sistemi na zemji te~lenki na Evropskata unija (ECB), oktomvri 2006 godina.

Anal i zi rano od strukturen aspekt, banki te i maat domi nantnata pozicija vo bankarski ot sistem, nasproti { tedi lni ci te ~ija uloga ostanuva marginalna. Na 31.12.2006 godina, u~estvoto na { tedi lni ci te vo vkupni ot f i nansi ski potencijal na bankarski ot sistem iznesuva{ e 1,3% i vo sporedba so krajot na 2005 godina zabele`a pad od 0,1 procenten poen. [tedi lni ci te go zadr`aa margi nal noto u~estvo i vo vkupni te bruto-krediti na nef i nansi skite subjekti i vo vkupni te depoziti na naseleneto na nivo na bankarski ot sistem, koe na krajot na 2006 godina iznesuva{ e 2,0% i 0,8%, soodvetno.

Tabela br. 2

Broj na banki i { tedi lni ci i nivno u~estvo vo aktivata, bruto-krediti te i depoziti te na naseleneto

Godina	Broj na banki i { tedi lni ci		U~estvo vo vklapniva		U~estvo vo vklapni bruto krediti		U~estvo vo vklapni depoziti na naselenie		
	Banki	tedi lni ci	Vkupno	Banki	tedi lni ci	Vkupno	Banki	tedi lni ci	Vkupno
2001	21	17	38	99,4%	0,6%	1000%	98,5%	1,5%	1000%
2002	21	17	38	99,0%	1,0%	1000%	97,9%	2,1%	1000%
2003	21	15	36	98,8%	1,2%	1000%	97,6%	2,4%	1000%
2004	21	15	36	98,7%	1,3%	1000%	97,6%	2,4%	1000%
2005	20	14	34	98,6%	1,4%	1000%	97,8%	2,2%	1000%
2006	19	12	31	98,7%	1,3%	1000%	98,0%	2,0%	1000%

So ogled na nezna~i tel noto vlijanje na { tedi lni ci te vrz vkupni te aktivnosti i performansi te na bankarski ot sistem, natamoc nata analiza e fokusirana samo na podatoci te i pokazateli te za raboteweto na bankite. Pri toa, zadr`an e principot na klasifikacija na bankite vo tri grupi spored golemi nata na nivnata aktiva. Vo sporedba so 31.12.2005 godina, ~etiri banki premiaa od grupata mal i vo grupata sredni banki, { to e u{ te eden pokazatel za postojani ot porast na bankarski ot sistem.

Tabela br. 3

Grupi banki spored golemi nata na aktivata

Grupa	Kriterium za klasificirane	Broj na banki	
		31.12.2005	31.12.2006
Golemi banki	Aktiva > 15 milijardi denari	3	3
Sredni banki	4,5 milijardi > Aktiva < 15 milijardi	3	7
Mal i banki	Aktiva < 4,5 milijardi denari	14	9
Vkupno		20	19

1.2. Koncentracija i pazarne u~estvo

Koncentracijata vo bankarski ot sistem na Republika Makedonija mo`e da se analizira preku dve ~eweto na Herf i ndeksot³ i pokazateli CR5⁴.

³ Herf i ndeksot se presmetuva spored formulata $HI = \sum_{j=1}^n (S_j)^2$, kade { to S e u~estvo na sekoja banka vo vkupni ot iznos na kategorijata koja se analizira (na primer: vkupna aktiva, vkupni depoziti i tn.), a n e vkupni ot broj na banki vo sistemot. Koga indeksot se dvi`i vo interval od 1.000 edini ci do 1.800 edini ci, nivoto na koncentracija vo bankarski ot sistem se smeta za prifatli vo.

⁴ Pokazateli CR5 go pretstavuva u~estvototo na aktivata na pette najgolemi kreditni institucii (banki) vo vkupnata aktiva na bankarski ot sistem.

Na 31.12.2006 godina, ni voto na Herf i ndal -i indeksot, vo odnos na vkupnata aktiva, iznesuva{ e 1.595 i vo sporedba so 31.12.2005 godina bele` i namaluvave za 12 indeksni poeni. Herf i ndal -i indeksot meren za vkupni te aktivnosti na bankite (bilansni i vonbilansni) i za vkupni te bruto-krediti, poka` uva

vi sok, no pri f atliv stepen na koncentracija. Nad pri f atlivoto nivo e edinstveno vrednosta na Herf i ndal -i indeksot meren za vkupni te depoziti, { to uka` uva na povisoka koncentracija vo domenot na pri b rawe na depoziti kaj nekolku banki. Sepak, vo tekot na 2006 godina, nazi razeno namaluvave od 121 indeksen poen, e zabel e` ano tokmu kaj Herf i ndal -i indeksot meren za vkupni te depoziti.

CR5 pokazatel ot poka` uva nezna{i telno namaluvave na koncentracijata vo bankarski ot sistem. Na 31.12.2006 godina, ovoj pokazatel iznesuva{ e 74,7%, { to e za 0,3 procentni poeni pomalku vo sporedba so krajot na 2005 godina.





Tabela br. 4

Pokazateli za strukturnite karakteristiki na bankarski te sistemi na oddelni te zenji ~lenki na EU i na Republika Makedonija⁵

Zemja	Herf i ndal indeks za vкупnata aktiva*	CR5 pokazatel*	Gustina na naselost (^itel na kvadraten kilometar)	@itel i po kreditna institucija	@itel i po ATM (bankomat)	@itel i po vraboteni vo bankarskiot sistem	@itel i po filijala (ekspozitura)	Aktiva po vraboteni vo bankarskiot sistem (vo iljadi evra)
Republika Makedonija (2006)	1.595	74,7	80	66.356	6.926	411	6.510	576
Republika Makedonija (2005)	1.607	75	79	59.745	12.938	438	7.414	502
Polska	650	48,6	119	51.613	4.743	249	7.511	995
Србија	1.155	65,3	130	182.540	3.712	269	5.601	2.766
Словакија	1.076	67,7	110	234.222	3.166	271	4.717	1.834
Унгарска	795	53,2	109	46.918	3.063	270	3.231	2.000
Словенија	1.369	63	97	80.034	1.437	171	2.887	2.563
Литванија	1.838	80,6	53	43.773	3.402	447	4.154	1.715
Летонија	1.176	67,3	36	100.013	2.628	220	3.925	1.486
Естонија	4.039	98,1	29	122.500	771	172	1.034	8.506
Малта	1.330	48,6	1271	22.443	2.675	119	3.706	8.039
Кипар	1.029	59,8	90	1.938	1.761	70	797	5.590
Novi zenji ~lenki na EU	1.446	65,2	99	46.905	3.462	249	5.087	1.771
Sistemski zenji ~lenki na EU	1.153	59,7	174	75.268	2.015	182	3.377	9.319
Zenji od Evrozona	1.000	54,4	159	64.376	1.327	143	2.529	12.882

* Podatoci te za novi te zenji ~lenki , za Evropska unija i za zenji te ~lenki na evro-zonata se neponderirani proseci.

⁵ Извор на податоци : Народна банка на Република Македонија (во понатамо{ ни от текст Народна банка) и Извесник за структурата на банкарски те системи на земјите ~lenki на Европската унија (ECB), октомври 2006 година.

Relativno visokoto nivo na koncentracija vo bankarskiot sistem se potvrduva i so sporedbenata analiza na istovetni te pokazateli za koncentracija vo bankarski te sistemi na zemji te od Evropskata unija. I meno, so iskluvok na Litvani ja i Estonija, site ostanati analizi rani zemji imaat poniskoto nivo na koncentracija vo odnos na stepenot na koncentracijata vo bankarskiot sistem na Republika Makedonija. Sporedbata so ostanatite struktturni karakteristiki na bankarski te sistemi na zemjite od EU poka` uvaat deka bankarskiot sistem na Republika Makedonija ima dovolen prostor za ponatamo{ no okrupnuvawe, zgolemuwawe na aktivnostite i operativnata efikasnost. I meno, osnovni te pokazateli za pristapot na naselenieto do bankarski te uslugi poka` uvaat deka bankite i {tedilnicite vo Republika Makedonija, vo prosek, opslu` uvaat pogoljem broj ` i tel i vo sporedba so zemjite od EU, i maj}i ja predvid gustinata na naselenost na analizi rani te zemji. Ova osobeno se potvrduva preku pokazateli za prose~ni ot broj na ` i tel i koi gi korisnost uslugite na eden bankomat i pokazateli za prose~ni ot broj na ` i tel i koi gi opslu` uva eden vraboten vo bankite vo Republika Makedonija. Poniskata operativna efikasnost na bankite vo Republika Makedonija vo sporedba so zemjite ~lenki na EU, se potvrduva preku analizata na prose~nata golemi na na aktiva koja ja generira eden vraboten vo bankarskiot sistem. Na 31.12.2006 godina, eden vraboten vo bankarskiot sistem na Republika Makedonija, vo prosek, generira 576 iljadi evra, nasproti eden vraboten vo bankite od site zemji ~lenki na EU koj, vo prosek, generira 9,3 milioni evra.

Relativno visoki ot stepen na koncentracija vo bankarskiot sistem na Republika Makedonija se potvrduva i so analizata na pazarnoto u~estvo na oddelni te grupi banki vo vкупната aktiva, vкупni te bilansni i vonbilansni aktivnosti, vкупni te bruto-krediti i vкупni te depoziti na nefinansi skite subjekti na nivo na bankarskiot sistem. Pri toa, vo sporedba so krajot na 2006 godina, kako rezultat na premiot na ~eti ri banki od grupata mal i vo grupata sredni banki, dojde do zgolemuwawe na pazarnoto u~estvo na grupata sredni banki, za smetka na namal uvaweto na pazarnoto u~estvo na grupata mal i banki.


Tabela br. 5
Koncentracija na bankarskiot sistem po grupi banki

Grupi banki	U~estvo vo vкупnata aktiva		U~estvo vo vкупni te aktivnosti		U~estvo vo vкупni te bruto-krediti		U~estvo vo vкупni te depoziti na nefinansi skite subjekti	
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
Golеми banki	66,1%	66,1%	67,7%	68,1%	69,2%	69,2%	73,1%	72,2%
Sredni banki	12,3%	23,8%	11,7%	22,4%	11,6%	24,1%	11,5%	20,9%
Mal i banki	21,6%	10,1%	20,6%	9,5%	19,2%	6,7%	15,4%	6,9%
Vкупно	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%


1.3. Distribucija na aktivata i kapitalot po banki

Analizata na distribucijata na aktivata poka` uva deka postojat golemi razliki pome|u oddelni te banki. Taka, na krajot na 2006 godina, aktivata na najgolemata banka be{ e za 90 pati pogolema od aktivata na najmalata banka i vo sporedba so krajot na minatata godina, ovaa razlikata se zgolemi (na 31.12.2005 godina iznesuva{ e 74 pati). Prostabilo-uvaweto na razlikata vo visinata na aktivata, se potvrduva i na nivo na grupi te golemi i mal i banki. I meno, prose~ni ot iznos na aktivata na grupata golemi banki e za 19,6 pati pogolema od prose~nata aktiva na grupata mal i banki, dodeka na 31.12.2005 godina ovaa razlikata iznesuva{ e 19,4 pati. Od druga strana, razlikite vo distribucijata na

aktivata pome|u bankite od grupata golemi banki i bankite od grupata sredni banki se namal uvaat. I meno, razlika me|u aktivata na najgolemata banka i najmalata sredna banka se namali od 10,2 pati, na 31.12.2005 godina, na 9,3 pati, na krajot na 2006 godina. Priimekite za ovi e dvi`ewa se povisoki te godi{ ni stapki na rast na aktivata na bankite koi se sostaven del na grupata sredni banki, vo sporedba so stapki te na rast na aktivata na bankite od grupata golemi banki. Povisoki te stapki na rast na aktivata se karakteristi~ni kako za pooddelni te banki od grupata sredni banki, taka i na nivo na grupata sredni banki. Taka prose~nata aktiva na grupata sredni banki zabele`a godi{ na stapka na rast od 30,8%, nasproti stапката на porast од 24%, која ја зabele`a prose~nata aktiva na grupata golemi banki⁶.



Analizata na distribucijata na kapitalot po oddelni banki pokazuvava relativno pomali razliki vo sporedba so distribucijata na aktivata. Na 31.12.2006 godina, bankata so najgolem kapital ima{ 16 pati pogolem kapital od bankata so najmal kapital. Pomali te razliki vo distribucijata na kapitalot pome|u bankite se rezultat na relativno visokata stapka na kapitali ranost na malite banki. Pokraj toa, razliki te vo distribucijata na kapitalot pome|u bankite od grupata golemi banki i ostanatите banki, pokazuvava trend na namaluvave, {to se dol`i na dokapitalizacija na nekolku sredni banki vo tekot na 2006 godina.



1.4. Sopstvena struktura na bankarski ot sistem

Sopstvena struktura na bankarski ot sistem mo`e da se analizira od aspekt na: 1) u~estvoto na privatni ot kapital vo akcionerski ot kapital na bankarski ot sistem; 2) tipot na akcionerite vo bankarski ot sistem i 3) prisustvoto na stranski ot kapital vo bankarski ot sistem.


1.4.1. U~estvo na privatni ot kapital vo akcionerski ot kapital na bankarski ot sistem

Na 31.12.2006 godina, u~estvoto na privatni ot kapital vo ukupni ot akcionerski kapital⁷ na bankarski ot sistem iznesuва{ e 93,1%, odnosno 98,4% ako od analizata se isklju~i „Makedonska banka za poddr{ka na razvojot“ AD Skopje koja e vo celosna dr`avna sopstvenost. Vo sporedba so krajot na 2005

⁶ Presmetkata e vrz osnova na izmenetata struktura na grupite banki na 31.12.2006 godina.

⁷ Za analiza na sopstvena struktura, akcionerski ot kapital se zema kako zbir na ukupnata nominalna vrednost na izdadenite obicini i priorititetni akcii od bankite vo Republika Makedonija.

godi na, u~estvoto na pri vatni ot kapi tal e pogol emo za 1,3 procentni poeni , { to se dol ` i gl avno na berzanskata proda` ba na mal ci nski akci onerski paketi vo nekol ku banki od strana na Fondot za penzi sko i inval idsko osiguruvawe vo prvata pol ovi na od 2006 godi na. Na 31.12.2006 godi na, osven vo „Makedonska banka za poddr{ ka na razvojot“ AD Skopje, javni ot sektor, javni te pretprijati ja, ustanovi te i insti tuci i te na central nata i lokal nata vlast, poseduvaat akci i vo osum banki . So iskl u~ok na „Po{ tenska banka“ AD Skopje, kade JP „Makedonski po{ ti“ Skopje poseduva edna treti na od izdadeni te obi ~ni akci i, vo drugi te sedum banki stanuva zbor za mal ci nski akci onerski paketi, koi agregi rano se pod 5% od vkupni te i zdadeni akci i.



Anal i zi rano po oddel ni grupi banki, najni sko u~estvo na pri vatni ot kapi tal od 81,8% i ma grupata mal i banki, { to se dol ` i na vkl u~enosta na „Makedonska banka za poddr{ ka na razvojot“ AD Skopje vo ovaa grupa. U~estvoto na pri vatni ot kapi tal vo vklupni ot kapi tal na grupi te golemi i sredni banki e nad 99%.

1.4.2. Akci onerska struktura na banki te spored tipot na akci oneri te

Tabel a br. 6

Sopstvena struktura na izdadeni te akci i od banki te spored oddel ni tipovi na akci oneri

Reden broj	Tip na akci oneri	U~estvo vo obi ~ni akci i		U~estvo vo prioritetni akci i	
		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
1	Fizi ~ki lica	10,4%	11,7%	64,7%	52,9%
2	Nef i nansi ski pravni lica	41,4%	36,7%	21,6%	14,9%
3	Finansi ski i nstituci i	39,2%	44,0%	11,7%	31,0%
4	Javen sektor, javni pretprijati ja, javni i nstituci i i ustanovi	8,4%	7,0%	1,9%	0,1%
5	Nedef i ni ran status	0,6%	0,6%	0,1%	1,1%
Vkupno (1+2+3+4+5)		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vkupno privat en kapital (1+2+3+5)		91,6%	93,0%	98,1%	99,9%



Zabel e{ ka: so termi not „nedef i ni ran status“ me|u drugoto se opf ateni akci oneri ~ija ste~ajna postapka e zavr{ ena ili akci oneri koi ne mo` at da bidat identif ikuvani od banki te.

Vo tekot na 2006 godi na, se intenzi vira trendot na namal uvawe na u~estvoto na nef i nansi ski te subjekti vo sopstvena struktura na obi ~ni te i prioritetni te akci i izdadeni od banki te vo Republi ka Makedonija. Taka, na 31.12.2006 godi na, vo sopstvena struktura na obi ~ni te akci i izdadeni od banki te, domi nantnata pozic ija so u~estvo od 44,0% ja imaa finansi ski te i nstituci i⁸, sledeni od nef i nansi ski te pravni lica, so u~estvo od 36,7%. Na

⁸ Kako finansi ski i nstituci i se smetaat doma{ nite banki, stranski te banki, doma{ nite i stranski te brokerski ku}i, investici skite fondovi, penziskite fondovi, dru{ tvata za

godi { na osnova, u~estvoto na f i nansi ski te i nsti tuci i vo obi ~ni te akci i na banki te zabel e` a rast od 4,8 procenti poeni , za smetka na padot na u~estvoto na nef i nansi ski te pravni lica za 4,7 procentni poeni . Od druga strana, vo sopstveni ~kata struktura na pri ori tetni te akci i izdadeni od bankite vo Republika Makedonija, domi nantnata pozicija so u~estvo od 52,9% ja zadr `aa f i zi ~ki te lica, i pokraj trendot na porast na u~estvoto na f i nansi ski te i nsti tuci i .

Zgol emuvaweto na u~estvoto na f i nansi ski te i nsti tuci i vo sopstveni ~kata struktura na bankarski ot sistem e pred s¢ rezul tat na kupuvawe na postoe~ki te akci i na banki te od strana na stranski i nsti tuci onal ni i nvestitori, a ne i na kupuvawe akci i od novi emi si i . Na 31.12.2006 godi na, { est banki kotira na of i cijal ni ot pazar⁹ na „Makedonska berza“ AD Skopje . Ovi e { est banki zaf a}aat 34,5% od vkupni ot kapital , odnosno 39,0% od vkupnata aktiva na nivo na bankarski ot sistem . Dopol ni tel no na toa, na pazarot na javno poseduvani dru{ tva¹⁰ se trguva{ e so akci i te na u{ te tri banki . Kako rezul tat na zgol emeni ot interes na stranski te i nsti tuci onal ni i nvestitori i na doma{ ni te f i zi ~ki lica za trguvawe so akci i te na banki te, vo tekot na 2006 godi na, be{ e zabel e` an rast na prometot so akci i te na banki te, porast na brojot na sklu~eni transakci i , kako i zna~i tel no zgol emuvawe na ni vnata pazarna kapi tal i zaci ja . Dopol ni tel no na toa, dojde do zgol emuvawe na di sperzi ranosta na akcione rska struktura na nekol ku banki , preku zgol emuvawe na brojot na ni vni te akcioni ri . Toa dovede do zgol emuvawe



upravuvawe so penzi ski te f ondovi ili so i nvestici ski te f ondovi , dru{ tvata za osi guruvawe, kako i me|unardon te f i nansi ski i nsti tuci i (EBRD, IFC i sl.) koi se javuvaat kako sopstveni ci na akci i i zdadeni od banki te vo Republika Makedonija .


⁹ Na of i cijal ni ot pazar na „Makedonska berza“ AD Skopje kotiraat akci i te na „I nvestbanka“ AD Skopje, „Komercijal no i nvestici ona banka“ AD Kumanovo, „Komercijal na banka“ AD Skopje, „Ohri dsk a banka“ AD Ohrid, „Stopanska banka“ AD Bitola i „TTK banka“ AD Skopje . Po~nuvaj{i od fevruari 2007 godi na vo sogl asnost so promenata na pravila ta za kotacija na berzata, dve od ovi e banki („I nvestbanka“ AD Skopje i „Komercijal na banka“ AD Skopje) se kotirani na novorormi rani ot poseben pazaren segment nare~en superkotaci ja . Tri od banki te koi se kotirani na of i cijal ni ot pazar - „Komercijal na banka“ AD Skopje, „Ohri dsk a banka“ AD Ohrid i „Stopanska banka“ AD Bitola, se sostaven del od berzanski ot indeks MBI -10.

¹⁰ Na pazarot na javno poseduvani dru{ tva se trguva so akcioni rske dru{ tva so posebni obvrski za i zvestuvawe i, soglasno so Zakonot za harti i od vrednost (Slu~ben vesnik na RM br. 95/2005), toa se akcioni rske dru{ tva koi i maat osnovna gl avni na od nad 1.000.000 evra vo denarska protivvrednost i pove}e od 100 akcioni ri . Na ovaj segment od neof i cijal ni ot pazar zakl u~no so krajet na 2006 godi na se trguva{ e so akci i te na „NLB Tutunska banka“ AD Skopje, „Sileks banka“ AD Skopje i „Stopanska banka“ AD Skopje .



na prose~ni ot broj na akcioneri po banka vo Republika Makedonija, koj na 31.12.2006 godina iznesuva{ e 557 lica, nasproti 498 lica na krajot na 2005 godina. Pritoa, na krajot na 2006 godina, vo dve banki brojot na sopstveni ci na obi~ni akci i be{ e nad 1000 lica, a vo u{ te dve banki be{ e nad 500 lica.

1.4.3. U~estvo na stranski ot kapital vo bankarski ot sistem

Na krajot na 2006 godina, u~estvoto na stranski ot kapital vo vkupni ot akcionerski kapital na bankarski ot sistem na Republika Makedonija iznesuva{ e 56,1%. Vo sporedba so 31.12.2005 godina, u~estvoto na stranski ot kapital zabele`a porast od 3,6 procenctni poeni, { to se dol`i na interesot na stranski te portfolio i investitori za trguvawe so akcii te na bankite. Stranski ot kapital e prisutan vo sedumnaeset banki, a negovoto u~estvo vo poedi ne~ni te banki se dvi`i vo interval od 0,02%, do 100% vo ~eti ri banki. Pritoa, na krajot na 2006 godina, vo sporedba so krajot na 2005 godina, kaj si te grupi banki se javuva zgol emuvawe na u~estvoto na stranski ot kapital vo vkupni ot akcionerski kapital.



Od vkupni ot broj na banki vo Republika Makedonija, osum se vo domi nantna sopstvenost na stranski akcioneri¹¹, a ~eti ri od ovi e osum banki se vo domi nantna sopstvenost na stranski banki. Vo 2006 godina, prodol`i kontinuirani trend na zgolemuvawe na u~estvoto na bankite { to se vo domi nantna sopstvenost na stranski akcioneri vo vkupnata aktiva i vo vkupni ot kapital na nivo na bankarski ot sistem. So prezemaweto na „Ohridska banka“ AD Ohrid od strana na "Societè Generale" s.a. Paris, domi nacijata na bankite { to se vo domi nantna sopstvenost na stranski akcioneri, vo prvata pol ovi na na 2007 godina stana u{ te poi zrazena.



¹¹ Banki vo domi nantna sopstvenost na stranski akcioneri se oni e kade { to stranski te akcioneri poseduvaat nad 50% od vkupni ot broj na izdadeni akci i.


1.5. Bankarska mre` a i broj na vraboteni vo bankarski ot sistem

Geograf skata di stri buci ja na bankite vo Republika Makedonija se karakteri zi ra so zna~i tel na koncentracija na teritorijata na gl avni ot grad. I meno, { esnaeset banki i maat sedi { te vo Skopje, a samo tri vo vnatret{ nosta na zemjata. Na 31.12.2006 godina, ovi e tri banki u~estvuvaa so 9,1% vo vkupnata aktiva, odnosno so 12,0% vo vkupni ot kapi tal na ni vo na bankarski ot sistem. Vo sporedba so krajot na 2005 godina, kako rezul tat na spojuvaweto na dve banki i so toa f ormi rawe na nova banka so sedi { te vo Skopje, koncentracijata na bankite vo gl avni ot grad u{ te pove}e dojde do izraz.

Vi sokata koncentracija na sedi { tata na bankite vo gl avni ot grad se ubla` uva so relativno disperzirana bankarska mre` a, preku koja se obezbeduvaat finansijski usl ugi do po{ i rokata javnost. Bankarskata mre` a vo Republika Makedonija ja so{i nuvaat sedumdeset i { est filijali, dveste i dvaeset eksposzituri, petnaeset delovni edini ci i pet disperzirani { alteri, a dopolnil tel no na toa i 338 po{ tenski edini ci, preku koi edna banka gi i zvr{ uva svoi te akti vnosti. So razvojot i pri f a}aweto na novi te tehnologi i vo sf erata na bankarstvoto, kako alternativni kanali za di stri buci ja na bankarski te usl ugi se javuvaat internetot i elektronskoto bankarstvo, pa do krajot na 2006 godina takvi usl ugi nudat devet banki, a se o~ekuva i ni vna pogol ema ekspanzija vo naredni ot period.

Na 31.12.2006 godina, vkupni ot broj na vraboteni vo bankarski ot sistem na Republika Makedonija iznesuva{ e 5.010 lica i vo sporedba so 31.12.2005 godina bele` i porast za 463 lica, odnosno za 8,3%. Najgolemi ot del od vraboteni te vo bankarski ot sistem gi apsorbiira grupata golemi banki, a najgolem godi { en porast na vraboteni te, od 25,1%, imae grupata sredni banki. Pri toa, 30% od godi { ni ot porast na vraboteni te vo grupata sredni banki e efekt na strukturnoto pomestuvawe na nekolku banki od grupata mal i banki vo grupata sredni banki, a ostanati te 70% od godi { ni ot porast se rezultat na zgol emuvawe na vrabotenosta kaj postoe~ki te banki od grupata sredni banki.

Konti nui rani ot porast na brojot na vraboteni te vo bankarski ot sistem e prosleden i so postepeno podobruvawe na ni vnata kvalifikacijska struktura. Taka, vo tekot na 2006 godina, u~estvoto na licata so visoka stru~na podgotovka vo vkupni ot broj vraboteni vo bankarski ot sistem zabele` a porast od 2,2 procenctni poeni, za smetka na licata so sredna stru~na podgotovka, ~ie u~estvo se namali za 1,8 procenctni poeni. Trendot na postepeno menuvawe na kvalifikacijska struktura na bankarski ot kadar, vo korist na visokoeduci rani te lica, pretstavuva neophoden preduslov za zgol emuvawe na kvalitetot na bankarskoto rabotewe.



1.6. Struktura na ponudata na bankarski uslugi


Na 31.12.2006 godina, prose~ni ot broj na korisnici na bankarski te uslugi po poedi ne~na banka i znesuva{ e 197.186 lica i vo sporedba so 31.12.2005 godina be{ e pogol em za 39.745 lica, odnosno za 25,2%. Pri toa, na krajot na 2006 godina, fizi~ki te lica go so~inuваа dominantni ot del od ukupni ot prose~en broj na korisnici na bankarski te uslugi, so u~estvo od 95,7%. Vo tekot na 2006 godina, stапkata na porast na prose~ni ot broj fizi~ki lica - korisnici na bankarski te uslugi i znesuva{ e 26,1%, nasproti godi{ nata stапka na porast na korisnici te - pravni lica od 8,0%. Analiziрано според типот на uslugi, najkoristena usluga be{ e vlo` uvaweto vo depoziti po vi duvawe, odnosno nea ja koristeа 65,6% od ukupni ot prose~en broj na korisnici.

Tabela br. 7


Prose~en broj na korisnici na bankarski te uslugi po poedin~na banka so sostojba 31.12.2006 godina

Red. br.	Opis	Pravni lica prose~en broj na korisnici	Pravni lica prose~en broj na korisnici	Vkupno prose~en broj na korisnici	Vkupno prose~en broj na korisnici	Stапка na porast vo odnos na 31.12.2005		
1	Krediti, akreditivi, garancii	1.481	17,6%	12.989	6,9%	14.470	7,3%	39,6%
2	Depoziti	6.846	81,1%	122.532	64,9%	129.378	65,6%	14,1%
2a	- po vi duvawe	6.802	80,6%	105.364	55,8%	112.166	56,9%	12,0%
2b	-oro~eni	44	0,5%	17.168	9,1%	17.212	8,7%	29,5%
3	Pari~ni karti~ki	111	1,3%	18.226	9,7%	18.337	9,3%	110,6%
4	Teknovna sметка	0	0,0%	35.001	18,5%	35.001	17,8%	40,3%
Vkupno		8.438	100,0%	188.748	100,0%	197.186	100,0%	25,2%

Na krajot na 2006 godina, 65,4% od ukupni ot broj na korisnici na nivo na bankarski sistem pri pa|aa na grupata golemi banki, po { to sledе{ e grupata mal i banki so u~estvo od 18,1% i grupata sredni banki so u~estvo od 16,5%. Pokraj toa, grupata golemi banki go zadr`a dominantnoto u~estvo vo ukupni ot broj na fizi~ki lica - korisnici na bankarski te uslugi na nivo na bankarski sistem so u~estvo od 66,1%, { to pretstavuva nezna~itel en porast od 0,7 procentni poeni vo sporedba so 31.12.2005 godina.



Vo tekot na 2006 godina, banki te zna~itel no go zgol emija svoeto rabotewe vo domenot na plate~ni te karti~ki. Ukupni ot broj na izdадени plate~ni karti~ki na 31.12.2006 godina, i znesuva{ e 419.168 i, vo sporedba so krajot na 2005, godina zabele`a porast od 240.935 karti~ki, odnosno za 135,2%. Pri toa, re~isi tri ~etvrtini od godi{ ni ot porast na plate~ni te karti~ki e






realiziran vo последниот квартал од 2006 година. Воедно се забележува и пораст на користевето на платени картички, на тој укачуваат годините стапки на пораст на бројот на трансакциите со платени картички и нивната вредност, од 60,7% и 46,6%, соодветно.

Zaključно со 31.12.2006 година, вкупно дванаесет банки извршуваат активности поврзани со платени картички. Во структурата на издадените картички, доминантното место припаѓа на групата големи банки, која уествува со 74,7% во вкупниот број на издадените картички, а по неа следат групата средни банки и групата мали банки, со уества од 23,1% и 2,2%, соодветно.

Паралено со зголемениот број на платени картички, дојде до пораст и на бројот на уредите каде кое се користат картичките (bankomati, imprinteri, POS терминал), како и на бројот на трговците кои ги прифаќаат картичките како инструмент за плаќаве. Така, на 31.12.2006 година, бројот на bankomati и instalirani во Република Македонија изнесуваат 297, што е за 140 повеќе во споредба со 31.12.2005 година, додека бројот на уредите на продавници на кои прифаќаат платени картички изнесуваат 9.546 и во споредба со крајот на 2005 година, бидејќи зголемен за 3.632. На 31.12.2006 година, бројот на трговците кои прифаќаат платени картички изнесуваат 7.196 и, во споредба со 31.12.2005 година, бидејќи зголемен за 2.481.

Realno е да се очекува во наредниот период да дојде донатамо{но зголемуваве како на бројот на трговците, така и на бројот на уредите кои прифаќаат платени картички. На крајот на 2006 година, во структурата на bankomati по групи на банки, најголемо уество од 54,9% имаат групата средни банки, делумно затоа што поголема експанзија во доменот на работевето со платени картички, а делумно и затоа што преминот на неколку банки од групата мали во групата средни банки.



2. Aktivnost na bankite

Pozi vni te ekonomski dvi`ewa vo Republika Makedonija, pred sè stabili ni ot makroekonomski ambient i kontinuirani ot trend na jaknewe na doverbata vo bankarski ot sistem, pozi vno se reflektira na porastot na depozitni ot i na ukupni ot finansijski potencijal na bankite vo 2006 godina. Ovoj porast pretstavuva{ e solidna osnova za natam{ no intenziivare na poddr{ kata na ekonomskata aktivnost vo zemjata, izrazena preku permanentno zgoljemuvane na krediti raweto od strana na bankite. Zgoljeni ot obem na aktivnosti na bankite istovremeno zna~e{ e i natam{ no prodlabuvawe na stepenot na finansijska intermediacija. Vo

taa smisla, stepenot na finansijska intermediacija, kako osnoven pokazatel za relativoto zna~ewe na aktivnosti na bankite vo ukupnata ekonomска активност vo zemjata, go zadr`a nagorni ot trend karakteristi~en za izminalite nekolku godini. Na krajot na 2006 godina, ni voto na finansijska intermediacija na bankarski ot sistem, mereno kako soodnos na ukupnata aktiva, bruto-kreditite i ukupni te depoziti na nefinansijski subjekti, od edna strana, i bruto doma{ni ot proizvod (BDP)¹², od druga, iznesuva{ e 57,4%, 29,6% i 41,3%, soodvetno. Pritoa, grupata golemi banki imate najgolem pridones vo finansijskata intermediacija, {to e odraz na nejzini noto domi nantno u~estvo vo ukupnata aktiva, bruto-krediti i depoziti. Taka, na 31.12.2006 godina, stepenot na finansijska intermediacija na grupata golemi banki, izmeren preku relacijata na ukupnata aktiva, bruto-krediti i ukupni te depoziti so BDP, iznesuva{ e 38%, 20,5% i 29,8%, soodvetno.




Tabela br. 8

Stepen na finansijska intermediacija¹³

Zemja	Vkupna aktiva/BDP	Bruto-krediti/BDP	Vkupni depoziti/BDP	Krediti/Depoziti
Republika Makedonija - 2006	57,4 %	29,6 %	41,3 %	71,7 %
Kipar	449,9 %	209,9 %	281,9 %	74,5 %
Letonija	121,7 %	77,4 %	69,0 %	112,2 %
Estonija	112,2 %	76,1 %	57,6 %	132,1 %
Slovenija	109,8 %	61,7 %	59,9 %	103,0 %
~eka	106,6 %	41,6 %	72,5 %	57,4 %
Slovenska	95,4 %	38,7 %	58,4 %	66,3 %
Bugarija	86,0 %	46,4 %	n.p.	n.p.
Ungarija	84,9 %	51,8 %	42,6 %	121,5 %
Litvaniya	63,6 %	42,8 %	36,5 %	117,0 %
Polska	62,5 %	31,9 %	43,5 %	73,4 %
Romanija	51,2 %	30,1 %	32,2 %	93,6 %
Evropska unija-25	303,9 %	125,9 %	103,7 %	121,4 %
Evropska monetarna unija-12	283,3 %	123,5 %	102,1 %	121,0 %

¹² Procenet podatok za 2006 godina od Dr`avni ot zavod za statistika.

¹³ Izvor na podatoci: Izve{taj za strukturata na bankarski ot sektor na EU, (ECB), oktomvri 2006 i internet stranice na centralni te banki na zemjite. Podatoci te za si te zemji ~lenki na EU se za 2005 godina, osven za Romaniya i Bugarija, za koi podatoci te se za 2006 godina.

I pokraj postojani ot trend na porast na nivoto na finansi skata i intermedijacija, toa e da e kalkulatorski od nivoto na finansiska intermedijacija karakteristi~no za bankarski te sistemi na zemjite~lenki na EU, kako i od prose~ni te nivoi na finansiska intermedijacija vo EU (EU-25) i evro-zonata (EMU-12). Edinstveno, bankarski ot sistem na Romani ja ima kalkulatorski nivo na finansiska intermedijacija od bankarski ot sistem na Republika Makedonija, mereno kako soodnos na ukupnata aktiva i ukupni depoziti so BDP. Sepak, treba da se naglasi deka vo izmiantite godini e prisutan trend na pribli~uvave na nivoto na finansiska intermedijacija na bankarski ot sistem na Republika Makedonija do prose~ni te nivoi vo EU (EU-25) i evro-zonata (EMU-12).

2.1. Bilans na sostojba na bankite

Na 31.12.2006 godina, ukupnata aktiva na bankite iznesuva{ e 174.117 milioni denari, {to pretstavuva porast od 24,0% vo odnos na 31.12.2005 godina (Aneks br. 1 - Bilans na sostojba). Zgolj emuvaweto na aktivata e odraz na intenzi~ni ranata di namika na porast na kreditnata poddr{ka na nefinansi~ki subjekti i na izrazeni ot interes na bankite za investirane vo harti i od vrednost (glavno dr` avni zapisi). Na stranata na izvori te na sredstvata na bankite, porastot be{e izrazen pred se preku pro{i ruvaweto na depoziti od potencijal na bankite. Zabranoto tempo na porast na nivoto na aktivata, kreditite i depoziti na bankite vo 2006 godina dovede do relativno najvi{oki godi{ni stapki na porast na ovi e tri kategorii, vo sporedba so izmiantite nekolku godini.




Tabela br. 9

Struktura na aktivata i pasivata

Bilans na sostojba	Iznos (vo milioni denari)		Struktura (vo %)		Porast 31.12.2006/31.12.2005			
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	Apsoluten porast	Vo procenti	Vo strukturata	Uestvo vo porastot
Pari~ni sredstva i salda kaj NBRM	11.165	7.983	6,4%	5,7%	3.182	39,9%	0,7%	9,4%
Portfolio na harti i od vrednost	24.264	17.845	13,9%	12,7%	6.419	36,0%	1,2%	19,1%
Plasmani kaj drugi banki	47.194	43.158	27,1%	30,7%	4.036	9,4%	-3,6%	12,0%
Krediti na nefinansi~ki subjekti	79.627	58.908	45,7%	41,9%	20.719	35,2%	3,8%	61,5%
Presmetana kamata i ostanata aktiva	5.060	6.178	2,9%	4,4%	-1.118	-18,1%	-1,5%	-3,3%
Osnovni sredstva	6.880	6.476	4,0%	4,6%	404	6,2%	-0,7%	1,2%
Neizdvoeni rezervaci i za potencijalni zugubi	-74	-113	0,0%	-0,1%	39	-34,7%	0,0%	0,1%
Ukupna aktiva	174.117	140.435	100,0%	100,0%	33.682	24,0%	100,0%	
Depoziti od banki	3.902	2.717	2,2%	1,9%	1.185	43,6%	0,3%	3,5%
Depoziti na nefinansi~ki subjekti	125.267	97.921	71,9%	69,7%	27.346	27,9%	2,2%	81,2%
Pozajmici (kratkorone i dolgorone)	15.692	13.146	9,0%	9,4%	2.546	19,4%	-0,3%	7,6%
Ostanata pasiva	5.421	3.676	3,1%	2,6%	1.745	47,5%	0,5%	5,2%
Rezervaci i za vonbilansni stavki	648	713	0,4%	0,5%	-65	-9,1%	-0,1%	-0,2%
Sopstveni sredstva	23.187	22.262	13,3%	15,9%	925	4,2%	-2,5%	2,7%
Ukupna pasiva	174.117	140.435	100,0%	100,0%	33.682	24,0%	100,0%	

Analizata na strukturata na aktivata na bankite na 31.12.2006 godina uka~uva na prodol~en trend na namaluvave na niskokamatonosnata za smetka na porastot na kamatonosnata komponenta na aktivata, pred se neto-plasmani te kaj nefinansi~ki subjekti i portfolio na harti i od vrednost. Neto-kreditite te na nefinansi~ki subjekti ja zajaknata svojata dominantna pozicija i na

31.12.2006 godi na u~estvuvaat so 45,7% vo vkupnata aktiva, { to e za 3,8 procentni poeni pove}e vo odnos na 31.12.2005 godina. Na godi { no nivo, tie zabel e`aa porast od 20.719 milioni denari ili za 35,2% i bea osnoven generator na rastot na vkupnata aktiva (61,5% od vkupni ot godi { en porast na aktivata). Plasmanite kaj drugi banki, kako vtoria najgolema struktura komponenta, go prodol `ija trendot na namaluvawe na u~estvoto vo vkupnata aktiva, od 30,7% (31.12.2005 godina) na 27,1% (31.12.2006 godina). Portfolioto na harti i od vrednost, so u~estvo od 13,9% (12,7% na 31.12.2005 godina), ostana treta kategorija po golemi na vo vkupnata aktiva. Vo odnos na 31.12.2005 godina, toa zabel e`aa porast od 6.419 milioni denari ili za 36,0%, so { to pridonese so 19,1% vo vkupni ot porast na aktivata. Preostanati te 13,3% od aktivata, se odnesuvaat na komponenti ~ie poedine~no u~estvo vo vkupnata aktiva e relativno malo i ne nadmi nuva 6,5%.

Na 31.12.2006 godina, strukturata na pasivata na bankite ne zabel e`aa zna~i telni promeni vo odnos na prethodnata godina. So u~estvo od 71,9%, depoziti te na nef i nansi skite subjekti ja zadr`aa svojata dominantna pozicija vo strukturata na pasivata, so { to go zadr`aa pri matot na primarni izvori na sredstva na bankite. Vo odnos na 31.12.2005 godina, depoziti te na nef i nansi skite subjekti evidentira najgolem apsoluten porast od 27.346 milioni denari, odnosno 27,9%, so { to vo golema mera (81,2%) go odbeli e`aa porastot na vkupnata pasiva. Sopstveni sredstva na bankite imaa u~estvo od 13,3%, { to e namaluvawe od 2,6 procentni poeni vo odnos na 31.12.2005 godina. Druga pozna~ajna kategorija na izvori na sredstva na 31.12.2006 godina, bezaemite od drugi banki koi, kako i na 31.12.2005 godina, go zadr`aa u~estvoto od okolu 9% vo vkupnata pasiva na bankite.

2.1.1. Struktura na vkupnata aktiva, krediti i depoziti po grupi banki


Tabela br. 10

Pazarno u~estvo i porast na vkupnata aktiva, krediti i depoziti po grupi banki

KATEGORI I	Iznos vo milioni denari		Struktura		Godi { en porast 31.12.2006/31.12.2005			
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	Vo apsolutni iznosi	Vo procenti	Vo strukturata	U~estvo vo porastot
Vkupna aktiva	174,117	140,436	100.0%	100.0%	33,681	24.0%		100.0%
- Golemi banki	115,122	92,835	66.1%	66.1%	22,287	24.0%	0.0	66.2%
- Sredni banki	41,368	17,245	23.8%	12.3%	24,123	139.9%	11.5	71.6%
<i>Sredni banki bez premijatite banki</i>								
- Mali banki	21,197		12.2%		3,952	22.9%	-0.1	11.7%
- Mal i banki	17,627	30,356	10.1%	21.6%	-12728	-41.9%	-11.5	-37.8%
<i>Mali banki so premijatite banki</i>								
	37,798		21.7%		7,442	24.5%	0.1	22.1%
Krediti na nef i nansi skite subjekti	89,806	68,797	100.0%	100.0%	21,009	30.5%		100.0%
- Golemi banki	62,143	47,627	69.2%	69.2%	14,516	30.5%	-0.03	69.1%
- Sredni banki	21,651	7,947	24.1%	11.6%	13,703	172.4%	12.6	65.2%
<i>Sredni banki bez premijatite banki</i>								
- Mali banki	10,179		11.3%		2,232	28.1%	-0.2	10.6%
- Mal i banki	6,012	13,222	6.7%	19.2%	-7210	-54.5%	-12.5	-34.3%
<i>Mali banki so premijatite banki</i>								
	17,484		19.5%		4,261	32.2%	0.2	20.3%
Depoziti na nef i nansi skite	125,267	97,922	100.0%	100.0%	27,345	27.9%		100.0%
- Golemi banki	90,507	71,540	72.3%	73.1%	18,967	26.5%	-0.8	69.4%
- Sredni banki	26,151	11,240	20.9%	11.5%	14,911	132.7%	9.4	54.5%
<i>Sredni banki bez premijatite banki</i>								
- Mali banki	13,943		11.1%		2,704	24.1%	-0.3	9.9%
- Mal i banki	8,609	15,142	6.9%	15.5%	-6533	-43.1%	-8.6	-23.9%
<i>Mali banki so premijatite banki</i>								
	20,817		16.6%		5,675	37.5%	1.2	20.8%
Premijatite banki								
Aktiva	20,171	14387	11.6%	10.2%	5,784	40.2%	1.3	17.2%
Krediti	11,471	7,538	12.8%	11.0%	3,933	52.2%	1.8	18.7%
Depoziti	12,208	8,015	9.7%	8.2%	4,192	52.3%	1.6	15.3%

Promenite vo apsolutni te golemi i vo strukturata na aktivata, vo bruto-kreditite i vo depoziti te na nefinansiski subjekti na nivo na bankarski sistemi se determinirani od grupата golemi banki, so ogled na nejzini dominantno uestvo vo si te tri kategori. Od druga strana, promenata na uestvoto na grupата sredni banki i grupата mali banki vo ukupnata aktiva, krediti i depoziti, glavno se dolci na nastanatata struktorna promena kaj ovi e dve grupe banki vo odnos na 31.12.2005 godina.

Znaen pozitiven efekt vrz ukupni ot porast na aktivata, krediti i depoziti i maai bankite koi preminali vo grupata sredni banki. Vsesoustnost, prosekinite stapki na porast na aktivata, krediti i depoziti kaj ovaa grupa banki, gi nadmognuvat prosekinite stapki na porast na ovie tri kategori na nivo na celiot bankarski sistem. Zabrzano tempo na porast na ukupni te aktivnosti na grupата sredni banki se potvrduva i preku sporedbenata analiza na stapkite na porast na krediti i depoziti po oddelni banki.



Pokraj dominacijata na grupата golemi banki, sepak vo tekot na 2006 godina postoece i zrazen trend na zajaknuvawe na pozicijata na grupата sredni banki vo izvrsuvaweto na finansijskata intermediacija. Nasproti golemite i srednite banki, kaj pogoljemi ot broj mali banki se zabelejava trend na natamocno namaluvawe na nivnata uloga na finansijski intermediatori.

2.2. Kreditna aktivnost na bankite - krediti na nefinansiski subjekti

Pozitivni ot trend na kreditnata aktivnost na bankite, evidentiran vo prethodni te godini, prodolci i vo tekot na 2006 godina. I meno, bruto-kreditite na nefinansiski subjekti zabelejava porast od 21.009 milion denari, ili za 30,5%, vo odnos na 31.12.2005 godina. Osnova na intenzivnata kreditna aktivnost besezgoleneni ot depoziten potencijal na bankite. Zgoljmenata kreditna poddrka od bankite besezgoleneni rezultat delumno i na porastot na pobaruvska za krediti od strana na pretprijatijata i naselenieto, delumno na porelaksi rani te uslovi za krediti rawe, na povisok i na stepen na konkurenca me|u bankite i na pozitivni te percepци за ukupnata ekonomска aktivnost¹⁴.

¹⁴ Soglasno so rezultatite od Anketata za kreditnata aktivnost na bankite za tri te posledni kvartali od 2006 godina.

Anketa za kreditnata aktivnost

Vo juli 2006 godina, Narodnata banka zapo~na so sproveduvawe na Anketa za kreditnata aktivnost na bankite, konci pi rana po primerot na Anketata na Evropskata centralna banka. Ovaa anketa, koja se sproveduva na kvartal na osnova, treba da obezbedi kvalitativni i informaci i za kreditnata aktivnost na bankite, odnosno za uslovi te za krediti rawe (generalno i poedine~ni te uslovi) i za pobaruva~kata za krediti vo odreden kvartal od godinata, kako i za o~ekuvawata na bankite za i dni ot kvartal.

Analizata na uslovi te za krediti rawe na pretprijatijata i na naselenieto, upatuva na ni vno relaksi rawe kaj pogol em del od bankite, vo tekot na cel i ot period vo koj se sproveduva Anketata za kreditna aktivnost.

Pri toa, najgolem del od bankite se izjasnil e deka relaksi raweto na uslovi te za krediti rawe vo tekot na 2006 godina e postignato preku namaluvave na kamatnata stapka na kreditite. Najmal procent od bankite prijavile relaksi rawe na uslovi te za krediti rawe na pretprijatijata, vo odnos na rokot na dostasuvawe na kreditite. Vo odnos na uslovi te za krediti rawe na naselenieto, najmal procent od bankite prijavile relaksi rawe na barawata za obezbeduvawe na krediti. Relaksi raweto na uslovi te za krediti rawe vlijaeli vrz di nami kata na pobaruva~kata za krediti kaj dvata sektora. I meno, vo si te kvartali od 2006 godina, relativno pogol em del od bankite prijavile pogol em porast na pobaruva~kata za krediti od sektorot „naselenie“ (osven pobaruva~kata za stanbeni krediti vo posledni ot kvartal na 2006 godina), vo odnos na pobaruva~kata na krediti od sektorot „pretprijatija“. Kaj sektorot „pretprijatija“, porastot na pobaruva~kata za krediti osobeno e evidenten vo posledni ot kvartal na 2006 godina, koga nad 60% od bankite (ponderiran prosek) bele~at nejni porast.

Vrz osnova na analizata na o~ekuvawata na bankite za natamo{ nata tendencija za relaksi rawe na uslovi te za krediti rawe, mo`e da se zaklui deka bankite, generalno, i vo poslednokot na 2007 godina, o~ekuvat natamo{ no relaksi rawe na uslovi te za krediti rawe i na dvata sektora. Vakvata tendencija bi trebal o da ima pozitiven odraz vrz ponudata na krediti, odnosno ni vna pogolema dostapnost.

2.2.1. Struktura na kreditite na nefinansi skite subjekti (sektorska, ro~na i valutna struktura)

Na 31.12.2006 godina, **sektorskata struktura na kreditite** ne bele~i zna~itelni promeni, vo odnos na krajot na 2005 godina (Aneks br. 3 - Struktura na kreditite na nefinansi skite subjekti). Dominantna stavka, so uestvo od 64,9% (67,9% na 31.12.2005 godina), ostanaa kreditite na pretprijatijata. Na godi{ no nivo, tie zabele~aa porast od 11.602 milioni denari, ili za 24,9%, so{ to imaa pridones od 55,2% vo ukupni ot porast na bruto-kreditite. Vo tekot na 2006 godina prodol~i trendot na intenzi vi rawe na kreditnata poddr{ka na naselenieto, zapo~nata vo izmianti te godini. Ovi e krediti zabele~aa godi{ en porast od 9.258 milioni denari, ili za 42,9%, pridonesuvaji so 44,1% vo porastot na ukupnite bruto-krediti. Kako rezultat na ovie dvi~ewa, na 31.12.2006 godina, uestvoto na bruto-kreditite na naselenieto, vo ukupnite bruto-krediti, dostigna ni vo od 34,4% (31,4% na 31.12.2005 godina).

Analizata na **ro~nata struktura na bruto-kreditite** uka~uva na ponatamo{ en trend na dominacija i zajaknuvawe na zna~eweto na krediti raweto na dolg rok, koe na 31.12.2006 godina zafaja{ e 59,1% (54,8% na 31.12.2005 godina) od ukupnite bruto-krediti. Voedno, dolgoro~ni te krediti so pridones od 73% bea glaven nositel na ukupni ot porast na kreditite vo tekot na 2006

godi na. U~estvoto na kredi ti raweto na kratok rok i na dostasani te i nefunkcionalni te kredi ti iznesuva{ e 28% i 12,9%, soodvetno. Domini naci jata na dolgoro~noto kredi ti rawe be{ e prisutna kaj kredi ti te na pretprijati jata, so u~estvo od 51,1%, a osobeno kaj kredi ti te na naseleni eto, so u~estvo od 74,8%.

Tabela br. 11

Valutna struktura na kredi ti te po oddelni sektori

Struktura na kredi ti te na 31.12.2006 godina	Pretprijatija		Fizi~ki lica		Vкупно	
	vo milioni denari	strukturna vo %	vo milioni denari	strukturna vo %	vo milioni denari	strukturna vo %
Denarski kredi ti	25.402	43,1%	17.060	55,3%	42.462	47,3%
Devizni kredi ti	21.917	37,2%	1.707	5,5%	23.624	26,3%
Kredi ti so devizna klauzula	11.632	19,7%	12.087	39,2%	23.719	26,4%
Vкупно	58.951	100,0%	30.854	100,0%	89.805	100,0%

Vo valutnata struktura na kredi ti te, i pokraj toa { to be{ e zabel e`ano namaluvave na u~estvoto na denarski te kredi ti, tie s{ te se dominantni so u~estvo od 47,3% vo vklupni te bruto-kredi ti (52,5% na 31.12.2005 godina). Za smetka na toa, porasna u~estvoto na devizni te kredi ti i kredi ti te so devizna klauzula, koe na 31.12.2006 be{ e re~i si identi~no i iznesuva{ e 26,3% (25,4% na 31.12.2005 godina), odnosno 26,4% (22,2% na 31.12.2005 godina), soodvetno. Vo tekot na 2006 godina, naji zrazen godi { en porast od 55,5% zabel e`aa denarski te kredi ti so devizna klauzula, nasproti porastot od 35,4% i 17,7% na devizni te kredi ti i denarski te kredi ti, soodvetno. Kako rezultat na vakvi ot porast, denarski te kredi ti so devizna klauzula bea i glavna determinanta na vklupni ot porast na bruto-kredi ti te, so u~estvo od 40,3%.

Vo ramki te na kreditnata aktivnost kon naseleni eto, na krajot na 2006 godina mo`e da se zabel e` i pogolema orientirani ranost na banki te kon denarskoto kredi ti rawe i indeksi ranoto denarsko kredi ti rawe. Nasproti ova, vo valutnata struktura na kredi ti te na pretprijati jata, domini raat kredi ti te so devizen kvalitet (devizni kredi ti i denarski kredi ti so devizna klauzula).

Kaj grupite golemi i sredni banki be{ e zabel e`ana poi zrazena zastapenost na kredi ti te vo denari. Nasproti toa, kaj grupata mal i banki, i pokraj najgolemo u~estvo na denarski te vo vklupni te kredi ti, be{ e prisutno relativno poi zrazeno u~estvo na kredi ti te so devizna klauzula i iskl u~itelno nisko u~estvo na devizni te kredi ti.

Tabela br. 12



Struktura na kredi ti te po oddelni grupi banki

Grupabanki	Sektorskastruktura				Romastruktura			Valutnastruktura				
	Pretprijatija	Naselenie	Dru{ komitenti	Vklupno	Kratkorogi ro-ni	Dolgorogi ro-ni	Dostasani i nefunkcionalmi	Vklupno	Denarski	Devizni	Devizna klamala	Vklupno
Golemi banki	66,4%	32,7%	0,9%	100,0%	28,4%	57,0%	14,6%	100,0%	49,5%	28,9%	21,7%	100,0%
Sredni banki	62,8%	36,9%	0,3%	100,0%	25,9%	68,0%	6,2%	100,0%	40,6%	24,5%	34,9%	100,0%
Mal i banki	57,1%	42,3%	0,6%	100,0%	31,2%	48,7%	20,2%	100,0%	48,8%	64%	44,7%	100,0%

Relativnoto zna~ewe na dolgoro~noto kredi ti rawe be{ e osobeno i zrazeno kaj grupata sredni banki, dodeka kredi ti raweto na naseleni eto i ma{ e najgolemo relativno u~estvo vo kreditnata aktivnost na grupata mal i banki.


2.2.2. Kreditna aktivnost vo devizi i vo denari so devizna klausula

Vo izmienati nekolку godini, besevidenten trendot na porast na deviznata komponenta¹⁵ na kreditnata aktivnost na bankite vo Republika Makedonija. Vakvi razvoeni trendi e prisutni ne samo vo bankarski sistem na Republika Makedonija, туку и во bankarski sistemi на поголем број од нови и земји –ленки на EU¹⁶, а се забележува, како преку порастот на вкупни кредити со devizna komponenta, така и преку зголемување на нивното relativno u-estvo во формата на вкупната kreditna baza na bankite. Така, до крајот на 2005 година, нивното со devizna komponenta во вкупната kreditna aktivnost на bankite, по одделни земји –ленки, достигнало до 76%. На крајот на 2006 година, овој показател за bankarski sektor na RM и знесувал е 52,7%,



наспроти иначичној нивој од 39,3% на крајот на 2002 година. На крајот на 2005 година, када најголемиот број од анализирани земји постоеше relativno pogolemo u-estvo на deviznата komponentа во kreditnata aktivnost кон pretprijatijata, во однос на u-estvoto на krediti raweto со devizna komponenta на naselenieto.

Raste~ki ot trend na krediti te со devizna komponenta соодветно се reflektira и на придонесот на овие krediti во вкупниот пораст на brutokrediti te, во периодот 2002-2005 година. Решиси во сите земји, deviznата komponenta на kreditnata aktivnost на bankite има relativno pogолем придонес во интензивното на вкупната kreditna aktivnost на bankarski te sistemi на соодветни земји.



Pричините заvakvi razvoeni trend na krediti te со devizna komponenta во разли~ni земји се разли~ni. Generalno, најголем дел од земјите

¹⁵ За потребите на анализата, под kreditna aktivnost со devizna komponenta се подразбираат krediti te во devizi и денарски te krediti со devizna klausula. Податоци за RM се однесуваат на 31.12.2006 година, а за земјите –ленки на EU на 31.12.2005 година.

¹⁶ Извор на податоци: I звр за стабилноста на bankarski te sektor na EU, (ECB), ноември 2006 година.

percepi raat popovl nata kamatna stапка na ovi e kredi ti, kako pri marna pri ~ina za nivnata zgol emena „popul arnost“. Vo Republi ka Makedoni ja, s~c pogol emata orienti ranost na kl i enti te kon zadol ` uvaweto vo stranska val uta, vo najgol ema mera e motivi rano od poni skite kamatni stапки koi gi nudat bankite za ovoj tip na kredi ti.

Tabela br. 13

Glavni pri ~ini za „popul arnost“ na kredi ti te so devizna komponenta

	Bugrija	Estonija	Ugrija	Litvaniј	Letonija	Polska	Romaniј	Slovenija	Slova~ka	RM
popovl nata kamatna stапка	x	x	x	x		x	x	x		x
re` immaf iksend zven kurs	x	x		x	x					x
o~duvava zaskoroprikl u~uvave kon EMU		x		x	x			x		
otsustvomanti cip i rawer arizikot			x			x	x			x
trend na presijaci janadna~ na tavaluta						x	x			
silma izozna orientacija				x	x				x	
nedostatok na finansi raveddona~ ni izori			x	x						

Izvor na podatoci: Izve~ tej stabilnost na bankarskot sektor na EU ECB noemvri 2006 ZaRMocenka na NBM

Podatoci teza~e{ kanese vklu~eni vo odgovore te poradi minomotozna~ evenade vizni te vo vкупni te kredi ti na nefinansi skiti subjekti voova

2.3. Portfolio na harti i od vrednost

Vo tekot na 2006 godi na prodol ` i zgol emeni ot interes na bankite za vlo~ uvawe vo harti i od vrednost, pred s~c vo dol ` ni~ki harti i od vrednost. Toa determini ra porast od 6.420 milioni denari, ili za 36%, na portfoli oto na harti i od vrednost, na godi { na osnova. Vakvata di nami ka dovede do zgol emuvawe na u~estvoto na portfoli oto na harti i od vrednost, od 12,7% (31.12.2005 godi na) na 13,9% (31.12.2006 godi na) vo vкупnata aktiva na bankite vo Republi ka Makedoni ja.

Vo ramki na portfoli oto na harti i od vrednost, dominantna pozicija so u~estvo od 93,7% imaa dol ` ni~ki te harti i od vrednost (Aneks br. 4 - Struktura na portfoli oto na harti i od vrednost). Strukturnata analiza na dol ` ni~ki te harti i od vrednost uka~ uva na namal uvawe na u~estvoto na blagajni~ki te zapi si na Narodnata banka (od 54,6% na 31.12.2005 godi na, na 41,6% na 31.12.2006 godi na), za smetka na porastot na pozicijata na harti i te od vrednost i zdadeni od strana na dr ` avata, po razni osnovi (od 44,1% na 31.12.2005 godi na, na 57,7% na 31.12.2006 godi na). Generator na vakvi te dvi~ewa be{ e porastot na iznosot na zapi{ ani dr ` avni zapi si. Ovi e dvi~ewa, vo golema mera, se rezultat na promenata na instrumentite na monetarnata politika na Narodnata banka¹⁷. Na 31.12.2006 godi na, vкупni ot iznos na zapi{ ani dr ` avni zapi si od strana na bankite iznesuva{ e 7.103 milion denari, { to pretstavuva zgol emuvawe za 6.313 milioni denari, ili za 799,2%, vo odnos na 31.12.2005 godi na. Od vкупni ot iznos na zapi{ ani dr ` avni zapi si na 31.12.2006 godi na, 77,4% bea vo korist na bankite, a 22,6% vo korist na kli enti.

I pokraj porastot od 258 milioni denari, ili za 360% vo odnos na 31.12.2005 godi na, konti nui rani te dr ` avni harti i od vrednost s~c u{ te i maat nezna~i tel no u~estvo od 2,5% vo cel okupnoto portfoli o na harti i od vrednost.

Na 31.12.2006 godi na, 6,3% od portfoli oto na harti i od vrednost se odnesuваа na sopstveni~ki te harti i od vrednost. Pri toa, 55,2% od ovaa stavka bea vlo~ uvawata vo banki i drugi f inansi skiti insti tuci i vo zemjata.

¹⁷ Vo mart 2006 godi na Narodnata banka, vo sorabotka so Ministerstvoto za f inansi i, zapo~na so i zdavawe dr ` avni zapi si za monetarni cel i.

2.4. Depozitna aktivnost na bankite - depoziti na nefinansijski subjekti

Trendot na porast na depoziti na bankite e evidentiran vo prethodni godini prodolži во текот на 2006 година. Така, на 31.12.2006 година, депозитите на нефинансијски subjekti изнесуваат 125.267 милиони денари, { тој представува пораст од 27.345 милиони денари, односно за 27,9% во споредба со 31.12.2005 година.

2.4.1. Struktura na depozitite na nefinansiski subjekti (sektorska, ro~na i valutna)

На 31.12.2006 година, депозитите на населението, со уество од 57%, и понатаму беа првомини носители на вкупниот депозитен потенцијал на банките (Анекс бр. 5 - Структура на депозитите на нефинансијски subjekti). Тие зabele`aa najizrazen apsoluten porast od 13.839 милиони денари, со { тој представува оновен generator на порастот на вкупните депозити (уество во вкупниот пораст од 49%) во текот на 2006 година. Уеството на депозитите на претпријатијата во вкупните депозити изнесува{ e 36,5%. Во однос на 31.12.2005 година, тие се зголемија за 11.320 милиони денари, со { тој придонесоа со 41,4% во вкупниот пораст на депозитната база. На крајот на 2006 година, депозитите на населението и депозитите на претпријатијата имаат годи{ни стапки на пораст од 24,0% и 32,9%, соодветно.

Tabela br. 14

Структура на депозитите по одделни групи банки

Структурни депозити на 31.12.2006 година	Секторска структура				Родна структура			Валутна структура				
	Претпријатија	Население	Јавен сектор	Други контенти	Вкупно	По вид на возврат	Краткорочни	Долгорочни	Вкупно	Денарски	Девизни	Вкупно
Големи банки	35,6%	58,1%	1,0%	5,2%	100,0%	46,6%	51,5%	1,9%	100,0%	45,7%	54,3%	100,0%
Средни банки	41,9%	52,6%	1,3%	4,2%	100,0%	39,1%	50,8%	10,0%	100,0%	46,3%	53,7%	100,0%
Мали банки	29,3%	58,8%	5,8%	6,2%	100,0%	55,4%	35,7%	8,9%	100,0%	68,7%	31,3%	100,0%

Од аспект на **секторската структура** на депозитите каде секоја одделна група банки, поизразено бе{е уеството на депозитите на секторот „населението“ каде групите големи и мали банки, додека каде групата средни банки постое{е relativno поиздна~ена дистрибуција на депозитите поме|у секторите „населението“ и „претпријатија“.

Nepovolnata **ро~на структура** на депозитниот потенцијал на банките се зadr`a и на крајот на 2006 година. Имено, 95,9% од депозитите на банките беа со ро~ност до 1 година (од кои 47,6% се депозити по видуваве¹⁸), а само 4,1% беа долгорочни депозити. Sepак, треба да се истакне дека и во текот на 2006 година се зabele`uva позитивен trend во насока на зголемување на ро~носта на депозитите на банките. Имено, на годи{на основа kratkoro~ните и долгорочните депозити имаат стапки на пораст од 37,2% и 36,5%, соодветно. Во истиот период, депозитите по видуваве зabele`aa стапка на пораст од 18,4%.

Analizata на ро~ната структура на депозитите на населението покажува одделна група банки, упатува на relativno поиздна~ено уество на депозитите по видуваве и kratkoro~ните депозити каде групата големи банки, nasproti mi nornoto uestvo na dolgorochnite depoziti. Kаде групата средни банки доминацијата бе{е на страната на kratkoro~ните депозити, а каде групата мали

¹⁸ Vo ramki na depozitite po viduvave se vklju~eni transakciiski te depoziti.

banki na stranata na depoziti te po viduvawe. Kaj ovi e dve grupi banki, dolgoro~ni te depoziti i maat relativno pogoljemo zna~ewe vo formi raweto na vklupni ot depoziten potencial, vo odnos na grupata golemi banki. Vsu{ nost, grupata sredni banki i ma{e dominantno u~estvo od 51,5% vo vklupni te dolgoro~ni depoziti na nivo na bankarski ot sistem.

Na 31.12.2006 godi na **valutnata struktura na depozitnata baza na banki te** be{e re~isi identi~na so onaa na 31.12.2005 godi na. Deviznite depoziti u~estvuvaa so 52,6%, a denarski te so 47,4% vo vklupnata depozitna baza. Od vklupni te denarski depoziti, 9% se denarski depoziti so devizna klausula. Vo tekot na 2006 godi na, nefi nansi skite subjekti i maa poi zrazena preverenca za { tedewe vo denari, { to soodvetstvuva so stakata na rast na denarski te depoziti od 37%, nasproti stakata na rast na deviznite depoziti od 20,7%.

Od aspekt na valutnata struktura na depoziti te, kaj grupata golemi i grupata sredni banki postoi pogoljemo u~estvo na deviznite, vo odnos na denarski te depoziti. Nasproti toa, kaj grupata mal i banki pogoljemo be{e u~estvoto na denarski te depoziti vo nivni ot vklupen depozitoten potencial.

3. Rizi ci vo bankarskoto rabotewe

3.1. Kredi ten rizik

Na 31.12.2006 godi na, vklupnata kreditna izlo`enost¹⁹ na bankarski ot sistem i znesuva{e 179.188 milioni denari, { to e za 38.492 milioni denari, ili za 27,4%, pove{e vo sporedba so 31.12.2005 godi na. Pomestuvaweto na ~etiri banki od grupata mal i vo grupata sredni banki predizvi ka najgolema godi{na stakpa na porast na kreditnata izlo`enost (od 146,4%) kaj grupata sredni banki, a voedno i namaluvawe na kreditnata izlo`enost (za 40%) kaj grupata mal i banki. Toa e pred s{ rezultat na visokata stakpa na porast na kreditnata izlo`enost na bankite { to premianaa od grupata mal i vo grupata sredni banki (od 43,6%).

Tabela br. 15

Sostojba i porast na kreditnata izlo`enost po grupi banki

Grupi banki	Kreditna izlo`enost (v milioni denari)		Struktura na kreditna izlo`enost		Godi{en porast 31.12.2006 / 31.12.2005		
	31.12.2005		31.12.2005		Absolutna porast (v milioni denari)	Stakana porast (v%)	U~estvovo porastot (v%)
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006			
Golem banki	98.437	124.108	70,0%	69,3%	25.671	26,1%	66,7%
Sredni banki	15.945	39.283	11,3%	21,9%	23.338	146,4%	60,6%
-sredni banki, bez preminatite banki od grupat anal i banki		20.328		11,3%	4.383	27,5%	11,4%
Mali banki	26.314	15.797	18,7%	88%	-10.517	-40,0%	-27,3%
-mali banki, sopreminatite banki vo grupat a sredni banki		34.752		19,4%	8.438	32,1%	21,9%
Premiat i banki	13.197	18.955	9,4%	10,6%	5.758	46,6%	15,0%
Vlupno	140.686	179.188	100,0%	100,0%	38.502	27,4%	100,0%

¹⁹ Vklupnata kreditna izlo`enost na bankite, pokraj kreditite, gi opfa{a i pobaruva wata po drugi osnovi (kamata, provizi, avansi, vlo`uvawa vo sopstveni~ki harti i od vrednost), kako i nepokrieni te garancii, nepokrieni te akreditivi i drugi potencijalni pobaruva wata na bankite koi odrazuvaat odredeno nivo na krediten rizik.

Vo strukturata na kreditnata izlo`enost, dominanterno u~estvo od 67,0% имаа redovni te krediti, кои растеа со годи{ на стапка од 25,2%, и нивното u~estvo во вкупниот пораст на kreditnata izlo`enost iznesува{ е 62,8%. Во текот на 2006 година продол`и trendot на намалуваве на нефункционални te кредити, кои се намалија за 196 милиони денари, односно за 1,9%. На 31.12.2006 година, нивното u~estvo во вкупната kreditna izlo`enost на nivo на bankarskiот систем изнесува{ е 5,8%, { то е за 1,7 процентни поени помалку во споредба со 31.12.2005 година. Najgolema godi{ на стапка на пораст од 62,4%, zabel e` a vonbilansnata izlo`enost na bankite (pred s{, vrz osnova na odobreni kreditni limiti po platе`ni karti~ki, dozvoleni negativni salda na tekovni smetki i nepokrieni garancii, akreditivi i konfirmirani akreditivi), so { то нејзиното u~estvo во vкупната kreditna izlo`enost se зголеми за 2,8 процентни поени и на 31.12.2006 iznesува{ е 12,6%.

Stres-test analiza za otpornost na bankite na krediten rizik


Stres-test analiza*, која се темели врз kvantifikacija на максималниот пораст на kreditnata aktivnost, без притоа да се загрози solventноста на bankite, покажа дека bankite, на 31.12.2006 година, имаат доволен капацитет за зголемување на обемот на кредитите. Имено, bruto-krediti te na nivo на celiot bankarski систем би mo`ele da porasнат за 63,2%. Stapkata na krediten porast kaj deset bankи bi mo`ele da биде над 100%, а притоа ниvnата стапка на adekvatnost на капиталот да не се намали под законски utvrdenoto minimalno nivo. Исто така, analiza покажа дека каде edinaeset bankи е mo`no premi навеа на nad 25% од redovni te krediti во нефункционални krediti, без притоа да се загрози нивната solventna pozicija.

Ovi e rezultati представуваат у{теeden pokazatel deka bankarskiот систем на Republika Makedonija има зна~i tel en potencijal za natamо{no prodлabo~uvave na finansijskata intermediacija.

* Ova stres-test analiza se базира врз основни предпоставки дека makroekonomskoto okru`uvave останува стабилно и дека се задр`ува истата структура на novoodobreni te krediti, од аспект на нивото на rizik-nost, како и во текот на 2006 година.

3.2. Kvalitet na kreditna izlo`enost

I покрај интензивната kreditna aktivnost на bankite, во текот на 2006 година, kvalitetot на kreditnata izlo`enost на bankite не збеле{ a значи на вло{uvave. I meno, kreditnata izlo`enost, klasiфицирана во kategorite na rizik "A" и "B", збеле{a godi{ на пораст од 40.238 милиони денари (во овој пораст, kreditnata izlo`enost во kategorija na rizik "A" u~estvuva со 86,5%), со { то нивното u~estvo во vкупnата kreditna izlo`enost se зголеми за 3,3 процентни поени и на 31.12.2006 година



i znesuva{ e 92,4%. Nasproti toa, vo tekot na istiot period, kreditnata izlo`enost klasi f i ci rana vo kategorijite na rizik "V", "G" i "D" zabele`a namaluvawe od 1.746 milioni denari i so toa, na 31.12.2006 godina, ni vnoto u~estvo vo vkupnata kreditna izlo`enost se namali od 10,9% (na 31.12.2005 godina) na 7,6%. Vo tekot na 2006 godina, kreditnata izlo`enost klasi f i ci rana vo kategorijata na rizik "D" zabele`a namaluvawe od 1,5% i nejzi noto u~estvo vo vkupnata kreditna izlo`enost na 31.12.2006 godina i znesuva{ e 3,5%.

Tabela br. 16

Struktura na kreditna izlo`enost po kategorija na rizik

Kategorija na rizik	Kreditna izlo`enost				Promena 31.12.2006/31.12.2005		
	31.12.2005		31.12.2006		iznos (vo milioni denari)	stapka (vo%)	u~estvo vo promenata (vo%)
	iznos (vo milioni denari)	struktura (vo %)	iznos (vo milioni denari)	struktura (vo %)			
A	108.913	77,4%	143.707	80,2%	34.794	31,9%	90,4%
B	16.488	11,7%	21.931	12,2%	5.443	33,0%	14,1%
V	4.473	3,2%	3.807	2,2%	-666	-14,9%	-1,7%
G	4.420	3,1%	3.435	1,9%	-985	-22,3%	-2,6%
D	6.403	4,6%	6.308	3,5%	-95	-1,5%	-0,2%
Vkupno:	140.697	100,0%	179.188	100,0%	38.491	27,4%	100,0%

Kako rezultat na ovi e dvi `ewa, na 31.12.2006 godina, prose~noto ni vo na rizikost na kreditnata izlo`enost na nivo na bankarski ot sistem i znesuva{ e 6,6% (soodvetstvuva na kategorijata na rizik „B“), { to vo sporedba so 31.12.2005 godina e ponisko za 1,8 procenntni poeni.

Podobruvaweto na kvalitetot na kreditnata izlo`enost na bankite se potvrduva i preku namal enoto u~estvo na nerezervirani ot iznos na kreditnata izlo`enost klasi f i ci rana vo kategorijite na rizik "V", "G" i "D" (kreditna izlo`enost namalena za soodvetniot iznos na izdvoena posebna rezerva) vo garantni ot kapital, od 26,1% (31.12.2005 godina) na 19,4% (31.12.2006 godina). Ova zna~i deka, pod pretpostavka za celosna nenaplatalivost na kreditnata izlo`enost klasi f i ci rana vo kategorijite na rizik "V", "G" i "D", za pokriuvawe na zagubite bi bila potrebna pomalku od edna petti na od garantni ot kapital na bankite. Soodvetno na toa, adekvatnosta na kapitalot bi se namali la od 18,3% na 14,8%, { to poka`uva deka solventnosta na bankarski ot sistem na Republika Makedonija ostanuva stabilna i pri vakvo ekstremno scenario.

Tabela br. 17


Pokazateli za kvalitetot na kreditnata izlo`enost po oddelni grupi banki

Grupi banki	% na „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kreditna izlo`enost		% na „V“, „G“ i „D“ vo grantniot kapital		% na neto „V“, „G“ i „D“ vo grantniot kapital	
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
Golemi banki	11,7%	8,2%	123,5%	91,6%	43,8%	31,1%
Sredni banki	6,1%	3,6%	36,7%	21,3%	20,8%	10,5%
- sredni banki bez premijatite banki od grupata malii banki		3,4%		21,5%		9,6%
Malii banki	10,5%	12,4%	29,8%	33,7%	9,8%	7,3%
- malii banki so premijatite banki vo grupata sredni banki		7,7%		29,1%		8,7%
Premijatite banki	5,3%	3,8%	22,3%	21,1%	10,6%	11,2%
Nivo na bankarski sistem	10,9%	7,6%	71,8%	57,4%	26,1%	19,4%

Konstatacijata za podobruvawe na kvalitetot na kreditnata izlo`enost se potvrduva и по одделни групи банки, иако степенот на подобрувавето не е пodednakov kaj si te групи. И мено, каде групата големи банки, си те показатели за kvalitetot на kreditnata izlo`enost zabele`uvavaат подобруваве во споредба со krajot na 2005 godina, додека каде групата малите банки del од овие индикатори беле`ат вло{уваве. Овие неповољни трендови каде групата малите банки се дол`ат гледано на премијата на ~етири банки од групата малите банки во групата средни банки. Доколку се изземе ефектот од структурната промена на групите банки, индикаторите за kvalitetot на kreditnata izlo`enost на сите групи банки беле`ат зна~ително подобруваве.

Групата големи банки има датуми на развоја во однос на kvalitetot на kreditnata izlo`enost на bankarskiот систем. Така, на 31.12.2006 година, оваа група банки опфаќа 75% од kreditnata izlo`enost класифицирана во категорииите на ризик "V", "G" и "D", и 68,8% од kreditnata izlo`enost во категорииите „A“ и „B“. И стовремено, оваа група банки у~ествува{е со 75,5% во вкупниот износ на извршената посебна резерва за покриавање на потенцијални загуби на иницијатива на bankarskiот систем.

И покрај trendот на подобруваве на kvalitetot на kreditnata izlo`enost на bankarskiот систем, анализата по одделни европски земји²⁰ покажува дека показателот за kvalitetot на kreditnata izlo`enost - у~еството на нефункционалните кредити во вкупните кредити, во Република Македонија е скромно и на релативно високо ниво. И мено, на krajot на 2006 година, у~еството на нефункционалните кредити во вкупните кредити на иницијатива на bankarskiот систем на Republika Makedonija i~nesuva{e 8,2%, додека во останатите анализирани земји овој показател, на krajot на 2005 година, се дели и во интервал од 0,2% до 7,9%. Во земјите ~ленки на EU, просечното у~ество на нефункционалните кредити во вкупните кредити i~nesuva{e 2,7%. Овој показател е повисок, идентично, за bankarskiот систем на Bugarija (10,4% на 31.12.2005 година).



На 31.12.2005 година, показателот за kvalitetot на kreditnata izlo`enost за земјите ~ленки на EU, пресметан како у~ество на kreditnata izlo`enost класифицирана во "V", "G" и "D" во вкупната кредитна izlo`enost, i~nesuva{e 2,8%. Во Република Македонија, на krajot на 2006 година, овој показател i~nesuva{e 7,6%.

3.2.1. Nivo na riziknost na kreditnata izlo`enost od aspekt na valutnata struktura

Od аспект на valutnата структура на kreditnata izlo`enost, на 31.12.2006 година, најголемо у~ество од 45,2% има{е денарската кредитна izlo`enost, а по

²⁰ Извор: Извештај за анализа на финансиската стабилност на одделните земји и на Европската централна банка.


nea sl edea deviznata kredi tna izlo` enost, so u~estvo od 38,9%, i denarskata kredi tna izlo` enost so devizna klauzula, so u~estvo od 15,9%. Ottuka, proizleguva deka kreditnata izlo` enost so valutna komponenta domini ra so u~estvo od 54,8%, vo ramki na vkupnata kredi tna izlo` enost.

Tabela br. 18
Valutna struktura na kreditnata izlo` enost

Vid na kreditna izlo` enost	Iznos (vo milioni denari)		Porast 31.12.2006/31.12.2005		
	31.12.2005	31.12.2006	Iznos (vo milioni denari)	Stapka vo %	U~estvo vo porastot
Denarska izlo` enost	59.221	80.994	21.773	36,8%	56,6%
Denarska izlo` enost so devizna klauzula	20.904	28.479	7.575	36,2%	19,7%
Devizna izlo` enost	60.573	69.715	9.142	15,1%	23,8%
Vkupna izlo` enost	140.698	179.188	38.490	27,4%	100,0%

Vo odnos na krajot na 2005 godina, najgolem porast od 21.773 milioni denari (ili 36,8%) bel e` i denarskata kredi tna izlo` enost, a za odbel e` uvawe i porastot na denarskata kredi tna izlo` enost so devizna klauzula od 36,2%.

Kvalitetot na kreditnata izlo` enost, analiziran od aspekt na negovata valutna struktura, isto tako se podobruva. Indikator za ova e kontinuirani trend na podobruvawe na pokazatelite za u~estvoto na kreditnata izlo` enost klasificirana vo kategorite na rizik „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kredi tna izlo` enost po valuta (doma{ na i stranska). Najniskariznost se zabel e` uva kaj deviznata kredi tna izlo` enost, {to delumno proizleguva od faktot {to deviznoto krediti rawe na rezidenti se liberalizira vo 2003 godina, pa stanuva zbor za relativno „mlado“ kreditno portfolio.



3.2.2. Nivo na rizikost na kreditnata izlo` enost od aspekt na sektorskata struktura

Na 31.12.2006 godina, vo ramki te na sektorskata struktura na kreditnata izlo` enost, so 77,8% domini ra izlo` enosta kon nefinansi te pravni lica od razli~ni ekonomski dejnosti, a ostatokot od 22,2% se odnesuva na izlo` enosta kon sektorot „naselenie“. Pri toa, vo tekot na 2006 godina, prodol`i trendot na pogolem porast na kreditnata izlo` enost kon naselenieto, vo sporedba so porastot na kreditnata izlo` enost kon ostanati te ekonomski dejnosti. Godi{ nata stapka na rast na kreditnata izlo` enost kon naselenieto i znesuva{ e 53,7%, nasproti godi{ nata stapka na rast na kreditnata izlo` enost kon ekonomski te dejnosti, koja i znesuva{ e 21,4%. Kako rezultat na pointenzi vni ot porast, kreditnata izlo` enost kon naselenieto go zgolemi svoeto u~estvo vo vkupnata kreditna izlo` enost za 3,8 procenctni poeni.

3.2.2.1. Struktura i kvalitet na kreditnata izlo`enost kon naselenieto


Vo strukturata na kreditnata izlo`enost kon sektorot „naselenie“, потро{ uva~ki te krediti imaa domi nantno u~estvo od 37,2%. Vo odnos na 31.12.2005 godina, ova u~estvo e namaleno za 8,2 procentni poeni, vo korist na zgodemuvaweto na u~estvoto na kreditnata izlo`enost vrz osnova na izdadeni kreditni karti~ki (od 16% na 31.12.2005 godina, na 23,4% na 31.12.2006 godina). Drugi te vidovi kreditna izlo`enost kon naselenieto ne bele`at pozna~ajni promeni vo tekot na 2006 godina.

Generalni ot trend na podobruvawene kvalitetot na kreditnata izlo`enost na bankite e prisuten i vo delot na kreditnata izlo`enost kon naselenieto. Taka, na 31.12.2006 godina, u~estvoto na kreditnata izlo`enost kon naselenieto klasifciрана во категориите на ризик „V“, „G“ и „D“ во вкупната kreditna izlo`enost kon ovoj sektor, iznesува{ e 5,4% i bele`i namaluvawe za 2 procentni poeni, vo odnos na 31.12.2005 godina.


Na krajot na 2006 godina, prose~nata klasifikacija na kreditnata izlo`enost, izmerena kako odnos na utvrdenite potencijalni zagubi i kreditnata izlo`enost kon sektorot „naselenie“, izнесува{ e, 4,6% {to odgovara на kategorijata на ризик „A“ i, во однос на 31.12.2005 godina, bele`i namaluvawe за 0,8 procentni poeni.

3.2.2.2. Sektorska struktura na kreditnata izlo`enost kon nefinansijskite pravni lica i nivo na rizikost

Vo strukturata на вкупната kreditnata izlo`enost на bankarskiот систем по oddeli~ni dejnosti, domi nantnoto mesto go има dejnosta „finansijsko posreduvawe“, со u~estvo od 37,2%. Najgolemiot del од kreditnata izlo`enost кон овaa dejnost prozleguvava od izlo`enosta на bankite kon Narodnата банка (vrz osnova на plasmani vo blagajni~ki zapisi), како и од izlo`enosta во вид на



Zabelje{ka: Kategorijata „drugi krediti“ vkl u~uva{i mi krokrediti за delovni nameni. Po-nuvaji od 31.03.2007 godina, bankite podetalno ќе ја извршават Narodnата банка за strukturata на овие krediti според нивната намена.



plasi rani depoziti vo stranski i domaci banki. Vo sporedba so 31.12.2005 godina, uestvoto na „finansi skoto posreduvawe“ vo vkupnata kreditna izlo`enost po odredeni dejnosti, bele`i namaluvave za 4,7 procentni poeni, {to e rezultat na dinami zi raweto na kreditnata aktivnost i orientacija na bankite kon kupuvawe na dr`avni harti i od vrednost vo izmianti ot period. Votaa nasoka, vo sporedba so 30.12.2005 godina, najvisoka stапка na rast bele`i kreditnata izlo`enost kon dejnosta „javna uprava, odbrana i zadol`itel na socijalna za{titat“, {to e odraz na zgoljmenata aktivnost na bankite na primarni ot pazar na dr`avni harti i od vrednost (dr`avni zapis i konti nui rani dr`avni obvrzni ci)²¹.

Tabela br. 19

Godi{ na dinami ka na kreditnata izlo`enost po dejnosti

Dejnost	Kreditna izlo`enost po dejnosti (31.12.2005)		Kreditna izlo`enost po dejnosti (31.12.2006)		Godi{ en porast 31.12.2006/31.12.2005		
	I znos (vo milioni denari)	Struktura (vo%)	I znos (vo milioni denari)	Struktura (vo%)	I znos (vo milioni denari)	Stапка (vo%)	Uestvovo porastot (vo%)
Finansi skoto posreduvawe	48.106	41,9%	51.887	37,2%	3.781	7,9%	15,4%
Industrija	24.357	21,2%	30.706	22,0%	6.349	26,1%	25,8%
Trgovija na golenmo i malo	17.647	15,4%	22.329	16,0%	4.682	26,5%	19,0%
Javna uprava, odbrana i zadol`itel na socijalna za{titat	7.866	6,8%	13.566	9,7%	5.700	72,5%	23,2%
Grade`ni {tvo	5.967	5,2%	6.975	5,0%	1.008	16,9%	4,1%
Soobra}aj, skladi rawe i vrski	3.215	2,8%	4.772	3,4%	1.557	48,4%	6,3%
Zenjodelstvo, lov i {umarstvo	2.069	1,8%	2.842	2,0%	773	37,4%	3,1%
Ostanati dejnosti*	5.613	4,9%	6.372	4,6%	759	13,5%	3,1%
Vlapno:	114.839	100,0%	139.450	100,0%	24.611	21,4%	100,0%

*Godi{ ni ot porast na kreditnata izlo`enost kon ostanati te dejnosti proizleguva od rastot na kreditnata izlo`enost kon dejnosta - „hotel i i restorani“ za 639 milioni denari, odnosno za 40,5%. So toa, ovaa dejnost generira nad 84% od rastot na vkupnata kreditna izlo`enost kon ostanati te dejnosti.

Na 31.12.2006 godina, 43% od kreditnata izlo`enost na bankite be{e skoncentriрана kaj tri dejnosti („industrija“²², „trgovija na golenmo i malo“ i „grade`ni {tvo“). Kreditnata izlo`enost na bankite kon industrijata pretstavuва{e 22% od vkupnata kreditna izlo`enost i zabele`a godi{en porast od 26,1%. Toa pretstavuва{e impuls za kumulativen rast na industrijskoto proizvodstvo za 2006 godina od 3,6%. Vo ramki te na ovaa dejnost, zabele`itel en be{e i godi{ni ot porast na kreditnata izlo`enost kon sektorot „snabduvawe so el ektri~na energija, gas i voda“ od 191,1%, {to predst{be{e rezultat na rastot na izlo`enosta kon dva komitenta.

Zna~en porast na izlo`enosta od 48,4% se zabele`uva i kaj sektorot „soobra}aj, skladi rawe i vrski“. Pove}e od polovi na od porastot na kreditnata izlo`enost kon ovoj sektor se odnesuva{e na tri pravni lica.

Kreditnata izlo`enost kon dejnosta „trgovija na golenmo i malo“ bele`i godi{en porast od 4.682 milioni denari, odnosno za 26,5%. So ogled na toa deka rastot na vklupni ot promet vo trgovijata na golenmo i malo, vo tekot na 2006 godina i znesival 4.155 milioni denari, mo`e da se zaklju~i deka rastot na trgovijata be{e vo golenma mera usoglasen so kreditnata poddr{ka od bankite.

²¹ So sostojba na 31.12.2006 godina, vo sopstveni~kata struktura na izdadenite dr`avni zapis uestvoto na bankite i znesuva{e 77,4%, {to pretstavuva 97,0% od kreditnata izlo`enost na bankarski sistemi kon javnata uprava.

²² Vo ramki na dejnosta „industrija“ se opfateni sektori te „prerabotuva~ka industrija“, „vadewe ruda i kamen“ i „snabduvawe so el ektri~na energija, gas i voda“.

Kredi tnata i zlo` enost kon dejnosta „grade` ni { tvo“ zabel e` a godi { en porast od 16,9%, { to korespondi ra i so porastot na vrednosta na dogovoreni te grade` ni raboti za 5,7% vo 2006, vo odnos na 2005 godi na.

Konti nui rani ot trend na podobruvawe na kvalitetot na kredi tnata i zlo` enost na bankarski ot sistem vo izmianti ot period, se odrazi i vrz namaluvave na prose~noto nivo na rizi~nost²³ na i zlo` enosta kon oddelni te dejnosti, kako i vrz namaluvave na u~estvoto na kredi tnata i zlo` enost klasi f i ci rana vo kategorite na rizik „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kredi tna i zlo` enost kon oddelni te dejnosti. Ovi e pokazateli se presmetani za pet dejnosti²⁴, koi zaedno u~estvuvaat so 48,5% vo vkupnata kredi tna i zlo` enost na bankarski ot sistem, na 31.12.2006 godi na, i so okolu 58,4% vo strukturata na BDP vo 2006 godi na, a voedno generiraat okolu 69,9% od vkupni ot rast na BDP vo isti ot period²⁵. Pri toa, evidentni se razlikite vo profilot na rizi~nost na analizi rani te dejnosti. Najnisko nivo na rizi~nost ima{ e kredi tnata i zlo` enost kon dejnosta „soobra}aj, skladirawe i vrski“, dodeka najvisoko nivo na rizi~nost be{ e zabel e`ano kaj kredi tnata i zlo` enost na bankite kon dejnosta „zemjodelstvo, lov i { umarstvo“. Me|utoa, i pokraj relativno visoki te vrednosti na ovi e pokazateli, sepak e prisuten trend na nivno namaluvave kaj si te analizi rani dejnosti. Vo sporedba so krajot na 2005 godi na, dejnosti te „i industrija“ i „zemjodelstvo, lov i { umarstvo“ zabel e`aa najzna~ajno namaluvave na prose~noto nivo na rizi~nost od 6,4, odnosno 5,9 procentni poeni, soodvetno. I stovremeno, kaj dejnosta „zemjodelstvo, lov i { umarstvo“ be{ e zabel e`ano najzna~ajno namaluvave i na u~estvoto na kredi tnata i zlo` enost klasi f i ci rana vo kategorite na rizik „V“, „G“ i „D“ od 15,8 procentni poeni, vo vkupnata kredi tna i zlo` enost kon ovaa dejnost.

Tabela br. 20

Pokazateli za kvalitetot na kredi tnata i zlo` enost na oddelni ekonomski dejnosti

Pokazateli za kvalitet na kreditnoto portfollio	Datum	Industrija	Zemjodelstvo, lov i { umarstvo	Grade` ni { tvo	Trgovijsko posredovanje i malo	Sodr{aj, skladirawe i vrski
Prose~no nivo rizi~nost na kreditnoto portfollio kon oddelni dejnosti	31.12.2004	21,9%	29,5%	11,1%	18,3%	11,7%
	31.12.2005	21,5%	25,2%	9,7%	14,3%	10,7%
	31.12.2006	15,1%	19,3%	8,5%	11,4%	8,2%
U~estvoto „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kredi tna i zlo` enost kon oddelni dejnosti	31.12.2004	32,1%	43,8%	24,4%	20,3%	13,2%
	31.12.2005	28,8%	36,5%	23,8%	14,8%	11,5%
	31.12.2006	18,3%	20,7%	14,9%	11,9%	6,9%

Iako, na krajot na 2006 godi na, prose~nata kategorija na rizik na kredi tnata i zlo` enost kon nefinansi skite pravni лица ostana nepromeneta vo sporedba so krajot na 2005 godi na („B“), sepak postoi podobruvawe na odnosot potencijalni zagubi/kredi tna i zlo` enost za 4 procenti poeni.

²³ Prose~noto nivo na rizi~nost na kredi tnata i zlo` enost za odredena dejnost, pretstavuva odnos me|u utvrdenite potencijalni zagubi za krediten rizik i vkupnata kredi tna i zlo` enost na bankarski ot sistem, { to se odnesuваат na soodvetnata dejnost.


²⁴ Dejnosti te koi se predmet na analiza za se dejnosti te kon koi bankite imaat najvisoka kredi tna i zlo` enost, so i skladi{ok na „finansijskoto posreduvawe“ i „javnata uprava i odbrana“, a toa se: „i industrija“, „trgovija na golemo i malo“, „grade` ni { tvo“, „soobra}aj, skladirawe i vrski“ i „zemjodelstvo, lov i { umarstvo“.

²⁵ Izvor: Soop{ tenie za kratkoro~ni te makroekonomski indikatori, Dr`aven zavod za statistiki na Republika Makedonija, od 30.03.2007 godi na.

Vrz osnova na tranzicijska matrica za fizi~ki te lica²⁶ i za nef i nansi skite pravni lica²⁷, za periodot 31.12.2005-31.12.2006 godina (Aneks br. 7 - Tranzi~ska matrica za komitenti te - fizi~ki lica i Tranzi~ska matrica za komitenti te - nef i nansi skite pravni lica), napraven e obid da se oceni dvi~eweto na kvalitetot na kreditnata izlo~enost koja postoeala na 31.12.2005 godina i na 31.12.2006 godina, apstrahiraj}i go efektot od novoodobrenite krediti vo tekot na 2006 godina. Pri toa, mo`e da se konstatiira deka vo tekot na 2006 godina, postoe~kata kreditna izlo~enost koja se odnesuva na fizi~ki te lica bele` i vlo{ uvawe, mereno preku u~estvoto na „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kreditna izlo~enost kon naseleneto (ovoj pokazatel se zgolemi od 5,9% na krajot na 2005 godina, na 9,1% na krajot na 2006 godina). Od druga strana, postoe~kata kreditna izlo~enost kon nef i nansi skite pravni lica, bele` i pomalo vlo{ uvawe, mereno preku istiot pokazatel (od 15,2% na 31.12.2005 godina, na 16,5% na 31.12.2006 godina). Dokolku ovie rezultati se stavat vo relacija so prose~ni ot kvalitet na kreditnata izlo~enost na 31.12.2006 godina (u~estvoto na „V“, „G“ i „D“ vo vkupnata kreditna izlo~enost kon fizi~ki te lica i kon nef i nansi skite pravni lica iznesuva{ e 5,4% i 14,6%, soodvetno), mo`e da se zaklui deka novoodobrenite krediti, koi glavno se klasi~i fici~raat so poni~ok stepen na riziknost, imaa pogolem efekt vrz kvalitetot na kreditnata izlo~enost kon naseleneto, otkolku kon nef i nansi skite pravni lica.

3.3. Rizik na zemja

Na 31.12.2006 godina, vkupnata izlo~enost na bankarskiot sistem na rizik na zemja iznesuva{ e 37.648 milioni denari. Vo sporedba so krajot na 2005 godina, vkupnata izlo~enost na rizik na zemja e zgolemena za 1.249 milioni denari, odnosno za 3,5%, dodeka nejzino u~estvo vo vkupnata kreditna izlo~enost bele` i namaluvave za 4,6 procentni poeni i na 31.12.2006 iznesuva{ e 21%.




Dominantni ot del, odnosno 98,9% od izlo~enosta na bankite na rizik na zemja, proizluguva od plasirani depoziti vo stranski banki. Na 31.12.2006 godina, vkupni te potencijalni zagubi vrz osnova na rizik na zemja iznesuva{ e 45 milioni denari, odnosno samo 0,4% od vkupni te potencijalni zagubi na

²⁶ Tranzi~ska matrica za fizi~ki lica e izrabotena zemaj}i gi predvid samo fizi~ki te lica - rezidenti so izlo~enost nad 150.000 denari, koi bankite se dol`ni da gi prijavat vo Kreditniot registar soglasno so „Odlukata za sodr`inata i na~inot na funkci~ionare na Kreditniot registar“.

²⁷ Tranzi~ska matrica za komitenti te - nef i nansi skite pravni lica (pretprihatija) se odnesuva samo na nef i nansi skite pravni lica - rezidenti, koi bankite se dol`ni da gi prijavuvaat poedi ne~no vo Kreditniot registar, soglasno so „Odlukata za sodr`inata i na~inot na funkci~ionare na Kreditniot registar“. So drugi zborovi, pri izrabotkata na tranzi~ska matrica ne e zemena predvid kreditnata izlo~enost na bankite kon drugite doma{ni banki, kon pravni te lica - nerezidenti (vkl u~uvaj}i gi i stranski te banki) i kon pravni te lica so vkupna kreditna izlo~enost pomala od 500.000 denari.

31.12.2006 godi na. Pri toa, 91,6% od ukupni te potencijal ni zagubi vrz osnova na rizi kot na zemja proizleguva od izlo` enosta na banki te kon dve zemji, dodeka 61,8% proizleguva od izlo` enosta na edna banka kon eden komi tent.

Izlo` enosta na banki te na rizi kot na zemja proizleguva od kreditnata izlo` enost kon komi tenti od ukupno tri eset i tri zemji. Po poedine~ni zemji, domini ra izlo` enosta kon zemji te~lenki na Evropskata unija (Republika Germanija, Italija, Avstrija, Velika Britanija, Belgija i tn.), a od ostanati te zemji pozna~itelno u~estvo imaat u{ te vajcarija i SAD.



Analizi rano po grupi banki, grupata golemi banki domini ra vo ukupnata neto-izlo` enost na rizi kot na zemja so u~estvo od 73,1%. U~estvoto na grupata sredni banki i na grupata mal i banki vo ukupnata neto-izlo` enost na rizi kot na zemja, so sostojba na 31.12.2006 godi na, i znesuva{ e 20,9% i 5,9%, soodvetno.

3.4 Likvidnosni rizik

Vo tekot na 2006 godi na, banki te vo Republika Makedonija odr` uvaazadovolitelno nivo na likvidnost, analizi rana preku nivoto i strukturata na izvori te na sredstvata, raspololivosta na vi sokoli kvidna i likvidna aktiva, kako i preku ro-nata usoglasenost na sredstvata i obvrske na banki te. Osobeno pozitivno se ocenuva zgolemuwaweto na ro-nosta na depozitni ot potencijal na banki te, pred s{ preku pozabrzani ot rast na oro~eni te depoziti, vo sporedba so porastot na depoziti te po vi duvawe. Sepak, ovoj trend ne e dovolen za da se nadmine dogovornata rezidualna ro-na neusoglasenost na sredstvata i obvrske na bankite, {to glavno se dol` i na podolgi ot rok na dostasuvawe na kreditite, nasproti pokratkata prose~na ro-nost na depozitni ot potencijal. Od druga strana, rezidualnata ro-nost na o~ekuvani te prilivi i odlivi na bankite, poka` uva visok stepen na usoglasenost, {to glavno se dol` i na visoki ot stepen na stabilnost na depoziti te po vi duvawe, utvrdena vrz osnova na i skustvoto od minati te godi ni.


Stres-test analiza na bankarski ot sistem na Republika Makedonija, so sostojba 31.12.2006, koja se temeli vrz pove}e stres-test scenarija, uka` uva na relativno visoko nivo na otpornost na bankarski ot sistem na likvidnosni ot riziki.

3.4.1. Primarni izvori na sredstva (depoziti na nefinansijski te subjekti)

Kontinuitati porast na depoziti te na nefinansijski te subjekti, zabele`an vo prethodni te godini, prodol`i i vo tekot na 2006 godi na. I meno, vo 2006 godi na, prose~ni ot mese~en iznos²⁸ na depoziti te na nefinansijski te subjekti, kako primarni izvori na sredstva, i znesuva{ e 109.556 milioni denari {to pretstavuva porast od 21,2%, vo sporedba so 2005 godi na. Od druga strana, vo

²⁸ Za potrebi te na ovoj izvestaj, pod „prose~en mese~en iznos“ se podrazbira prose~ek od sal data na krajot na sekoj mesec vo analizi rani ot period.

tekot na izminatata godina, prose~noto u~estvo na primarni te izvori na sredstva vo vkupni te prose~ni izvori na sredstva i vo vkupni te tu|i izvori na sredstva na banki te dosta gna nivo od 71% i 84,3%, soodvetno (vo 2005 godina ovi e u~estva i znesuva 69,6% i 84,1%, soodvetno).





Vo tekot na 2006 godina, strukturata na depozitni ot potencial po grupi banki be{ e re~isi neizmeneta, vo sporedba so 2005 godina. Pri toa, vo tekot na 2006 godina, najgolema stапка na porast na prose~ni ot iznos na pri marni izvori na sredstva od 145,0% be{ e zabel e` ana kaj grupata sredni banki, a po nea sledi grupata golemi banki so prose~na godi { na stапка na rast od 16,5%.

Edinstveno, kaj grupata mal i banki, vo tekot na 2006 godina, be{ e zabel e` ano namal uvawe na prose~ni ot iznos na pri marni izvori na sredstva za 39,9%, { to vo golema mera se dol`e{ e na strukturnoto pomestuvawe vo ovaa grupa banki. So i sklu~ok na dve banki, si te ostanati banki vo Republika Makedonija ostvarija porast na pri marni te izvori na sredstva vo tekot na 2006 godina.


3.4.2. Sekundarni izvori na sredstva

Vo 2006 godina, prose~noto u~estvo na sekundarni te izvori na sredstva (depoziti od banki i kratkoro~ni i dolgoro~ni pozajmici) vo vkupni te izvori na sredstva i znesuva{ e 10,9% (10,7% vo 2005 godina). Ni vnoto prose~no u~estvo vo vkupni te obvrski na banki te e nepromeneto vo odnos na 2005 godina, t.e. i vo



tekot na 2006 godina iznesuва { e 12,9%. Najgolem del (79,6%) od ukupni te sekundarni izvori na sredstva se odnesува { e na dologoro~ni kreditni linii povle~eni od stranski banki i plasirani vo forma na dologoro~ni krediti. Analizi rano vrz osnova na sporedbeni te bilansni podatoci, vo 2006 godina, dologoro~ni te pozajmici od stranski banki zabele`aa pad od 1,5%, vo odnos na 2005 godina. No, овој „pad“ бе{ e rezultat на prekni `uvawe vo bilansi te na bankite, napraveno по ука`uvaweto на NBRM. Zanemaruваји го извр{ento prekni `uvawe, dologoro~ni te pozajmici od stranski banki i ponatamu bubele`el e trend na zголемуваве, и тоа од 11,2%, во однос на prethodnata godina, кој гла{no se dol`i na porastot na dologoro~ni te pozajmici kaj grupите големи banki i mal i banki.

Vo 2006 godina, najgolem del од sekundarnite izvori na sredstva во висина од 54,6%, i ponatamu, припа|а{e на grupата големи banki. Vo odnos na 2005 godina бе{ e зголемено уеството на sekundarnite izvori vo ukupni te izvori na sredstva na grupata sredni banki, nasproti namalenoto uestvo kaj grupata mal i banki. Vakvi te dvi`ewa se rezultat гла{no na promenata na strukturata на овие две grupi banki, kako i na porastot na depoziti te od drugi banki vlo`eni во grupата sredni banki.




Vo analizi rani ot period, grupите големи, средни i малки banki so sekundarni izvori na sredstva finansiira 9,1%, 16,3% i 10,2% od svoite aktivnosti, соодветно. За споредба, во текот на 2005, godina овие соодноси изнесуваа 8,3%, 14,8% i 14,0% за grupите големи, средни i малки banki, соодветно. Овие соодноси upatuvavaat na namaluvave na zavisностa na grupata mal i banki od sekundarnite izvori na sredstva, за razlika od grupите големи i средни banki. Ова се дол`i na visokoto uestvo na sopstvenite sredstva vo ukupni te izvori na sredstva, како i na ponishto uestvo na primarnite izvori na sredstva vo ukupni te izvori na sredstva kaj grupата малки banki, во споредба со grupите големи i средни banki.

Vo текот на 2006 godina, 28,9% од ukupni ot prose~en iznos na sekundarni izvori na sredstva, на нико на bankarski ot sistem, припа|аа на bankite { то се во доминатна sopstvenost на stranski banki i poteknuvaad od nivni te mati~ni banki i od други ~lenovi na mati~ni te bankarski grupaci i. И стовремено, 81,7% од ukupni te sekundarni izvori na sredstva на овие banki poteknuvaad od nivni te mati~ni bankarski grupaci i. Najgolemo uestvo во strukturata на овие izvori i maa dologoro~ni te krediti i depoziti, so 63,6%.


3.4.3. Likvidna aktiva i visokolikvidna aktiva

Vo tekot na 2006 godina, prose~ni ot iznos na likvidnata aktiva na bankite, defini~ana vo po~iroka smisla na zborot²⁹, iznesuva{ e 56.491 milioni denari. Nejzino u~estvo od 36,6% vo vkupnata aktiva na bankite be{e za nezna~itelni 0,8 procentni poeni pomalo, vo odnos na 2005 godina.

Vo ramkite na likvidnata aktiva, vo analizi rani ot period bezabel{e~ani izvesni strukturni promeni. Imeno, plasmani te kaj drugi banki imaa dominantna pozicija, so prose~no u~estvo od 60,6% vo vkupnata likvidna aktiva na bankite, {to e zabel{e~itelno poni~ko vo sporedba so u~estvoto od prethodnata godina, koe iznesuva{ e 72,5%. Najgolemi ot del od ovie sredstva, ili 90,7% od niv, bezatkor{no oroeni sredstva kaj stranski banki. Ostatokot od likvidnata aktiva na bankite, vo tekot na 2006 godina, be{e vo formata na pari~ni sredstva (15,4%), blagajni~ki zapisi na Narodnata banka (14,6%) i dolverni harti i od vrednost (9,4%).



Vo 2006 godina, prose~ni ot iznos na visokolikvidna aktiva³⁰ iznesuva{ e 25.349 milioni denari, {to pretstavuva 16,4% od vkupnata aktiva na bankite vo Republika Makedonija. U~estvoto na visokolikvidna aktiva vo vkupnata aktiva se zgolemi za 3,8 procentni poeni, vo odnos na 2005 godina. Ovие на visokolikvidna aktiva vo vkupnata aktiva obezbeduva prose~en stepen na pokri enost na depoziti te po viduvawe od 48,4% i pokri enost na vkupni te obvrski na bankite od 19,5%. Ovie pokazateli uka~uvaat na podobrena likvidnosna sostojba na bankite vo odnos na prethodnata godina, koga prose~ni ot stepen na pokri enost na depoziti te po viduvawe so visokolikvidna aktiva iznesuva{ e 35,6%, a na vkupni te obvrski 15,3%.



²⁹ Likvidnata aktiva, vo po~iroka smisla, gi opfa}a vi okoli~ena aktiva (defini~ana vo slednata f~usnota), kratkoro~no plasirani te sredstva kaj stranski banki i plasmani te vo drugi kratkoro~ni dolverni harti i od vrednost.

³⁰ Visokolikvidna aktiva gi opfa}a pari~ni te sredstva i salda kaj NBRM; harti i te od vrednost so reeskont na NBRM; kratkoro~ni te plasmani vo harti i od vrednost izdadeni od dr~avata i korespondentni te sметки kaj stranski banki.

Analizi rano po grupi banki, najvišoko uestvo na višok i kvidnata aktiva vo ukupnata aktiva imale grupata male banki, so 24,8% (19,9% za 2005 godina³¹), po neasledene grupata sredni banki so 23,3% (22,2% za 2005 godina), a najvisko uestvo imale kaj grupata golemi banki od 12,6% (8,8% - 2005 godina). Povisokite uestva na višok i kvidnata aktiva, kako i pogoljemata dominacija na sopstveni te sredstva vo ukupni te izvori na sredstva kaj male banki, prijedoesa, kaj ova grupa banki, da postoi najvisok stepen na pokrijenost na depoziti te po viđuvawe so višok i kvidna aktiva (94,2%), a potoa sledat grupata sredni banki (86,9%) i grupata golemi banki (33,3%).


Stres-test analiza za otpornost na bankite na likvidnosni okovi - sostojba 31.12.2006 godina

Bankarski sistem na Republika Makedonija može da se oceni kako značitelno otporen na likvidnosni rizik, što se potvrduva i rezultati te od izvrsnosti simulacija na likvidnosni okovi i posledicite od niv. Isto, prisimulacija na hipotetičko ednokratno povlekuvawe na 20% od ukupni te depoziti na sektorot „naselenie“ od bankarski sistem, ukupnata likvidna aktiva na bankarski sistem na 31.12.2006 godina bi se namalila za 22,4%, a višok i kvidnata aktiva za 47,0%. Ova upatuva na zaključek deka so postojnoto ni vo likvidnost, odnosno so postojnata struktura na aktivata, bankite mogu da izdržat poznaven odлив na depozitnata baza na naselenieto. Pri takva simulacija, stepenot na pokrijenost na ukupni te obvrski so likvidna aktiva bi se namalila od 42,6% na 36,5%.

Bankite, generalno, raspolagaat i so dovoljen likvidosen potencijal za pokrijevawe na eventualno povlekuvawe od bankarski sistem na depoziti te na dvaesette najgolemi deponenti na sekoja oddel na banka. Uestvoto na depoziti te na dvaesette najgolemi deponenti, vo depozitnata baza na sekoja banka oddeno, se dvije vo interval od 12,8% do 75,7%. Pri simulirane na ovoj likvidosen ok, namaluvaweto na likvidnata aktiva na pojedine banki bi se dvjela vo interval od 0,1% do 113,5%.

3.4.4. Romena struktura na aktivata i pasivata

Na 31.12.2006 godina, i pokraj višokoto nivo na likvidna aktiva vo ukupnata aktiva, sepak postoeće dogovorna³² rezidualna romena neusoglasnost na sredstvata i obvrski te na bankite. Kumulativna dogovorna rezidualna romena neusoglasnost među sredstvata i obvrski te se nadmernu vo romni ot blok nad dvanaeset meseci.




³¹ Likvidnata i višok i kvidnata aktiva za 2005 godina e korigirana kako rezultat na primenata na nova metodologija za nivna presmetka, soglasno so metodologijata za analiza na finansijskata stabilnost.

³² Dogovornata rezidualna romena na oddelni te aktivni i pasivni poziciji pretstavuva preostanati ot period od krajot na izveštajni ot period do nivnata dogovorna romena, odnosno romesta utvrdena soglasno so sključeni ot dogovor među bankata i nejzini komponenti.

Analizi rano po grupi banki, najgolemo vlijani e vrz dogovornata rezidualna ro~na neusogl asenost, na nivo na bankarski ot sistem, i ma{e grupata gol emi banki, {to e sosema o~ekuvano i maj} i go predvid dominantnoto u~estvo na ovaa grupa banki vo vkupni te depoziti po viduvawe od 73,8%, koi pretstavuvaat najzna~ajna bilansna kategorija koja vlijae vrz dogovornata ro~na neusogl asenost. Kaj grupata mal i banki kumulativnata dogovorna rezidualna ro~na neusogl asenost me|u sredstvata i obvrski te se nadmi nuva vo ro~ni ot blok od eden do tri meseci, kaj sredni te banki ovoj period i znesuva {est do dvanaeset meseci, dodeka kaj grupata gol emi banki e nad dvanaeset meseci.


Slikata za likvidnosnata pozicija na bankite e sosema poi nakva, dokolku pri analizata se ima predvid rezidualnata ro~na struktura na sredstvata i obvrski te, anti cipirana (o~ekuvana³³) od strana na bankite. Sostojba na 31.12.2006 godina, vo site ro~ni blokovi postoe{e celosna pokri enost na o~ekuvani te odlivi so o~ekuvani te prilivi kaj si te grupi banki.



Dosega{noto i skustvo na bankite poka`uva vi soko nivo na stabilnost na depoziti te po viduvawe. Na 31.12.2006 godina, prose~noto nivo na stabilni depoziti po viduvawe za site banki i znesuva{e 81,8% (81,5% - 31.12.2005 godina), dodeka, spored o~ekuvaweto na bankite, vo rok od sedum dena mo`e da se odljeat samo 11,6% od vkupni te depoziti. Nivoto na stabilni denarski depoziti po viduvawe ostana nepromeneto vo odnos na 2005 godina (81,8%), a nivoto na devizni te depoziti se zgoljem na 82,5% (81,2% - 31.12.2005 godina).

3.5. Kursen rizik - rizik na devizni ot kurs

Porastot na devizni te krediti i denarski te krediti so devizna klauzula, kako i porastot na devizni te sredstva na stranski lica i denarski te depoziti so devizna klauzula bea glavni ot dvigatel na porastot na deviznata komponenta vo bilansot na bankarski ot sistem. Na 31.12.2006 godina, vkupnata






³³ O~ekuvanata rezidualna ro~nost na oddelni te aktivni i pasivni poziciji pretstavuva preostanati ot period od krajot na izve{tajni ot period do nivnata o~ekuvana ro~nost, odnosno rok vo koj bankata ocenuva deka }e nastanat prilivi i odlivi na pari~ni sredstva vrz osnova na nejzinite pobaruvawa i obvrski.

devizna aktiva na bankarski sistem iznesuваје 96.285 милиони денари, додека deviznata pasiva изнесуваје 85.885 милиони денари. Во споредба со крајот на 2005 година, deviznata aktiva и deviznata pasiva на банки тезабел е застапки на пораст од 21,3% и 23,6%, соодветно.

Ovi e dvi`ewa determini na raat u~estvo na deviznata aktiva, односно deviznata pasiva, во вкупната aktiva na nivo na bankarski sistem, од 56,7%, односно 50,6%, соодветно. По oddelni grupi banki, najvisoka zastapenost на deviznata komponentа во aktivata и pasivata од 60,1% и 53,0%, соодветно, имаје кај grupata големи banki. Iako se zaboljeva i zvesno

namaluvawe, sepak grupата големи banki go zadr`a najgolemi ot udel od 71,8% во vкупnata devizna aktiva и од 71,1% во vкупnata devizna pasiva na bankarski sistem.



Kako и во изминатите години, така и во текот на 2006 година, доминантен udel во valutnata struktura na sredstvata i obvrskite имаје evroto. Ova proizleguва од relativno visoki stepen na valutna supsticija во makedonskata ekonomija и од strukturata на nadvore{ notrgovskata razmena во која доминираат земјите од evro-zonata. Vtora valuta по zastapenost во raboteweto на makedonski te banki, tradiционално, е amerikanskiот долар, а и е u~estvo во deviznata aktiva и deviznata pasiva остана стабилно во изминатите неколку години. Останатите valuti (britansка фунта, {важарски франк, австрalsки долар, данска круна итн.), поеденино, имаат marginale u~estvo во deviznata aktiva и deviznata pasiva на ниво на bankarski sistem.

Tabela br. 21

Valutna struktura na deviznata aktiva i deviznata pasiva


Valuti	Dekemvri 2004		Dekemvri 2005		Dekemvri 2006	
	Devizna aktiva	Devizna pasiva	Devizna aktiva	Devizna pasiva	Devizna aktiva	Devizna pasiva
Evro	84,0%	83,3%	82,9%	82,6%	84,7%	85,0%
Dolar	11,5%	13,3%	12,6%	14,2%	10,3%	11,4%
Drugi	4,5%	3,4%	4,5%	3,2%	5,0%	3,6%
Vkupno	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	100,0%	100,0%

Godi{ ni ot porast na pobaruuvawata vo devizi i vo denari so devizna kl auzula od 35,8% i 28,8% soodvetno, koj e rezultat na zabrzani ot rast na kreditnata aktivnost vo devizi i vo denari so devizna kl auzula, vo tekot na 2006 godina, dove do odredeni strukturni pomestuvawa vo deviznata aktiva na bankite (Aneks br. 10 - Struktura na deviznata aktiva so sostojba 31.12.2006 godina, na ni vo na bankarski ot sistem). Pri toa, sredstvata plasirani kaj stranski banki ja napusq tija domi nantnata pozicija (45,6% na 31.12.2006 godina, nasproti 51,6% na 31.12.2005 godina), za smetka na zgoljemuvaweto na u~estvoto na pobaruuvawata vrz osnova na devizni krediti i denarski krediti so devizna kl auzula. Vo ramki na deviznata komponenta na aktivata, denarskata aktiva so devizna kl auzula u~estvuva{ e so 29,1% (26% vo 2005 godina), nasproti „i stat“ devizna aktiva koja u~estvuva{ e so 70,9% (74% za 2005 godina).

So sostojba na 31.12.2006 godina, na stranata na deviznata pasiva, ne se zabel{aa pozna~ajni strukturni pomestuvawa, vo sporedba so 31.12.2005 godina (Aneks br. 10 - Struktura na deviznata pasiva so sostojba 31.12.2006 godina, na ni vo na bankarski ot sistem). Iako vo tekot na 2006 godina bez zabel{aa pointenzi ven porast na devizni te depoziti na pravni te lica (godi{ na stapka na porast od 31,5%), vo odnos na devizni te depoziti na naselenieto (god{ na stapka na porast od 14,2%), sepak devizni te depoziti na naselenieto ostanaa domi nantna kategorija (52,3%) vo ramki na deviznata pasiva na bankarski ot sistem.

Obvrski te so devizna kl auzula i maat nisko u~estvo od 6,2%, vo ramki na vkupnata devizna komponenta na pasivata, no osobeno e bitno da se istakne ni vni ot nagoren trend (3,9% so 31.12.2005 godina).

Relativno visoki ot stepen na valutna supsticija vo makedonskata ekonomija se potvrduva i so sporedbenata analiza na u~estvoto na deviznata aktiva i deviznata pasiva vo vkupnata aktiva, odnosno vkupnata pasiva na ni vo na bankarski ot sistem na oddeli zemji od Isto~na i Centralna Evropa³⁴. So u~estvo od 56,7% na deviznata aktiva vo vkupnata aktiva na bankarski ot sistem, Republika Makedonija se nao|ava de~na{ po Letonija i Estonija (68,8% i 73,8%, soodvetno). Blisku zad Republika Makedonija se Litvaniya (54,4%), Bugarija (51,6%) i Romaniya (47,4%).



Od aspekt na u~estvoto na vkupnata devizna pasiva vo vkupnata pasiva na ni vo na bankarski ot sistem, Republika Makedonija, so pokazatel od 50,6% se nao|ava podolu na listata zad Estonija (52,1%), Bosna i Hercegovina (54,2%), Bugarija (56%), Hrvatska (61,9%) i Letonija (68,6%).


³⁴ Izvor: "BSCEE Review 2005".

Na 31.12.2006 godina, otvorenata devizna pozicija³⁵, agregirana na nivo na bankarski sistem, iznesuва{ e 10.400 milioni denari, ili 47,1% vo odnos na garantni ot kapital.

Otvorenata devizna pozicija vo evra generira 82,4% od ukupni ot iznos na otvorena devizna pozicija na nivo na bankarski sistem.

Amerikanski ot dolar, iako e vtor valuta po zastapenost vo raboteweto na

bankite, uestvuva so samo 0,7% vo otvorenata devizna pozicija na nivo na bankarski sistem.



So состојба на 31.12.2006 godina, само edna banka има{ e pasivna (kratka) otvorena devizna pozicija, додека останатите banki има{ aktivna (dolga) otvorena devizna pozicija. Bankite upravuvavaat so kursni ot rizik vo ramki na prudentni te limiti propisani od strana на Narodnata banka. Na 31.12.2006 godina, само kaj edna banka има{ preekoruvawe na ovi{e limiti.

3.6. Adekvatnost na kapitalot / Rizik od nesolventnost

3.6.1. Kapital

Na 31.12.2006 godina, kapitalot na bankite vo Republika Makedonija, definitivno soglasno со методологијата на Народната банка, изнесува{ e 22.257 milioni denari i, во однос на крајот на 2005 godina, забележа{а пораст од 587 milioni denari, односно за 2,7%. Овој пораст бе{ е резултат на порастот на rezervni fond na bankite, како и на намалувавето на iznosot na nei zdvojeni te rezervi za potencijalni zagubi.

Analizirano по oddelni grupe banki, najgoleм придонес за порастот на kapitalot има{ е grupata sredni banki. Sledej{ja di nami kata na portast na nivni te ukupni aktivnosti, kapitalot na ovaa grupa banki забележа{а пораст од 650 milioni denari, ili za 11%³⁶. Порастот на kapitalot na grupata големи banki од 234 milioni denari (2,5%), бе{ е доволен за да се нутрализира negativniot efekt od намалувавето на kapitalot na grupata malibanki од 296 milioni denari (4,7%), {то бе{ е последица на иска` anata zaguba od strana na


³⁵ Pri analizata na kursni ot rizik, по-нуваж{и од декември 2005 godina, од bankarski sistem se iskluvavaat dve banki. Soglasno со Законот за изменувава и дополнувава на законот за основавање на Македонска банка за поддршка на развојот („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 109/05), за MBPR AD Skopje не се променуваат прописите со кои се уредува otvorenata devizna pozicija. Исто така, една банка нема обврска за известување за otvorenata devizna pozicija, бидејќи нејзината devizna aktiva, односно devizna pasiva е помала од garantni ot kapital na bankata.

³⁶ Pri presmetkata на стапката на пораст на kapitalot, eliminiran е efektot od promenata na strukturata na grupata sredni banki.

dve banki vo ramki na podgotvi tel ni te akti vnosti za ni vno spojuvawe. Vakvi te dvi ` ewa na ni voto na kapi tal ot, kako i strukturni te pomestuvawa kaj grupi te banki predizvi kaa pomestuvawa i vo di stri buci jata na kapi tal nata baza po oddel ni grupi banki. Na 31.12.2006 godina, grupata mal i banki i ma{ e najmal o u~estvo od 27%, za razlika od krajot na 2005 godina, koga ovaa grupa banki i ma{ e najgol emo u~estvo vo vkupni ot kapi tal na bankite od 44,1%. Nasproti toa, grupata sredni banki, koja i ma{ e najmal o u~estvo na krajot na 2005 godina, go zgol emi svoeto u~estvo na 29,5%. Grupata gol emi banki i ma najgol emo u~estvo od 43,5% vo vkupni ot kapi tal na bankite i toa e, re~isi, na identi~no ni vo so u~estvoto na 31.12.2005 godina.

Na 31.12.2006 godina, kapi tal ot po oddel ni banki se dvi ` e{ e vo interval od 231 milion denari do 3.729 milioni denari. Anal i zata na di stri buci jata na kapi tal ot po oddel ni banki upatuva na natamo{ no zgol emuvawe na razl i kata pome|u bankata so najvisok i znos na kapi tal i bankata so najnizok i znos na kapi tal. Prodl abo~uvaweto na razl i kata e rezul tat, od edna strana, na neprof i tabil noto rabotewe i namal uvaweto na kapi tal ot na bankata so najmal kapi tal, a od druga strana, na prof i tabil noto rabotewe i rei nvesti raweto na del od dobi vkata kaj bankata so najgol em kapi tal.

Trendot na namal uvawe na stapkata na kapi tal i zi ranost na bankarski ot sistem, presmetana kako soodnos na kapi tal ot i neto-aktivata, prodl ` i i vo tekot na 2006 godina. Na krajot na 2006 godina, stapkata na kapi tal i -zi ranost i znesuva{ e 12,8%, { to e namal uvawe za 2,6 procencki poeni, vo odnos na krajot na 2005 godina, { to proizleguva od pogol emi ot relativen porast na aktivata, vo sporedba so relati vni ot porast na kapi tal ot vo tekot na izmienata godina.



Na nivo na oddel nite grupi banki, namal uvawe na stapkata na kapi tal i zi ranost be{ e zabel e` ana edinstveno kaj grupata gol emi banki (od 10,2%, na 31.12.2005 godina, na 8,4%, na 31.12.2006 godina). Kaj grupata sredni banki, ni voto na kapi tal i zi ranost be{ e re~isi nepromeneto vo odnos na prethodnata godina, { to se dol ` i na usoglasenata di nami ka na porast na kapi tal ot i aktivata na ovaa grupa banki. Strukturnata promena, odnosno premiot na ~eti ri banki so poi zrazena intermedijacijska funkci ja od grupata mal i vo grupata sredni banki, pri donese za natamo{ no zgol emuvawe na stapkata na kapi tal i zi ranost na grupata mal i banki i za nejzino natamo{ no oddale~uvawe od proseket za cel i ot bankarski sistem, { to voedno e i pokazatel za namalenata uloga na grupata mal i banki vo finansi skata intermedijacija.


3.6.2. Koeficient na adekvatnost na kapi tal ot na bankite

Na 31.12.2006 godina, garantni ot kapi tal na ni vo na bankarski ot sistem i znesuva{ e 23.604 milioni denari i zabel e` a godi { na stапка на rast od 10,9%.


Kako i vo prethodni te periodi, najgolemo u-estvo vo formi raweto na garantni ot kapital ima{ e osnovni ot kapital³⁷. Na krajot na 2006 godina, i pokraj s{ u{ te niskoto u-estvo vo formi raweto na garantni ot kapital, be{ e zabel e`ano zgol emuvaweto na vlijaniето на dopolnitelni ot kapital³⁸, коj na godi { na osnova zabel e` a porast od 210,6%. Vakvi ot porast, re-i si vo celost, be{ e rezultat na pojavata na subordini rani te obvrski vo strukturata na izvori te na sredstva na bankite, vo tekot na 2006 godina. Na 31.12.2006 godina, овој tip na izvori na sredstva be{ e prisutен во tri banki. Pri тоа, dominantno u-estvo od 91% во вкупни te subordini rani obvrski има{ e grupата големи banki.

Od aspekt na oddelni te grapi banki, i ponatamu najgolemo u-estvo, од 47,0% во formi raweto na garantni ot kapital na ni vo na bankarski ot sistem, има{ e grupата големи banki, по која sledеа grupата sredni banki со 28,4% и grupата мали banki со 24,6%.

На крајот на 2006 година, aktivata ponderirana spored rizi kot (RPA) изнесува{ e 118.479 милиони denari i zabel e` a godi { en porast od 33,1%. Овој porast be{ e rezultat na kontinuirani rani ot trend na porast на вкупни te aktivnosti на bankite, како i na promenata vo strukturata на вкупни te aktivnosti, a soglasno so тоа i vo strukturata на aktivata ponderirana spored rizi kot. Promenata e vo pravec na intenzi vi rawe na kreditnata aktivnost на bankite (aktivnost со ponder od 100%, pri presmetkata на bilansnata aktiva ponderirana spored rizi kot) i vo pravec na porast на vonbilansni te aktivnosti на bankite, за smetka на намалено тоа u-estvo на сметки te kaj drugi banki (stavka со ponder od 20%, pri presmetkata на bilansnata aktiva ponderirana spored rizi kot). Во



Grafikon br. 47
Dinamika i struktura na garantni ot kapital




Grafikon br. 48
Dinamika i struktura na vкупnata aktiva ponderirana spored rizi kot

³⁷ Osnovni ot kapital, soglasno so Odлukata na Narodnata banka za metodologijata za utvrduvawe na garantni ot kapital, e forme ranod slednите komponenti: knjgovodstvenata vrednost na izdadeni te obi~ni i prioritetni akcii (so isklu~ok na kumulativni te prioritetni akcii), rezervi te na bankata, zadr`anata neraspredelena dobivka koja ne e optovarena so obvrski ili zagubi i potvrdena od organot na upravuvawe, tekovnata dobivka di skonti rana za 50% i seto тоа намалено за i znosot na nepokri enata zaguba od prethodni te godini, i znosot na tekovnata zaguba i gudvilot.

³⁸ Doplniteli ot kapital, soglasno so Odлukata na Narodnata banka za metodologijata za utvrduvawe na garantni ot kapital, go so-invaat slednите komponenti: knjgovodstvenata vrednost na izdadeni te kumulativni prioritetni akcii, realiorizaci oni te rezervi, hibridni te kapitalni instrumenti i subordini rani te obvrski. Vo ramki te na doplniteli ot kapital, na 31.12.2005 godina, bankite nemaa hibridni kapitalni instrumenti i subordini rani oblici na kapital.



ramki na vonbi lansnata aktiva ponderirana spored rizi kot, zabel e`ano e zgol emuvawe na u~estvoto na stavki te so ponder 100%, kako rezultat na intenzi vi raweto na aktivnosta na izdavawe krediti karti~ki od strana na banki te, osobeno vo tekot na 2006 godina. Dominantna stavka vo formi raweto na ukupnata aktiva ponderirana spored rizi kot, i pokraj porastot na vonbi lansni te akti vnosti na banki te, se u{ te e bi lansnata aktiva ponderirana spored rizi kot, so u~estvo od 85%.



Na 31.12.2006 godina, agregatnata otvorena devizna pozicija iznesuva{ e 10.452 milioni denari i, na godi { na osnova, zabel e` a namal uvawe za 3,2%.

Na 31.12.2006 godina, kako posledica na dvi~eweto na garantni ot kapital, na aktivata ponderirana spored rizi kot i na agregatnata otvorena devizna pozicija, koeficientot na adekvatnost na kapitalot na nivo na bankarski sistem iznesuva{ e 18,3%, {to pretstavuva namal uvawe od 3 procentni poeni, vo sporedba so 31.12.2005 godina. Po oddeli grupi banki, koeficientot na adekvatnost na kapitalot se dvi~i od 12,4% kaj grupata golemi banki, 23,8% kaj grupata sredni banki, do 49,8% kaj grupata mal i banki. Pri toa, zgol emuvawe na stапkata na adekvatnost na kapitalot e zabel e`ano edinstveno kaj grupata mal i banki, kako rezultat na prethodno navedenata struktorna promena na grupite banki i na natamo{ noto namal uvawe na ulogata na grupata mal i banki vo vr{eweto na finansi skata intermediacija.

Vo izminati nekolku godini e prisuten trend na zgol emuvawe na delot od garantni ot kapital potreben za pokrivanje na kreditni rizi, za smetka na namal uvawe na delot od garantni ot kapital nad minimalko potrebnoto nivo od 8% vo odnos na aktivata ponderirana spored rizi kot. Vakvata tendencija e logi~na posledica na intenzi vi ranata kreditna aktivnost na banki te, odnosno



na podobrenata struktura na aktivata od aspekt na izvr{ uvaweto na finansi skata intermedijacija, vo tekot na isti ot period.


Stres-test analiza za stabilnosta na bankarski ot sistem na hi poteti~ki { okovi

Relativno visokata stапка на adekvatnost на капиталот на bankarskiот систем овозможува негова поголема стабилност, { то се потврдува и со извр{ени тестови за стабилноста на bankarski от систем на разли~ни хипотетични {окви. При тоа, во изминатиот период се забележува trend на континуално подобрување на резултатите од стрес-test анализите, во поглед на зголемување на отпорноста на банките на разли~ни хипотетични {окви.

Резултатите од стрес-test анализите, на крајот на 2006 година, упатуваат на заклучок за задоволителна отпорност на банките на изолиран {ок, на страната на кредитни ризики. Така, претпоставката за зголемување на кредитната изло~еност класифицирана во категориите на ризик „V“, „G“ и „D“ за 10%, 30% или 50%, би предизвикало намалување на кофициентот на адекватност на капиталот на ниво на bankarski от систем, од по~етните 18,3%, на 17,7%, 16,6% и 15,4%, соодветно.

Bankarskiот систем на Република Македонија може да се оцени како relativно стабилен и од аспект на комбинација на два или повеќе разли~ни хипотетични {окви. При комбинација на {ок на страната на кредитни ризики (зголемување на кредитната изло~еност во категориите на ризик „V“, „G“ и „D“ за 30%) и каматен {ок (пораст на домашните каматни стапки за 5 процентни поени), кофициентот на адекватност на капиталот би изнесувал 16,3%, односно би се намалил за 2 процентни поена. Комбинацијата на {ок на страната на кредитни ризики (зголемување на кредитната изло~еност во категориите на ризик „V“, „G“ и „D“ за 50%) и девизниот ризик (депрецијација на денарот во однос на еврото и американскиот долар за 20%) би довела до пад на кофициентот на адекватност на капиталот на bankarski от систем на 16,6%, односно за 1,7 процентни поена. Ефектот кој е резултат на комбинацијата на кредитни и девизни {ок е пополовен, во споредба со ефектот од изолиран кредитен {ок, како резултат на активната отворена девизна позиција на банките. При најекстремното сценарио со комбинација на сите хипотетични {окви (зголемување на кредитната изло~еност во категориите на ризик „V“, „G“ и „D“ за 50%, пораст на домашните каматни стапки за 5 процентни поени и депрецијација на денарот во однос на еврото и американскиот долар за 20%), кофициентот на адекватност на капиталот на bankarski от систем би изнесувал 16,3%.

Zakl u~no so
31.12.2006 година, ни таа една банка нема{е кофициент на адекватност на капиталот под законски прописи минимум од 8%. И покрај trendот на континуално намалување на стапката на адекватност на капиталот на bankarski от систем во Република Македонија и нејзиното прибли~уваве



којни вото присутно во земјите-членки на EU, таа е склучува{е над просечното ниво на адекватност на капиталот на банките во EU. Имено, на 31.12.2005 година, во земјите-членки на EU, кои извествуваат по Меѓународните стандарди за финансиско извествување (MSFI), просечното ниво на адекватност на капиталот е 11,6%, а во оните кои не извествуваат по овие стандарди е 12,6%. Исто така, дистрибуцијата на кофициентот на адекватност на капиталот по поединчи~ни банки не соодветствува со состојбите и trendовите во EU. На 31.12.2005 година,

koeficient na adekvatnost na kapitalot nad 13%³⁹ имаат само 12,6% од сите банки во земјите-членки на ЕУ кои извештаваат по MSFI, односно 15,7% од банките од земјите-членки на ЕУ кои не извештаваат по MSFI. Наспроти тоа, најголем дел од банките во Република Македонија (17 банки), кои имаат уество од 57,9% во вкупната активноста на банкарскиот систем, имаат кофидент на адекватност на капиталот над 13%. Стапките на адекватност на капиталот на банкарскиот систем на одделни земјите-членки на ЕУ се двете во интервалот од 9,8% до 20,5% и се подништо во Република Македонија.

Permanentniот тренд на намалуваве на стапката на адекватност на капиталот на банките во Република Македонија и нејзиното постепено приближување до подништо на вкупниот тренд на зажакнувањето на улогата на банките како финансиски интермедиатори, во изминатите неколку години. И покрај позитивната оценка за ваквиот тренд, треба да се нагласи дека тој задолжително треба да биде проследен со зажакнување на системите на управување со ризиците и корпоративното управување на банките.

3.7. Profitabilnost

Поволното макроекономско окружење, проследено со континуалниот пораст на обемот на банкарски активности и со намалувањето на вкупниот profit на ризиците, овозможило да продолжи трендот на подобрување на ефикасноста и profitabilноста на банките во Република Македонија, во текот на 2006 година. Така, на 31.12.2006 година, банките прикајаа добивка од своето работово иznos од 2.800 милиони денари, чија проследена пораст од 76,0% споредбата со крајот на 2005 година. При тоа, загубата прикајаа само две банки, чие вкупно пазарно уество (уество во вкупната активноста на ниво на банкарскиот систем) изнесува 1,4%, на крајот на 2006 година.

Во 2006 година, сите групи банки остварија добивка од своето работово иznos. При тоа, агрегираниот финансиски резултат на ниво на банкарскиот систем, останува, во најголем дел, одреден од концентрирани 66,1% од вкупниот финансиски потенцијал на банкарскиот систем и која генерира 68,1% од вкупната добивка на ниво на банкарскиот систем.

Измените во перспективи на банките, во поглед на нивната profitabilnost, се гледаат одредено од успесите во реализацијата на искокаматоносните ликови и видови на средства на банките во видот на искокаматоносна активност. Задолжувањето на конкуренцијата во банкарството може да доведе до појава на нови банкарски производи и услуги, чија проследена дополнителен извор за заголемување на profitabilноста на банките.

3.7.1. Struktura na bilansot na uspeh


Структурната анализа на агрегираниот биланс на успех за 2006 година, на ниво на банкарскиот систем (Анекс бр. 2 - Биланс на успех), ја потврдува констатацијата за подобрување на profitabilноста на банките во Република Македонија.

³⁹ Извор на податоци: Извештај за стабилноста на банкарскиот сектор на ЕУ (ECB), ноември 2006 година.


Tabela br. 22
Restruktuiran bilans na uspeh na banki te

Pozici i	I znos vo milioni denari			Strukturno u-estvo vo vklupni te prihodi			Godi { na promena (vo %)	
	2006	2005	2004	2006	2005	2004	2006/2005	2005/2004
Kamaten pri hod	9,553	7,670	5,920	87.3%	82.2%	75.0%	24.6%	29.6%
Kamaten rashod	-3,311	-2,653	-2,004	30.3%	28.4%	25.4%	24.8%	32.4%
Neto kamaten prihod	6,242	5,017	3,916	57.1%	53.8%	49.6%	24.4%	28.1%
Prihodi od provizi i	3,444	3,047	2,627	31.5%	32.7%	33.3%	13.0%	16.0%
Ostanati neto f i nansi sk i prihodi	744	679	652	6.8%	7.3%	8.3%	9.6%	4.1%
Prihodi po drugi osnovi	509	584	696	4.7%	6.3%	8.8%	-12.8%	-16.1%
Nekamatni prihodi	4,697	4,310	3,975	42.9%	46.2%	50.4%	9.0%	8.4%
Vkupni redovni prihodi (1+2)	10,939	9,327	7,891	100.0%	100.0%	100.0%	17.3%	18.2%
Rashodi za provizi i	-470	-422	-359	4.3%	4.5%	4.5%	11.4%	17.5%
Tro{oci za plati	-2,861	-2,675	-2,487	26.2%	28.7%	31.5%	7.0%	7.6%
Drugi tro{oci	-3,626	-3,251	-3,120	33.1%	34.9%	39.5%	11.5%	4.2%
Nekamatni rashodi	-6,957	-6,348	-5,966	63.6%	68.1%	75.6%	9.6%	6.4%
Neto-rezervaci i (vku{u-uvaj}i i neizdvoeni rezervaci i)	-1,623	-2,548	-2,613	14.8%	27.3%	33.1%	-36.3%	-2.5%
Bruto-dobi vka pred vonredni stavki i odano-uvawe (3+4+5)	2,359	431	-688	21.6%	4.6%	8.7%	447.3%	-162.6%
Vonredni prihodi	747	1,771	1,513	6.8%	19.0%	19.2%	-57.8%	17.1%
Vonredni rashodi	-14	-363	-25	0.1%	3.9%	0.3%	-96.1%	1352.0%
Danok na dobi vka	-292	-248	-186	2.7%	2.7%	2.4%	17.7%	33.3%
Neto-dobi vka po odano-uvawe	2,800	1,591	614	25.6%	17.1%	7.8%	76.0%	159.1%

Pri ka` anata dobi vka vo 2006 godina, vo najgol em del, se zasnova{ e na pri hodi te od redovnoto rabotewe. I meno, na krajot na 2006 godina, vonredni te pri hodi generira{ 6.4% od vkupni ot ostvaren pri hod, { to e za 9.6 procentni poeni pomal ku vo sporedba 2005 godina. Od druga strana, neto kamatni ot pri hod u-estvuva{ e so 53.4% vo vkupni ot ostvaren pri hod na bankite vo 2006 godina, so { to pretstavuva{ e kl u~na komponenta vo formi raweto na prof i tot na bankite.





Glaven dvigatel na poziti vni te dvi`ewa povrzani so prof i tabilностa na bankite, isto kako i vo izmianite nekolku godini, be{e **kamatniot pri hod**, koj na godi { na osnova (31.12.2005-31.12.2006 godina) zabel e` a porast od 24.6%. Vo sporedba so krajot na 2005 godina, kamatniot rashod zabel e` a re-i si identi~en porast od 24.8%. Ovie dvi`ewa na komponentite, koi go so-inuvaat neto kamatniot pri hod, se vo di rektna korelacija so zgol emuvaweto na obemot na kreditnata aktivnost na bankite, no i so rastot na depozitnata baza i na portfoliot na dr` avni hartii od vrednost, vo izmianite nekolku godini.



Na krajot na 2006 godina, доминантна позиција во структурата на каматни от приход има приходите врз основа на камати од претпријатијата, кои апсорбираат 41,2% од вкупниот каматен приход на банките, а по нив следеат приходите врз основа на камати од насељението, со уество од 33,2%. При тоа, евидентен е трендот на намалувавење на структурното уество на каматни от приход остварен од претпријатијата, насротија зголемувавето на уеството на каматни от приход остварен од насељението. Од друга страна, во 2006 година, највисока година за стапка на раст забележана каматни от приход остварен од останатите сектори (банки и финансиски институции, јавен сектор), тоа е резултат на високиот пораст на дравните записи во


сопственост на банките во 2006 година. Каматни от приход остварен од насељението, во 2006 година, бележи раст од 26,1%, тоа е значително повеќе од растот на каматни от приход остварен од претпријатијата кој во истиот период изнесува 16,1%. Но, споредба со стапките на раст остварени во 2005 година, каматни от приход од претпријатијата во 2006 година оствари идентична стапка на раст, додека стапката на пораст на каматниот приход од насељението е за 25 процентни поени помала од стапката на раст за 2005 година. Во усливи на години за пораст од 42,9% на кредитите на насељението, во 2006 година, ваквото движење на стапката на раст на каматните приходи од насељението се долгије најмногу на намалувавето на каматните стапки на кредитните продукти на банките наменети за насељението.

Во структурата на **каматни от rashod**, на крајот на 2006 година, доминантната позиција ја задржува rashodi te vrz osnova na kamati na naseleni eto, so uestvo od 44,3%, тоа претставува зголемуваве за 3,6 процентни поени во споредба со крајот на 2005 година. Од друга страна, продолжи трендот на намалувавење на уеството на rashodi te vrz osnova na kamati za pretprijati jata koi, na kрајот на 2006 година, уествуваат со 26,4% во вкупниот каматен rashod (31,6%, на крајот на 2005 година). При тоа, анализирано по одделни сектори, каде поделни тие компоненти на каматни от rashod се забележуваат значително поголема флукутација на години што стапки на раст, во споредба со истоветните стапки кај каматни от приход. Во анализираните периоди (2002-2006 година), највисоки години за стапки на раст на rashodi te vrz osnova na kamata на насељението и vrz osnova na kamata od pretprijati jata, од 96,2%, односно 59,1%, беа постигнати во 2004, односно во 2005 година, соодветно.



Vtori ot zna~aen izvor na pri hodi za bankite, vo 2006 godina, ostanaa **prihodite vrz osnova na provizi i i nadomestoci** za izvr{eni bankarski uslуги, koi generiraа 31,5% od vкупните redovni pri hodi. Voedno, pri hodi te od provizi i i nadomestoci pretstavuvaa 73,3% od nekamatni te pri hodi koi gi ostvarija bankite vo tekot na 2006 godina. Od druga strana,

nekamatni te rashodi na bankite ja pretstavuvaa najzna~ajnata tro{ o-na komponenta vo bilansot na uspeh na bankite i, vo 2006 godina, zabele`aa stapka na rast od 9,6%. Tro{oci te za vraboteni te (plati i pridonesi) i ponatamu pretstavuvaa najzna~ajna poedi ne~na tro{ o-na stavka od nekamatni te rashodi, so u~estvo od 41,1%. Pri toa, u~estvoto na ovi e tro{oci vo vкупни te nekamatni rashodi, vo izminati te nekolku godini, se karakterizira so stabilno dvi~ewe. Na krajot na 2006 godina, nekamatni te pri hodi na bankite pokrivaа 67,5% od nekamatni te rashodi, {to e re~isi identi~no so krajot na 2005 godina.



Ekspanzijata na kreditnoto portfolio, проследена со постоењето на negovata prose~na rizi~nost, доведе до намалувава на **neto rezervaci i te za potencijalni te zagubi** на godi{na osnova за 36,3%. Со тоа, во текот на 2006 godina, bankite ostvarija prihod, генериран од kreditnoto portfolio, во доволен обем за целосно покривање на каматниот rashodi i на rezervaci i te за потенцијални te zagubi. Имено, степенот на покриеност на rezervaci i te за потенцијални te zagubi со остварениот neto каматен pri hodi, достигна веќе од ре~иси 3,8 пати (во 2005 godina i знесува{е 2 пати).

3.7.2. Pokazateli za profitabilnost i efikasnost na bankite


Pozi~vni te trendovi на основните prihodni i tro{ o~ni kategorii od agregiraniот bilans на uspeh на bankarskiот систем на Republika Makedonija, уловија зna~i telno подобрувава на perfomansi te на bankite во 2006 godina, во споредба со krajot na 2005 godina. Имено, сите показатели за profitabilnost i efikasnost на bankite бележат нагорен trend, во споредба со 2005 godina.

Tabela br. 23


Pokazateli za profitabilnost i efikasnost na bankite

Pokazatel	2004	2005	2006
Стапка на povrat na prose~na aktiva (ROAA)	0,6%	1,2%	1,8%
Стапка на povrat na prose~ni sopstveni sredstva (ROAE)	3,1%	7,5%	12,3%
Nekamatni rashodi/vkupni redovni prihodi (Cost to income ratio)	75,6%	68,1%	63,6%
Tro{oci za plati/vkupni redovni prihodi	31,5%	28,7%	26,2%
Rezervaci i za potencijalni te zagubi/neto kamaten pri hodi	66,7%	50,8%	26,0%
Neto kamaten pri hodi/prose~na aktiva	3,5%	3,9%	4,0%
Neto kamaten pri hodi/vkupni redovni prihodi	49,6%	53,8%	57,1%
Neto kamaten pri hodi/nekamatni rashodi	65,6%	79,0%	89,7%
Finansi~ki rezul tat/vkupni redovni prihodi	7,8%	17,1%	25,6%
Broj na vraboteni	4.635	4.633	5.010
Aktiva po vraboteni (vo milioni denari)	25,46	30,31	34,75
Finansi~ki rezul tat po vraboteni (vo milioni denari)	0,13	0,34	0,56


Vo tekot na 2006 godina, prodol`i trendot na zgol emuvawe na tro{ o-nata ef i kasnost na bankite vo Republika Makedonija. I meno, nekamatni te rashodi i neto rezervaciите на bankite, како основни компоненти на тро{ o-nata struktura на bankite, bele`at namal uvawe vo tekot na izminati tri godini, nasproti porastot na vkupni te aktivnosti na bankite. Ovi e dvi`ewa dovedoa do podobruvawe na pokazateli te preku koi se meri tro{ o-nata ef i kasnost.



Vo tekot na 2006 godina pozitivni te dvi`ewa i na prihodnata strana od bilansot na uspeh pred zvikaа zgol emuvawe na stepenot na pokri enost na nekamatni te rashodi na bankite so vkupni te prihodi od redovno rabotewe. Taka, na krajot na 2006 godina, stepenot na pokri enost na nekamatni te rashodi so vkupni te redovni prihodi i znesuva{ e 157,2% i vo sporedba so krajot na 2005 godina, toj e pogolem za 10,3 procentni poeni. Voedno, ova e najvisok nivo, vo izminati nekolku godini, {to e samo u{te edna potvrda za podobruvaweto na operativnata ef i kasnost na bankite vo Republika Makedonija.



Vo 2006 godina, prodol`i nagorni ot trend vo dvi`eweto na stakata na povrat na prose~nata aktiva (ROAA) i stakata na povrat na prose~ni te sopstveni sredstva (ROAE) na nivo na bankarski ot sistem. Na 31.12.2006 godina, tie i znesuваа 1,8% i 12,3%, soodvetno. Vo sporedba so krajot na 2005 godina, ovi e pokazateli bele`at zgol emuvawe za 0,6 i 4,8 procentni poeni, soodvetno.



Analizata na pokazateli te za profitabilностa i ef i kasnosta po oddelni grupi banki poka`uva zna~itelno podobruvawe kaj grupata големи banki. I meno, si te pokazateli kaj ovaa grupa banki bele`at podobruvawe, vo sporedba so krajot na 2005 godina. Pri toa, pokazateli te za grupata големи banki se podobri od proseketot za celiot bankarski sistem, a so isklu~ok na


pokazatelot za povrat na aktivata (ROAA), tie se podobri i vo sporedba so drugi te dve grupe banki. Vlo{ uvaweto na pokazateli te kaj grupite sredni i mal i banki e posledica na strukturnoto pomestuvawe na ~eti ri banki od ednata vo drugata grupa, koi imaat, vo prosek, pol o{ i pokazateli za profitabilnost i ef i kasnost od postoe~ki te sredni banki, no podobri vo sporedba so ostanati te mal i banki. Ovi e ~eti ri banki zabele`aa zna~itel en porast vo finansi skite aktivnosti te, vo tekot na 2006 godina, so {to realno e da se o~ekuva poziti vni te efekti vrz profitabilnsota i ef i kasnosta da se manif esti raat vo naredni ot period. Pokraj toa, pove}eto pokazateli za ovie banki, za 2006 godina, se podobri od proseket za cel i ot bankarski sistem.

Tabela br. 24

Pokazateli za profitabilnost i ef i kasnosta po grupi banki


Pokazatel	Golemi banki		Sredni banki		Mal i banki		Preminati banki od mal i vo sredni	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Stapka na povrat na prose~na aktiva (ROAA)	1,1%	1,8%	2,8%	2,2%	0,8%	0,4%	1,3%	2,0%
Stapka na povrat na prose~ni sopstveni sredstva (ROAE)	10,4%	19,6%	16,0%	12,9%	2,5%	1,1%	5,1%	9,4%
Nekamatni rashodi/Vkupni redovni prihodi (Cost to income ratio)	64,1%	58,5%	62,5%	65,4%	82,0%	87,9%	66,4%	61,6%
Tro{oci za plati/Vkupni redovni prihodi	27,3%	24,6%	27,4%	26,8%	33,0%	33,5%	26,5%	23,9%
Rezervaci i za potencijalni zagubi/Neto kamaten prihod	66,1%	32,4%	9,0%	11,7%	41,5%	27,8%	21,5%	27,7%
Neto kamaten prihod/Prose~na aktiva	3,5%	3,7%	5,5%	4,9%	4,3%	3,4%	4,7%	4,2%
Neto kamaten prihod/Vkupni redovni prihodi	50,2%	56,4%	69,6%	63,1%	55,0%	46,5%	56,5%	56,1%
Neto kamaten prihod/Nekamatni rashodi	78,3%	96,4%	111,4%	96,5%	67,1%	52,9%	85,1%	90,9%
Finansi sk rezultat/Vkupni redovni prihodi	15,8%	27,7%	35,2%	28,9%	10,6%	5,9%	16,2%	26,9%
Broj na vraboteni	2.654	2.726	635	1.413	1.344	871	494	577
Aktiva po vraboten (vo milioni denari)	34,98	42,23	27,16	29,28	22,59	20,24	29,12	28,58
Finansi sk rezultat po vraboten (vo milioni denari)	0,35	0,70	0,66	0,58	0,17	0,08	0,33	0,51

Na 31.12.2006 godina, pokazateli za ef i kasnosta vo raboteweto na bankite, od aspekt na napraveni te nekamatni rashodi za generirawe na eden denar prihod (cost to income ratio), bele`i podobruvawe za 2,5 procentni poeni vo sporedba so 2005 godina. Pri toa, na godi{ na osnova, ovoj pokazatel bele`i podobruvawe kaj grupite golemi i sredni banki, dodeka kaj grupata mal i banki e vlo{ en za 5,9 procentni poeni. Voedno, vo 2006 godina, bankite od grupata mal i banki ostvarija povisoki vrednosti na ovoj pokazateli, {to e potvrda za relativno malata operativna ef i kasnost na ovaa grupa banki, vo sporedba so drugi te dve grupe.



Rastot na aktivata i na dobi vikata koja ja ostvari ja bankite vo Republika Makedonija, predzvi ka podobruvawe i na pokazateli te za produktivnosta vo bankarski ot sistem. Na 31.12.2006 godina, aktivata po vraboten na nivo na bankarski ot sistem iznesuva{ e 34,8 milioni denari i e zgol emena za 4,44 milioni denari, vo sporedba so 31.12.2005 godina. Neto-dobi vikata po vraboten

na nivo na bankarskiot sistem, na krajot na 2006 godina, iznesува{ e 0,56 milioni denari i bele` i godi{ en porast od 64,7%. Pri тоа овој пораст е детерминиран од групата големи банки, каде износот на добивка по вработен, на крајот на 2006 година, бе{ е дvojno поголем, во споредба со крајот на 2005 година.



Споредбената анализа на показателите за profitabilноста и efikasnostа по oddelni zemji poka` uva i zvesno pribili `uvave na bankarskiot sistem na Republika Makedonija do ni voto na operativna efikasnost na bankarski te sistemi na evropski te zemji. Показателите за profitabilnost i efikasnost na bankarski ot sistem na RM i maat relati vno povisoki vrednosti. Ova e pred sč rezultat na poni skot i znos na aktivata na bankarski ot sistem na RM, vo odnos na aktivata na bankarski te sistemi na evropski te zemji, {to e показател за poni skata finansijska intermediacija, no voedno uka` uva na postoe weto na zna~aen prostor za nejzi no natamo{ no prodlabo~uvawe i za podobruvawe na perfomansi te na bankite, vkl u~itel nokako i na ni vni ot profitabilen potencijal. Од друга strana, visoki ot stepen na kaptitali ziranost na bankite i niski ot stepen na finansijska intermediacija, nao|aat odraz i vrz relati vno poni skot povrat na kaptitalot, koj go ostvaruваат bankite vo Republika Makedonija, во споредба со bankite od ostanati te analizi zirani zemji. Relati vno poni skata operativna efikasnost na bankite vo Republika Makedonija, во споредба со bankite od EU, osobeno se potvrduva preku analiza na показателот за u~estvoto na nekamatni te rashodi vo vkupni te ostvareni pri hodi od redovnотo rabotewe.

Tabela br. 25

Sporedbeni pokazateli za profitabilnosta i efikasnosta na bankarski te sistemi na Republika Makedonija i na odredeni zenji - ~lenki na Evropskata unija⁴⁰



Zemji	Neto kamaten prihod / vkupna aktiva	Neto kamaten prihod / vkupen redoven prihod	ROA	ROE	Cost to income ratio
Србија	2,26%	56,66%	1,29%	24,13%	56,87%
Полска	3,18%	57,80%	1,58%	20,14%	61,42%
Естонија	1,50%	58,47%	0,83%	17,04%	55,52%
Литванија	1,99%	66,85%	0,87%	17,19%	58,98%
Летонија	2,46%	56,08%	1,69%	27,29%	53,19%
Словакија	2,12%	70,06%	0,99%	17,46%	65,82%
Грција	2,68%	69,14%	0,94%	15,82%	57,11%
Унгарија	4,23%	72,81%	1,80%	24,75%	55,18%
Словенија	2,29%	57,67%	0,68%	13,42%	60,84%
Македонија	3,58%	57,06%	1,78%	12,32%	63,60%

Показатели за земјите од Европската унија се однесуваат на 2005 година, а за Република Македонија на 2006 година. При тоа, со и склучок на Унгарија и Словенија, земјите од Европската унија ги имаат илементирани Меѓународни te standardi за finansijsko i zvestuvawе (IFRS) во 2005 година.

⁴⁰ Извор на податоци: Европска централна банка i I зврт за стабилноста на bankarski te sistemi na zemji te~lenki na Evropskata unija (ECB), ноември 2006 година.

3.7.3. Visina na aktivni te i pasivni te kamatni stapki i kamaten raspon



Vo tekot na 2006 godina, kamatni ot raspon (interest rate spread) me|u ponderi rani te aktivni i pasivni denarski kamatni stapki⁴¹ ima{ e promeni i vo dvi `ewe. I meno, vo prvata polovi na od 2006 godina, kamatni ot raspon se zgolemuva{ e, a vo vtorata polovi na od 2006 godina, bele` e{ e nadolno dvi `ewe. Pri toa, vo tekot na cel a 2006 godina, ponderi rani te aktivni denarski kamatni stapki imaa nadolen trend, pa vo dekemvri 2006 godina, bea za 1,7 procentni poeni poni{ki, vo sporedba so dekemvri 2005 godina. Namal uvaweto na aktivni te denarski kamatni stapki mo`e da se tolkuva kako posledica na responzivnosta na bankite na namal uvaweto na kamatni te stapki na blagajni ~ki te zapisi, kako i na procesot na konvergencija so kamatni te stapki na dr` avni te zapisi, kako alternativna i investicijska mo`nost za nebankarski te subjekti. No, za namal uvaweto na aktivni te denarski kamatni stapki pri donesoa i zgolemenata kredita na aktivnost na bankite, osobeno kon sektorot „naselenie“, a i poziti{ni te ekonomski o~ekuvawa na bankite. Sepak, intenzitetot na namal uvaweto na aktivni te kamatni stapki na bankite e delku poslab od tempoto na namal uvawe na stapkite na blagajni ~ki te zapisi i stapkite na me|ubankarski ot pazar. Zgolemuva{eto na kamateni ot raspon na denarski te krediti i depoziti, vo prvata polovi na od 2006 godina, proizlaze od poi{razenoto namal uvawe na pasivni te denarski kamatni stapki, nasproti namal uvaweto na aktivni te denarski kamatni stapki. Nasproti toa, vo vtorata polovi na od 2006 godina, dojde do presvrt vo dvi `eweto na pasivni te denarski kamatni stapki, koi po~naa da rastat, nasproti aktivni te denarski kamatni stapki, koi prodol`ija da se namal uvaat. Kako rezultat na ovi e dvi `ewa, vo dekemvri 2006 godina, kamatni ot raspon be{ e za 0,2 procenti poena pomal, vo sporedba so dekemvri 2005 godina.



⁴¹ Ponderi ranata aktivna denarska kamatna stапка e prose~nata stапка na denarski te krediti bez devizna klauzula za si te sektori i za si te ro~nosti, a ponderi ranata pasivna denarska kamatna stапка e prose~nata stапка na denarski te depoziti bez devizna klauzula na si te sektori i za si te ro~nosti.

Vo dekemvri 2006 godina, kamatni ot raspon me|u ponderi rani te akti vni i pasivni denarski kamatni stapki so devizna klauzula⁴² be{ e za 0,2 procentni poeni povi sok, vo sporedba so dekemvri 2005 godina, i toa vo uslovi na namaluvave na pasivnite kamatni stapki so pobrzo tempo, vo sporedba so namaluvaweto na aktivnite kamatni stapki. Ova e u{ te edna potvrda deka bankite, vo uslovi na namaluvave na kamatni te stapki na blagajni ~ki te i dr` avni te zapisi, poka` uvaat sklonost so pogol em intenzi tet da gi namaluvavati pasivnite kamatni te stapki, vo sporedba so namaluvaweto na aktivni te kamatni stapki. Pri toa, na krajot na 2006 godina, kaj denarski te kamatni stapki so devizna klauzula se zabel e` uva najvisok kamaten raspon, { to, vo uslovi na u~estvo na denarski te krediti so devizna klauzula vo vкупni te krediti od 26,4% i na denarski te depoziti so devizna klauzula vo vкупni te depoziti od 4,3%, generira najgolem prihoden potencijal za bankite. Pokraj toa, aktivni te denarski kamatni stapki so devizna klauzula, nasproti o~ekuvawata, se pobi lisku do denarski te kamatni stapki bez valutna klauzula, a ne do devizni te kamatni stapki.

Kamatni ot raspon me|u ponderi rani te akti vni i pasivni devizni kamatni stapki⁴³ poka` uva najgolem stepen na stabilnost vo svoeto dvewe. Pri toa, vo posledni te nekolku meseci od 2006 godina, se zabel e` uva trend na porast na devizni te kamatni stapki, { to e posledica na rastot na kamatni te stapki na me|unarodni te finansijski pazari. Kako posledica na toa, vo dekemvri 2006 godina, kamatni ot raspon na devizni te krediti i depoziti i znesuvae{ 6,7 procentni poeni i e za 0,2 povi sok, vo sporedba so krajot na 2005 godina.



⁴² Ponderi ranata aktivna denarska kamatna stапка so devizna klauzula e prose~nata stапка na denarski te krediti so devizna klauzula za si te sektori i za si te ro~nosti, a ponderi ranata pasivna denarska kamatna stапка so devizna klauzula e prose~nata stапка na denarski te depoziti so devizna klauzula na si te sektori i za si te ro~nosti.

⁴³ Ponderi ranata aktivna devizna kamatna stапка e prose~nata stапка na devizni te krediti za si te sektori i za si te ro~nosti, a ponderi ranata pasivna devizna kamatna stапка e prose~nata stапка na devizni te depoziti na si te sektori i za si te ro~nosti.

II. BANKARSKATA SUPERVIZIJA VO 2006 GODINA

1. Regulativna ramka na bankarskata supervizija

Postoeweto na soodvetna regulativna ramka za raboteweto na banki te i za sproveduvaweto na bankarskata supervizija pretstavuva eden od osnovni te preduslovi za krei rawe zdrav, stabilen i siguren bankarski sistem. Vo tekot na 2006 godina, Narodnata banka vo ovoj domen, glavno, be{ef okusi rana kon:

- natamo{ no zajaknuvawe na regulativni te barawa za prudentno upravuvawe so kreditni otriziki;
- zaokru`uvawe na regulativnata ramka za celosna implementacija na Bazel skata kaptal na spogodba-BASEL I;
- unapreduvawe na metodologijata za utvrduvawe neto-dol`nic na bankite;
- utvrduvawe na metodologija za izdvojuvawe posebna rezerva za potencijalni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na nenaplateni pobaruvawa;
- zaokru`uvawe na regulativata za presmetuvawe i objavuvawe na efekti vnapred kamatna stапка na krediti te i depoziti te.

1.1. Zajaknuvawe na regulativni te barawa za upravuvawe so kreditni otriziki

Vo uslovi na se pogolema kreditna aktivnost na bankite, osobeno so fizi~ki te лица, so izmenite i dopolnuvawata na **Odlukata za utvrduvawe na metodologijata za klasifikacija na aktivni te bilansni i vonbilansni pozicii na bankite spored stepenot na nivnata riziknost**, se vovede konceptot na klasifikacija na portfolio na malo, t.e. klasifikacija na grupa srodnii krediti (potro{uvajki krediti, stanbeni krediti, krediti vrz osnova na krediti karti~ki i sl.). So ogled na toa {to ovi krediti se odobruvaat na pomali i znosi i se mnogubrojni, so izmenite i dopolnuvawata na ovaa odluka, se predviduva mo`nost za nivno sledewe i klasifikaci rawe na nivnata riziknost na grupna osnova (namesto na pojedine~na osnova). Klasifikacijata na portfoliot na mali krediti se vr{i vrz osnova na tri osnovni kriteriumi: redovnost vo izmi ruvaweto na dostasani te obvrski na komitetot kon bankata; kvalitetot na obezbeduvaweto i stepenot na pokrievnost na kreditnata izlo`enost so redovni prilivi.

Dopolnitelna preventivna merka, koja ja prezede Narodnata banka vo uslovi na se po intenzivna kreditna aktivnost na bankite, e i voveduvaweto obvrska za bankite za izdvojuvawe minimum 1% posebna rezerva za potencijalni te zagubi koi proizleguvaat od kreditnata izlo`enost klasifikirana vo kategorija na rizik „A“.

Od druga strana, intenzi~ni raweto na kreditnata aktivnost na bankite vo denari so devizna klauzula⁴⁴ i vo devizi ja nametna potrebata od zajaknuvawe na kriteriumite i uslovi te pod koi banka mo`e na rezident da mu odobruva krediti vo devizi, kako i vo denari so devizna klauzula.

Za taa cel, vo tekot na 2006 godina, Narodnata banka doneše **Odluka za uslovite i na~inot na odobruvawe krediti vo devizi i krediti vo denari so**

⁴⁴Pod kredit odobren vo denari so devizna klauzula se podrazbira kredit koj e odobren i se naplatuva vo denari, vo iznos koj pretstavuva protivvrednost na odredena stranska valuta (naj~esto evro).

devizna klausula me|u rezidenti, ~ija osnovna cel e obezbeduvawe pogolema za{ tita na bankite od t.n. indirekten krediten rizik, odnosno rizik od namaluvawe na kreditnata sposobnost na korisnikot na kredit, kako posledica na negovata izlo`enost na rizik na devizen kurs. Ovoj rizik e podedenakvo prisuten, bez razlika da li kreditot se odobruva vo devizi ili vo denari so devizna klausula. Ottuka, so ovaa odluka, se propisivaat identitetni uslovi i kriteriumi za odobruvawe na ovie vidovi krediti. Vo ovaa nasoka, bankite se dol`ni da izrabotat politiki i proceduri za identifikuvawe, merewe i sledewe na t.n. indirekten krediten rizik, {to me|u drugoto, vkluvuva i obvrska za sproveduvawe stres-test analizi za efekti te od eventualni fluktuaci na devizniot kurs na denarot, vrz vrednosta na kreditnoto portfolio na bankite vo devizi i vo denari so devizna klausula; defini rawe na kvantitativni ograni~uvawa na vrednosta na kreditnoto portfolio na bankite vo devizi i vo denari so devizna klausula i sl. Isto taka, so Odlukata se predviduvaat postrogi kriteriumi pri odobruvaweto krediti vo devizi i vo denari so devizna klausula na rezidenti (ovie krediti mo`e da se odobruvata samo dokolku korisnikot na kredit e klasi fici ran vo kategorijite na rizik „A“ i „B“, Narodnata banka, ili dokolku obezbedil prvoklasen instrument za obezbeduvawe).

1.2. Zaokru`uvave na regulativnata ranga za celosna implementacija na Bazelskata kapitalna spogodba - BASEL I

Pri krajot na 2006 godina, Narodnata banka doneše nova **Odluka za metodologijata za adekvatnost na kapitalot**, so koja se vovede eksplicitna obvrska za bankite da raspolagaat so kapital potreben za pokrivanje, ne samo na kreditni rizik, tuku i za za{tita od razli~ni te vidovi na pazarni rizici (rizik od promena na kamatni te stapki, rizik od cenovni promeni na steknati te harti i od vrednost nameneti za trguvawe, rizik od promena na devizniot kurs, rizik od promena na cene na stokite koi bankite gi steknal e, rizik od poramnuvawe/isporaka, rizik od drugata dogovorna strana). I pokraj dominacijata na kreditni rizik vo raboteweto na bankite, sepak, se pogolemata zainteresiranost na bankite za trguvawe, pred se so dr`avni te harti i od vrednost, odnosno se poznavajnoto prisustvo na bankite vo prometot so harti i od vrednost na pazarot na kapital, ja nametna potrebata od donesuvawe na ovaa regulativa. Voedno, so donesuvaweto na ovaa odluka, se implementira vo celost Bazelskata kapitalna spogodba (BASEL I), odnosno amandmani te na Bazelskata kapitalna spogodba od 1996 godina, vrz osnova na koi pazarnite rizici se vkluvuvaat vo presmetkata na adekvatnosta na kapitalot na bankite.

1.3. Unapreduvawe na metodologijata za utvrduvawe neto-dol`nici na bankite

So novata **Odluka za metodologijata za utvrduvawe neto-dol`nik na bankite**, se ovozmo`uva poprecizno identifikuvawe na neto-dol`nicite na banka, koi soglasno so Zakonot za bankite, ne mo`at da bidat ~lenovi na upravni ot odbor na banka. Soglasno so ovaa odluka, za neto-dol`nik se smeta fiziko lice, ~ii prose~ni godi{ni obvrski kon bankata se pogolemi od negovite prose~ni godi{ni pobaruwa i vlo`uvawa od/vo bankata, kako i fiziko lice koe e pretstavnik ili, na koj bilo drug na~in, e povrzano so pravno lice kon koe neto-i zlo`enosta na bankata e pogolema od 1% od nejzin ot garanten kapital. So novata odluka, postoe~kata metodologija, koja se temelji vrz kvartalen prosek pri presmetuvawe na prose~ni te godi{ni pobaruwa i obvrski na sekoy komitet na bankata, se zamenuva so nova, koja predviduva mese~en prosek pri presmetuvawe na godi{ni te pobaruwa i obvrski na sekoy

komi tent. I sto taka, e predvi dena mo`nost bankata da gi utvrdjuva prose~ni te godi { ni obvrski, pobaruvawa i vlo`uvava i vrz osnova na prosek od dnevnata sostojba na ovi e kategori i vo tekot na edna kal endarska godi na.

1.4. Utvrdjuvawe na metodologija za izdvojuvawe posebna rezerva za potencijalni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na nenaplateni pobaruvawa

So **Odlukata za metodologijata za izdvojuvawe posebna rezerva za potencijalni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na nenaplateni pobaruvawa** se vovede obvrska za bankite i { tedi lni ci te da i zdvojuvaat posebna rezerva za potencijalni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na dostasani i nenaplateni pobaruvawa.

Potrebata za donesuvawate na ovaa odluka proizleze od konkretni te pazarni i ekonomski uslovi vo Republika Makedonija, vo koi bankite ~esto se soosuvavaat so pote{ koti i pri proda`bata na prezemeni sredstva, { to doveduva do porast na nivnata nepari~na i nekamatonasna aktiva i do nejzi na odl o`ena i ote`nata proda`ba. So voveduvaweto na obvrskata za izdvojuvawe posebna rezerva za prezemeni sredstva, se ovozmo`uva porealno prika`uvave na bilansnite poziciji i rezultatite od raboteweto na bankite. Voedno, so Odlukata e vovedena i obvrska za procenka na vredностa na prezemeni sredstva od strana na ovl asten procenitel, najmal ku edna{ godi { no, kako i pri prezemaweto na sredstvoto.

1.5. Zaokru`uvave na regulativata za presmetuvawe i objavuvawe na efektivnata kamatna stapka na kreditite i depozitite

So donesuvaweto na **Upatstvoto za sproveduvawe na Odlukata za presmetuvawe i objavuvawe na efektivnata kamatna stapka na kreditite i depozitite, vo prvata polovina od 2006 godina**, se zaokru`i del od regulativni ot paket koj se odnesuva na za{titata na pravata na potro{uva~ite. So ova upatstvo se propisava metodologijata za presmetuvawe i objavuvawe na efektivnata kamatna stapka na kreditite i depozitite, kako osnoven pokazatel, pred s~, za potro{uva~ite-fizi~ki lica, vo izborot na najpovoljni te uslovi pri koristewe krediti od bankite, odnosno pri vlo`uvave depoziti vo bankite.

2. Aktivnosti na bankarskata supervizija

Supervizorskata funkcija na Narodnata banka se ostvaruva preku sl edni te komponenti:

- Licencirawe t.e. izdavawe dozvoli i soglasnosti na bankite i { tedi lni ci te;
- Supervizija na raboteweto na bankite i { tedi lni ci te;
- Prezemawe korektivni merki.

2.1. Licencirawe - izdavawe dozvoli i soglasnosti na bankite i { tedi lni ci te

Vo prodol`eni e se dadeni tabelarni prikazi na brojot na izdadeni, odnosno neizdadeni dozvoli i soglasnosti, kako i na povle~eni barawa za izdavawe dozvoli i soglasnosti, po banki i { tedi lni ci vo tekot na 2006 godina, vo sporedba so 2005 godina.

Tabela br. 26
Vi dovi i broj na izdadeni, odnosno neizdadeni dozvoli i soglasnosti

Vid licencenca	Banki						tediInici					
	januari - dekemvri 2005			januari - dekemvri 2006			januari - dekemvri 2005			januari - dekemvri 2006		
	I zdadeni	Odbieni	Povle-eni									
Dozvol a za statusni izmeni	1			1						1	1	
Soglasnost za steknuvawe 5%, 10%, 20%, 33%, 50% i 75% od akci i so pravo na glas	1	2	1	3		1	2					1
Soglasnost za statut	26			14			3		1	8		
Soglasnost za rabotovoden organ	25		4	18	2	1	2	1		3	1	2
Soglasnost za izmena na nazi v, sedi { te i adresa	3	1		4								
Soglasnost za kapi tal no vlo`uvawe	2	1										
Soglasnost za uvi d vo zapisni k	10	1		8						1		
Soglasnost za izmena na Odlukata za izdavawe dozvol a za banka				1								
Soglasnost za politi ka za sigurnost na inf ormativen sistem				2								
Vkupno	68	5	5	51	2	2	7	1	1	13	2	3

Vo ramki te na procesot na licencenca rawe, Narodnata banka go ispituvuva izvorot na sredstvata so koi se kupuvaat akci i te i udelite vo bankite i tediInici te. Vo tekot na 2006 godina, Narodnata banka postapi la po pedeset i dve izvestuvawa za promena vo sopstveni ~kata struktura na akci i so pravo na glas, na sledni ot na~in: za dvaeset i osum izvestuvawa (za osum banki i pet { tediInici) e dadeno pozitivno mislewe za dokazot za izvorot na sredstva; za dvaeset i edno izvestuvawe (za { est banki) e dadeno negativno mislewe za dokazot za izvorot na sredstva, a po tri izvestuvawa (za dve banki) ne e odlu~uvano, bi dej}i vo tekot na postapkata stanale bespredmetni.

2.2. Supervizija na raboteweto na bankite i { tediInici te

Vo tekot na 2006 godina, se izvr{ ija tri eset i edna supervizorska kontrola na raboteweto na bankite i { tediInici te vo Republika Makedonija. Od niv, edinaeset kontroli se odnesuva na celokupnoto rabotewe na sedum banki i ~etiri { tediInici, dodeka dvaeset kontroli imaa del umen karakter. Vospostavenata praktika, edna{ mese~no da se vr{ i del umna kontrola na sisteme { tediInici od aspekt na a`uri rani spisoci na { tedni vlogovi, prodol`i i i vo 2006 godina.

Analizata na kvalitetot na aktivata, odnosno ocenkata i kvantifikacijata na kreditniot rizik, kako dominanten rizik na koj se izlo`eni bankite i { tediInici te, ostana najzna~ajna komponenta na supervizorski te kontroli na bankite i { tediInici te. Isto tak, zna~aen segment na kontrolite pretstavuva{ e i ocenkata na postavenosta i funkci oni raweto na sisteme na interni kontroli i vnatref nata revizija, sisteme za spre~uvawe na perewe pari, kako i postavenosta i funkci oni raweto na korporativnoto upravuvawe. Vo ramki te na ocenkata na rizicite na koi se izlo`eni bankite, pokraj kreditniot rizik, posebno vnitmanie be{ e posveteno i na ocenkata na nivoto na likvidnosni ot riziki na

t.n. indi rekten krediten rizik, koj proizleguva od izlo` enosta na kredi tokoriscite na bankite na kursen rizik.

Pozitivni te dvi` ewa vo bankarski ot sistem, izrazeni pred se vo podobreniot profil na rizik-nosta na bankite i podobrenite sistemi na korporativnoto upravuvawete, se potvrduvaat i so konstataciite i naodite od terenski te supervizorski kontroli, kako i od kontinuiranoto vonterensko sledewe na bankite i tedi lnicite. I meno, prose~nata ponderirana sumarna ocenka⁴⁵ za bankite, za 2006 godina, iznesuva 2,18⁴⁶, za razlika od 2005 godina, koga iznesuva{ e 2,34. Prose~nata ponderirana sumarna ocenka za tedi lnicite, za 2006 godina, iznesuva 1,95⁴⁷, za razlika od 2005 godina, koga taa iznesuva{ e 1,97. Sepak, kaj nekolku banki se konstati rani slabosti vo upravuvaweto so rizicite, koi se manifestiraat pred se preku nadmornuvawe na prudentnite limiti za kreditna izlo` enost, nezadovolitelten sistem za informativna sigurnost, nesoodvetna akcionerska struktura i slabosti vo korporativnoto upravuvawete.

Vrz osnova na ~len 24 i 32 od Zakonot za Narodnata banka na Republika Makedonija, vo tekot na 2006 godina, bea izvр{eni dvaeset i devet kontroli od aspekt na primenata na propisite. Pri toa, ~eti rinaeset kontroli se odnesuваа на celokupnoto rabotewe na bankite, tri kontroli na raboteweto na bankite i maa del umen opf at (vo delot na platen promet so stranstvo, naplata na efektivni stranski pari od strana na rezidenti i sl.), a edinaeset kontroli se odnesuваа на raboteweto na tedi lnicite (vo delot na menuvarkoto rabotewe, i spolnuvawe na obvrskata za zadol`itel na rezerva i dr.).

2.3. Prezemeni korektivni aktivnosti kon bankite i { tedi lnicite

Vo ramkite na svoite zakonski ovlastuvawa, a so cel da se odr`at stabilnosta i sigurnosta na oddelni te bankarski insti tuci i na bankarski ot sistem vo celina, Narodnata banka prezede korektivni aktivnosti kon bankite i tedi lnicite kaj koi se konstati rani nepravilnosti i neurednosti vo raboteweto. Vo tekot na 2006 godina, Narodnata banka doneše dvaeset i sedum re{enija so korektivni merki kon deset banki i sedum tedi lnic, podnese dvaeset i pet barawa za poveduvawete prekr{o~na postapka kon tri naeset banki, pet tedi lnic i edno pravno lice i nivnite odgovorni lica, kako i edna kri~na prijava protiv lice so posebni prava i odgovornosti vo edna banka.

Vo tekot na 2006 godina, be{e odzemena dozvolata za osnovawe i rabota na [tedi lni cata „Ki ro] u~uk“ DOO Vel es i be{e utvrdeno deka se i spolneti uslovi te za voveduvawete likvidacijska postapka vo tedi lni cata. Isto taka, po barawe na osnova~ite na „Pazarot na pari i kratkoro~ni harti i od vrednost“ AD Skopje, Narodnata banka ja povle~e i zdadenata dozvolata za rabota.

Vo prodol`enie se prika`ani prezemenite merki, vo tekot na 2006 godina, i brojot na bankite i tedi lnicite na koi tie se odnesuvaat.

⁴⁵ Sumarnata ocenka za raboteweto na bankite se odreduva spored rejting-sistemot CAMELS, koi opfa}a analiza i ocenka na: kapitalot, kvalitetot na aktivata, upravuvaweto so sredstvata i obvrskite, sledeweto na rizicite na koi se izlo`eni bankite vo svoeto rabotewe, profitabilnosta i sevkupniot proces na korporativnoto upravuvawete so bankite. Sumarnata ocenka go poka`uva ni voto na supervizorski ot interes za sekoga banka i tedi lni ca i nejzi nata namena e i sklu~ivo za vr{ewe na supervizorskata funkциja na Narodnata banka.

⁴⁶ Prosek na ocenkito za sekoga oddel na banka ponderirani so visinata na nejzi nata aktiva.

⁴⁷ Prosek na ocenkito za sekoga oddel na tedi lni ca ponderirani so visinata na nejzi nata aktiva.

Tabela br. 27**Vi dovi i broj na prezemeni merki**

Vi d na merka	Broj na banki i { tedi lni ci
I menuvawe povereni k	edna banka
Dokapi tal i zaci ja	edna { tedi lni ca
Zabрана за вр{ewe на сите bankarski raboti , osven naplata na pobaruвава	tri { tedi lni ci
Zabрана за одобруваве krediti i drugi vi dovi kreditna izlo`enost kon komi tenti klasi f i ci rani vo kategorii te na rizik „V“, „G“ i „D“	edna banka
Zabрана за одобруваве krediti i drugi vi dovi kreditna izlo`enost, so iskl u-ok na plasmanite vo hartii od vrednost, izdadeni od Republika Makedonija i od Narodnata banka, so rok na dosta suvave do devedeset dena, kako i finansi rawe na odobreno pre~ekoruvavе po tekovni sметки do vi si na eden redoven mese~en pri l i v, po kori sni k na tekovna sметka	edna banka
Zabрана за одобруваве krediti i drugi vi dovi kreditna izlo`enost kon grupacijata vnatret{ ni l i ca i l i ca povrzani so ni v	edna banka
Zabрана за steknuvave kapi tal ni del ovi vo f i nansi sk i nef i nansi sk i insti tuci i, za zgol emuvave na postojni te kapi tal ni del ovi i za { irewe na mre`ata na rabotewe	edna banka
Zabрана за isplata na di vi denda od ostvarena neto-dobi vka i za zadol `uvave za nejzi no rei nvesti rawe vo kapi tal	edna banka
Zabрана за vr{ewe izmeni na sklu-en dogovor za namenski depozit pome u banka i akcioner, kako i za vr{ewe na isplati po dogovorot, bez prethodna soglasnost od Narodnata banka	edna banka
Zabрана за koristewe depoziti na banka, kako obezbeduvavе po odobreni krediti vo korist na treti l i ca	edna banka
Odzemawе na izdadena soglasnost za i menuvawe rabotovoden organ	edna banka
Verifikacija na nalazi od strana na ovl asteni l i ca od Narodnata banka	dve banki dve { tedi lni ca
Ograni ~uvave na visinata na vonbilansnata izlo`enost vrz osnova na izdadeni garancii, avali, neiskoristeni odobreni mi nusni salda po tekovni sметki, do i znos od 30% od garantni ot kapital	edna banka
Ograni ~uvave na odobreno pre~ekoruvavе po tekovni sметki i kreditni karti ~ki na i znos koj nema da bi de pogol em od dvojni ot i znos na redovni te mese~ni primawa na imatel ot na smetkata	edna banka
Ograni ~uvave na vкупен i znos na devizni sredstva koi edna banka gi ~uva kaj prvoklasni te banki	edna banka
Zadol `uvave za podnesuvavе barawe za dobi vawe prethodna soglasnost od	edna banka edna { tedi lni ca

Narodnata banka za i menuvawe rabotovoden organ	
Zadol` uvawe za kolektivno potpi{ uvawe na site pl{awa od devizni te smetki vo zemjata i stranstvo, od strana na ~lenovi te na rabotovodni ot organ	edna banka
Zadol` uvawe za odr` uvawe li kvi dna aktiva so rok na dostasuvawe do devedeset dena, vo vi si na { to ne e poni ska od 40% od vkupni te depoziti	edna banka
Zadol` uvawe za konti nui rano odr` uvawe na i znosot na li kvi dnata aktiva, vo vi si na koja }e obezbedi 90% pokrienost na obvrski te	edna banka
Zadol` uvawe za redovno izvestuvawe na Narodnata banka za vi si nata na vkupni te obvrski i vkupnata likvi dna aktiva od prethoden den	edna banka
Zadol` uvawe za sveduvawe na u~estvoto na akcioner pod 10% od akciite so pravo na glas	edna banka
Zadol` uvawe za sveduvawe na kreditnata izlo`enost kon poedine~no lice i kon licata povrzani so nego do 10% od garantni ot kapital	edna { tedi lni ca
Zadol` uvawe za sveduvawe na kreditnata izlo`enost kon vnatret{ no lice na banka do 25% od garantni ot kapital	edna banka
Zadol` uvawe za sveduvawe na kreditnata izlo`enost kon vnatret{ no lice na banka do 3% od garantni ot kapital	edna banka
Zadol` uvawe za usogl asuvawe so limiot za kapitalni vlo`uvava na banka (~len 39 stav 1 od <u>Zakonot za bankite</u>)	dve banki
Zadol` uvawe za preklasi fikacija na pobaruuvawata od komitenti, soglasno so naodi te od izvr{ena neposredna kontrola na raboteweto	tri banki dve { tedi lni ci
Zadol` uvawe za prezemawe zasileni aktivnosti za proda`ba na prezemeni materijalni sredstva i na osnovni sredstva, kako i za naplata na dostasani pobaruuvawa	edna banka
Zadol` uvawe na pretdsedatel ot na Upraven odbor i pretdsedatel ot na Odbor za rakovodewe so ri zik, za prezemawe pravni dejstvia za naplata na pobaruuvawa	edna banka
Zadol` uvawe za organizirawe Slu`ba za vnatret{ na reviziya	~eti ri { tedi lni ci
Zadol` uvawe za doeki pi rawe na Slu`bata za vnatret{ na reviziya	edna banka
Zadol` uvawe za pri dr`uvawe kon protokol sklu~en so Narodnata banka	edna banka
Zadol` uvawe za sproveduvawe plan na merki i aktivnosti za nadmi nuvawe na konstatirani neusoglasnosti	edna banka
Zadol` uvawe na Sobrani eto na akcioneri za razre{ uvawe na ~lenovi na Upravni ot odbor koi se neto-dol`ni ci	edna banka

Zadol`uvawe na Upraven odbor za usvojuvawe detal en plan na aktivnosti so mese~na di nami ka za naplata na nefunkcionalni pobaruvaava	edna banka
Zadol`uvawe za izrabitka na plan za delovni aktivnosti	edna banka
Zadol`uvawe za redovno dostavuvawe izve{taj do Narodnata banka za prezemeni aktivnosti po izre~eni korektivni merki	edna banka
Zadol`uvawe za usoglasuvawe na brojot na izdadeni ~ekovi so limit na odobreno pre~ekoruvawe po tekovni sметki	edna banka
Zadol`uvawe za vospostavuvawe adekvaten sistem za sledewe na kreditni otriziki	edna banka
Zadol`uvawe za revidi rawe na na~i not na analiza na kursni otriziki na komitenti	dve banki
Zadol`uvawe za vospostavuvawe soodvetni sметkovodstveni sistemi	edna banka
Zadol`uvawe za vospostavuvawe sistem na sledewe i identifikasi kuvave transakci i na perewe pari	edna banka
Zadol`uvawe za vospostavuvawe adekvaten sistem za identifikasi kuvave i sledewe na povrzani subjekti	dve banki edna { tedi l nica
Zadol`uvawe za usoglasuvawe so supervizorski te standardi za evidenti rawe na nefunkcionalni te krediti	edna banka
Zadol`uvawe za vospostavuvawe sistem na evidencija so koj }e se ovozmo`i usoglasuvawe so supervizorski te standardi so koi se reguliraat dostasani te, a nenaplateni pobaruvaava	edna banka edna { tedi l nica
Zadol`uvawe za usoglasuvawe so standardi te za sigurnost na informativni otistem na bankite	edna banka
Zadol`uvawe za pridr`uvawe kon smetkovodstveni te standardi i principi	dve { tedi l nici
Zadol`uvawe za revidi rawe na interni te kreditni proceduri	edna banka
Zadol`uvawe za prezemawe aktivnosti za otstranuvawe na konstatirani slabosti vo interni te sistemi za klasifikacija na komitenti	edna banka edna { tedi l nica
Zadol`uvawe za sklu~uvawe dogovori za kredit vo koi }e bi de navedena kamatnata stapka po koja se presmetuva kamatata vo amortizaciiski otplan	edna { tedi l nica
Zadol`uvawe za usoglasuvawe na tekst na statut so nastanati promeni vo akcionerskata struktura	edna { tedi l nica

Vo ramki te na prezemenite korektivni aktivnosti od strana na Narodnata banka, vo tekot na 2006 godina, vo tri slu~ai na steknuvawe akci i vo banka e ograni~eno pravoto na glas, poradi toa {to ne e dobivena prethodna soglasnost od Narodnata banka.

3. Unapreduvawe na institucionalni ot kapacitet na Narodnata banka pri sproveduvaweto na regulatornata i supervizorskata funkcija

3.1. Unapreduvawe na smetkovodstvenata ranka za banki te

Vrz osnova na Memorandumot za razbi rawe, potpi { an kon krajot na 2005 godi na pome|u Narodnata banka i Netherlands Financial Sector Development Exchange (NFX), kako i vrz osnova na donaci jata obezbedena od strana na Mi ni sterstvoto za razvoj na Hol andija, vo noemvri 2006 godina, startuva{ e Proektot za voveduvawe na Me|unarodni te standardi za smetkovodstveno i zvestuvawe (MSFI) i na Me|unarodni te smetkovodstveni standardi (MSS) vo bankarski ot sistem na RM. Uspe{ nata real i zaci ja na ovoj proekt, koj se sproveduva vo sorabotka so renomi rana stranska kunsulantska ku}a, podrazbira i zgotuvuва nov smetkoven plan za bankite, propi { uvawe metodologija za smetkovodstvo i finansi sko i zvestuvawe za bankite i defini rawe na formata na finansi skite izve{ tai, vo soglasnost so MSFI . Cel okupnata smetkovodstvena regulati va se o~ekuva da bi de zaokru` ena zakl u~no so septemvri 2007 godina.

3.2. Unapreduvawe na Kreditni ot register

Unapreduvaweto na Kreditni ot register na Narodnata banka pretstavuva edna od komponentite na Proektot za reforma na delovnoto opkru` uvave i institucionalno zajaknuvawe (BERIS), koja se odnesuva na zgol emuvaweto na pristapot do informaci i vo Republika Makedonija. Vo taa nasoka, vo tekot na 2006 godina, se unapredi postojni ot Krediten register preku kre rawe novi izve{ tajni formi za potrebiti na Narodnata banka i sozdavawe preduslovi za pro{ i ruvawe na bazata na podatoci so koi toj raspolaga. Za taa cel, Narodnata banka potpi { a Dogovor so Centralni ot register AD Skopje za koristewe na del od negovite podatoci, iskl u~ivo, za interni potrebi na Narodnata banka. So toa }e se ovozmo` i formi rawe na dosie za re~isi sekoe pravno licet-kreditokorisnik, koe }e sodr` i podatoci za negovata finansi ska sostojba, za sopstveni~kata i upravuva~kata struktura, za negovata ukupna kreditna zadol` enost kon bankarski ot sistem, za prose~noto ni vo na rizi~nost i sl.

Paralelni so ovie aktivnosti, Narodnata banka sprovede niza podgotvitelni aktivnosti za vospostavuvawe nov Krediten register, so posovremenii tehni~ki karakteristiki, koj }e sodr` i pogolem spektar na podatoci i }e ovozmo` i po~esto a` uri rawe na podatoci te. Za taa cel, vo tek e nabavka na nova IT infrastruktura na Narodnata banka, kako preduslov za nabavka na nov hardver i softver za potrebiti na novi ot Krediten register.

3.3. Unapreduvawe na bankarskata supervizija

Na po~etokot na 2006 godina, Narodnata banka usvoi Razvoen plan za supervizijata, ~ija osnovna cel e tranzicija kon supervizija { to }e se temeli vrz ocenka na rizi~cite.

Aktivnosti te povrzani so implementirane na planot se o~ekuva da se zaokru` at do krajot na 2009 godina.

3.4. Unapreduvawe na anal i zata na f i nansi skata stab i l n o s t vo Republika Makedonija

Vo ramki te na aktivnosti te za unapreduvawe na analizata na finansi skata stabилност, при крајот на 2006 година беше донесена Методологија за анализа на финансиската стабилност која дава податоци за поделниот и неподелниот сектор, обработка и објавување на податоците, врз основа на кои се оценува финансиската стабилност на земјата. Исто така, во текот на минатата година, од страна на Народната банка беше покрената иницијатива за формирање на Меѓународен тело за финансиска стабилност кое ќе има за цел да предложи и регулира законодавството на финансискиот систем, да инициира измените во законите кои се од значење за функционирањето на финансискиот систем, да инициира поголема конзистентност на регулативата и координација на активностите на поделниот и неподелниот сектор, а така и да регулира и надзорува функционирањето на финансиските органи.

ANEKSI

Bilans na sostojba - AKTI VA

vo milioni denari

AKTI VA	31.12.2006				31.12.2005			
	Grupa goleme banki	Grupa srednje banki	Grupa mali i banki	Vkupno	Grupa goleme banki	Grupa srednje banki	Grupa mali i banki	Vkupno
PARI ^NI SREDSTVA I SALDA KAJ NBRM	7,341	2,348	1,476	11,165	4,561	1,366	2,056	7,982
Denarski pari -ni sredstva	5,765	1,733	1,305	8,805	3,499	875	1,665	6,039
Devi zni pari -ni sredstva	1,576	612	170	2,358	1,062	490	389	1,941
Blagorodni metalni i drugi pari -ni sredstva	0	2	1	3	0	0	2	3
BLAGAJNI ^KI ZAPI SI NA NBRM	6,069	2,204	1,183	9,457	4,072	2,379	2,483	8,934
DOLGOVNI HARTI I OD VREDNOST	8,072	3,579	1,629	13,281	6,516	447	409	7,372
^ekovi i meni ci	42	56	35	134	45	47	41	134
Hartii od vrednost na dr` avata nomini rani vo denari	5,612	39	43	5,694	6,167	47	145	6,359
Drugi dolgovni harti i od vrednost	2,417	3,484	1,551	7,453	305	352	223	880
PLASMANI KAJ DRUGI BANKI	32,337	9,850	5,008	47,194	30,337	4,676	8,146	43,158
Smetki kaj doma{ ni banki	4,702	1,610	583	6,895	4,040	596	1,087	5,723
Smetki kaj stranski banki	27,041	7,657	2,111	36,810	26,081	3,999	5,141	35,221
Kratkorone krediti i drugi pobaruvara od doma{ ni banki i drugi finansijski organi zaci	57	168	164	389	77	2	173	252
Kratkorone krediti i drugi pobaruvara od stranski banki i drugi finansijski organi zaci	165	412	329	906	76	76	278	430
Dostasani krediti i pobaruvara od banki	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgorone krediti i drugi pobaruvara od doma{ ni banki i drugi finansijski organi zaci	294	3	824	1,120	62	3	419	484
Dolgorone krediti i drugi pobaruvara od stranski banki i drugi finansijski organi zaci	0	0	823	823	0	0	867	867
Nefunkcionalni krediti od banki	77	1	174	252	0	1	182	183
KREDITI NA KOMI TENTI	54,355	20,502	4,770	79,627	39,964	7,367	11,577	58,908
Krediti na pretprijatija	34,413	12,954	2,602	49,969	25,553	5,674	6,681	37,908
Krediti na drugi komitenti	400	61	1	461	181	43	157	381
Krediti na naseljene	19,183	7,753	2,341	29,277	13,364	1,955	4,869	20,189
Nefunkcionalni krediti na komitenti	8,147	883	1,069	10,099	8,529	275	1,515	10,319
Posebna rezerva za krediti	-7,788	-1,149	-1,243	-10,179	-7,663	-580	-1,645	-9,889
PRESMETANA KAMATA I OSTANATA AKTI VA	2,713	962	1,385	5,060	3,249	319	2,611	6,178
Pobaruvara po kamati	493	204	90	788	359	80	154	593
Suspendi rane kamata i drugi pobaruvara	3,643	172	454	4,269	4,373	125	573	5,071
Posebna rezerva za kamata	-3,648	-182	-459	-4,288	-4,394	-130	-579	-5,103
Drugi pobaruvara	125	176	266	568	972	1	250	1,223
Realizirani hi potek i zalozi	2,034	542	1,084	3,660	1,831	224	2,292	4,348
Neto komisionalni odnosi	-27	-1	-97	-125	-26	0	-152	-177
Neto interni odnosi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostanata aktiva	93	49	47	190	134	19	72	225
PLASMANI VO HARTI I OD VREDNOST	624	262	641	1,527	581	79	879	1,539
Hartii od vrednost raspolo` ivi za prod` ba vo stranska valuta	154	2	74	230	152	0	59	210
Hartii od vrednost koji se -uvatu do dosta suvave vo stranska valuta	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlo` ujava vo doma{ ni sopstveni -ki harti i od vrednost	470	260	565	1,295	429	79	820	1,328
Posebna rezerva za otkupeni sopstveni akcii	0	0	2	2	0	0	0	0
OSNOVNI SREDSTVA	3,610	1,684	1,586	6,880	3,557	615	2,304	6,476
Grade` ni objekti	3,193	1,239	1,534	5,966	3,158	471	1,834	5,463
Oprema	2,479	739	691	3,909	2,288	312	920	3,520
Nematerijalni vlo` uvawa	235	140	50	425	275	41	86	402
Drugi sredstva za rabota	88	14	15	117	60	4	50	114
Sredstva za rabota vo podgotovka	171	156	27	355	80	33	355	469
I spravka na vrednosta na osnovni sredstva	-2,556	-605	-731	-3,892	-2,304	-246	-941	-3,491
NEI ZDVOENI REZERVACII ZA POTENCIJALNI ZAGUBI	0	-24	-50	-74	0	-3	-109	-113
VKUPNA AKTI VA	115,122	41,368	17,627	174,117	92,835	17,245	30,356	140,436

Bilans na sostojba - PASI VA

Aneks br. 1

vo milioni denari

PASI VA	31.12.2006				31.12.2005			
	Grupa gole ni banki	Grupa sredni banki	Grupa mal i banki	Vkupno	Grupa gole ni banki	Grupa sredni banki	Grupa mal i banki	Vkupno
DEPOZITI OD BANKI	1,763	1,852	286	3,902	1,247	333	1,137	2,717
Denarski depoziti po vi duvawe	155	3	31	189	200	14	11	224
Devizni depoziti po vi duvawe od domaći ni banki	303	114	4	421	135	48	83	266
Devizni depoziti po vi duvawe od stranski banki	223	278	0	500	226	0	254	479
Kratkoro-no oro-eni denarski depoziti	718	586	113	1,417	499	163	249	911
Kratkoro-no oro-eni devizni depoziti	364	871	0	1,235	188	108	403	699
Dolgoro-no oro-eni denarski depoziti	0	1	139	140	0	0	138	138
Dolgoro-no oro-eni devizni depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPOZITI PO VI DUWAVE	42,158	10,233	4,766	57,157	35,160	5,268	7,841	48,269
Denarski depoziti po vi duvawe na pretprijetija	9,382	2,581	911	12,874	7,242	952	1,972	10,166
Denarski depoziti po vi duvawe na javen sektor	468	169	454	1,091	346	222	281	849
Denarski depoziti po vi duvawe na dr.komi ten	1,428	335	266	2,029	1,260	130	343	1,734
Denarski depoziti po vi duvawe na naselene	7,539	1,500	1,334	10,374	6,116	759	1,697	8,572
Ograni-eni denarski depoziti	342	165	19	527	278	62	100	439
Devizni depoziti po vi duvawe na pravni lica	6,012	1,525	568	8,105	4,213	748	1,235	6,195
Devizni depoziti po vi duvawe na naselene	16,401	3,812	1,189	21,402	15,423	2,320	2,037	19,780
Ograni-eni devizni depoziti	586	145	25	756	283	75	177	535
KRATKORO^NI DEPOZITI DO I GODI NA	46,642	13,296	3,076	63,015	35,039	5,152	5,729	45,920
Denarski kratk.depoziti na pretprijatija	10,122	3,603	909	14,633	7,250	1,847	955	10,051
Denarski kratkoro-ni depoziti na javen sektor	415	5	40	460	472	85	167	723
Denarski kratk.depoziti na drugi komenti	812	71	67	950	504	14	144	662
Denarski kratkoro-ni depoziti na naselene	10,047	2,561	1,273	13,880	5,981	643	1,258	7,882
Devizni kratkoro-ni depoziti na pravni lica	5,607	2,864	19	8,490	4,616	767	1,117	6,500
Devizni kratk.depoziti na drugi komenti	2,223	487	21	2,731	1,148	98	275	1,521
Devizni kratkoro-ni depoziti na naselene	17,416	3,707	748	21,870	15,067	1,699	1,815	18,581
KRATKORO^NI POZAJMI CI DO I GODI NA	76	40	114	230	201	0	18	219
Kratk.denarski pozajmi ci od domaći ni banki	76	30	114	221	121	0	8	129
Kratkoro-ni pozajmi ci od stranski banki	0	10	0	10	80	0	10	89
Kratkoro-ni denarski pozajmi ci od drugi	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTANATA PASI VA	1,616	633	246	2,495	1,988	713	975	3,676
Obvrski vrz osnova na kamata	329	155	40	524	299	63	65	426
Drugi obvrski vo denari	680	295	140	1,114	1,317	582	808	2,707
Drugi obvrski vo devizi	322	75	17	415	245	18	63	326
Pasi vni vremenski razgrani-uvawa	285	108	50	442	127	51	39	217
DOLGORO^NI DEPOZITI NAD I GODI NA	1,707	2,622	767	5,096	1,341	820	1,571	3,732
Denarski dolgoro-ni depoziti na pretprijatija	235	169	74	478	325	0	311	635
Denarski dolgoro-ni depoziti na javen sektor	0	49	0	49	0	48	0	48
Denarski dolgor.depoziti na drugi komenti	32	195	175	402	17	76	187	280
Denarski dolgoro-ni depoziti na naselene	544	715	390	1,649	507	355	456	1,318
Devizni dolgoro-ni depoziti na pravni lica	0	6	0	7	0	0	0	0
Devizni dol.depoziti na drugi komenti	248	17	1	266	1	0	2	3
Devi zni dolgoro-ni depoziti na naselene	648	1,470	127	2,245	490	341	616	1,448
DOLGORO^NI POZAJMI CI NAD I GODI NA	8,836	5,085	1,540	15,461	7,611	2,211	3,106	12,927
Dolgoro-ni pozajmi ci od NBRM	1,404	874	23	2,301	158	750	29	937
Dolgoro.denarski pozajmi ci od domaći ni banki	635	117	234	986	331	59	157	546
Dolgoro-ni devizni pozajmi ci od domaći ni banki	320	1,020	34	1,373	11	262	697	970
Dolgoro-ni pozajmi ci od stranski banki	4,505	1,909	1,143	7,557	6,602	835	1,887	9,324
Dolgoro-ni pozajmi ci od drugi	435	553	89	1,078	508	0	305	813
Dolgoro.pozajmi ci od nef i nansi ki pravni lica	0	459	0	459	0	0	27	27
Dolgoro-ni stranski pozajmi ci od drugi	0	0	17	17	0	306	0	306
Prezemeni dolgoro-ni obvrski vo devizi	1,538	153	0	1,690	0	0	4	4
REZERVACI I ZA VONBI LANSNI STAVKI	576	50	22	648	637	36	40	713
SOPSTVENI SREDSTVA	9,839	6,735	6,613	23,187	9,612	2,712	9,937	22,262
Osnova-ki kapi tal	7,641	5,856	5,899	19,396	7,626	2,467	9,418	19,510
Rezerven fond	2,037	1,275	333	3,645	1,886	232	1,165	3,284
Reval orizac i oni rezervi	130	4	202	335	132	0	272	404
Neraspredel ena dobi vka od poranečni godini	30	151	13	194	29	53	51	133
Drugi fondovi	1	8	399	408	1	0	88	90
Zaguba	0	-558	-108	-666	-62	-36	-653	-751
Nei zdvojni rezervaci i za potencijalni zagubi	0	0	0	0	0	-3	-109	-113
Tekovna zaguba	0	0	-125	-125	0	0	-295	-295
NETO DOBI VKA PO ODANO^UVAWE	1,907	821	197	2,925	0	0	0*	
VKUPNA PASI VA	115,122	41,368	17,627	174,117	92,835	17,245	30,356	140,436

* Neto-dobi vka po odano-uvawe na 31.12.2005 godina e vkl u-enovo ostanata pasi va

BI LANS NA USPEH

vo milioni denari

Bi lans na uspeh	31.12.2006 godina				31.12.2005 godina			
	Grupa glo emi banki	Grupa sredni banki	Grupa mali banki	Vkupno	Grupa glo emi banki	Grupa sredni banki	Grupa mali banki	Vkupno
KAMATEN PRIHOD	6.114	2.099	1.340	9.553	4.834	1.140	1.696	7.670
banki	547	326	180	1.053	419	239	325	983
pret prijat ija	2.502	1.023	415	3.940	2.123	591	681	3.395
naselenie	1.986	575	606	3.167	1.624	286	601	2.511
ost anat i	1.207	231	177	1.615	787	45	148	981
stornirani prihodi	-128	-56	-38	-222	-119	-22	-58	-199
KAMATEN RASHOD	-2.236	-699	-376	-3.311	-1.837	-307	-508	-2.652
banki	-494	-140	-32	-666	-362	-42	-82	-486
pret prijat ija	-625	-204	-44	-873	-618	-107	-114	-839
naselenie	-1.025	-274	-169	-1.468	-769	-114	-198	-1.081
ost anat i	-92	-81	-131	-304	-88	-44	-114	-246
NETO KAMATEN PRIHOD	3.878	1.400	964	6.242	2.997	833	1.188	5.018
NETO-REZERVACI I	-1.255	-115	-253	-1.623	-1979	-75	-493	-2.549
I zvr{eni rezervaci i	-1.765	-211	-258	-2.234	-2.386	-105	-533	-3.024
Povrat na rezervaci i	510	120	55	685	407	33	149	588
Neizdvoeni rezervaci i	0	-24	-50	-74	0	-3	-110	-113
NETO KAMATEN PRIHOD PO REZERVACI I	2.623	1.285	711	4.619	1.018	758	694	2.471
NETO-PRIHODI OD PROVIZII	2.015	550	409	2.974	1.805	237	583	2.625
Prihodi po osnov na provizi i	2.228	695	521	3.444	2.013	283	751	3.047
Rashodi po osnov na provizi i	-213	-145	-112	-470	-209	-46	-168	-423
DIVIDENDI	4	15	7	26	2	3	7	12
NETO-DOBI VKI OD HARTI I OD VREDNOST	17	3	16	36	39	0	2	41
NETO KAPITALNI DOBI VKI	130	11	49	190	58	1	-59	0
NETO KURSNI RAZLIKU	321	133	38	492	425	68	133	626
DRUGI PRIHODI	780	227	249	1.256	1.347	118	890	2.356
Prihodi po drugi osnovi	297	83	130	510	437	8	139	584
Vonredni prihodi	483	144	119	746	910	110	751	1.771
OPITI I ADMINI STRATI VNI TROOCI	-3.567	-1219	-1239	-6025	-3.394	-661	-1.491	-5.546
Plati	-1.690	-602	-569	-2.861	-1.633	-328	-714	-2.675
Amortizacija	-494	-122	-129	-745	-497	-62	-189	-748
Mat erijalni trooci	-219	-87	-89	-395	-182	-53	-108	-343
Trooci za usluge	-621	-260	-331	-1.212	-607	-134	-360	-1.102
Trooci za sluzbeni put ujava	-35	-16	-16	-99	-31	-10	-21	-62
Trooci za reprezentaciju i reklama	-177	-62	-68	-307	-166	-38	-52	-255
Premije za osig.depoziti	-331	-69	-37	-437	-279	-35	-47	-360
DRUGI RASHODI	-248	-90	-138	-476	-251	-42	-451	-743
Rashodi po drugi osnovi	-243	-84	-135	-462	-227	-40	-114	-381
Vonredni rashodi	-5	-6	-3	-14	-24	-2	-337	-363
BRUTO-DOBI VKA / ZAGUBA	2.075	914	103	3.092	1.049	482	310	1.841
DANOK NA DOBI VKA	-168	-95	-29	-292	-106	-61	-81	-249
NETO-DOBI VKA PO DANOCI / ZAGUBA	1.907	819	74	2.800	943	421	228	1.592

Struktura na kreditite na nefinski te subjekti

vo milioni denari

Datum	Opis	Vкупно	Vкупно		Pretprijatija		Naselenie		Drugi komitenti	
			Denarni	Devizni	Denarni	Devizni	Denarni	Devizni	Denarni	Devizni
31.12.2005	Dostasani krediti	1,551	945	606	749	592	193	12	3	3
	Kratkoročni krediti	19,237	16,485	2,752	12,895	2,714	3,535	29	55	9
	Dolgoročni krediti	37,690	24,838	12,852	9,031	11,928	15,745	676	62	248
	Nefunkcionalni krediti	10,319	9,077	1,242	7,657	1,119	1,382	25	38	98
	Vкупно bruto-krediti	68,797	51,344	17,452	30,332	16,352	20,854	742	159	359
	Rezervi za potencijalni zagubi	-9,889								
	Vкупно neto-krediti	58,908								
31.12.2006	Dostasani krediti	1,521	1,024	497	703	481	321	15	0	1
	Kratkoročni krediti	25,153	20,996	4,157	14,902	4,122	5,830	25	264	10
	Dolgoročni krediti	53,034	35,311	17,723	13,824	15,937	21,450	1,636	37	150
	Nefunkcionalni krediti	10,098	8,850	1,248	7,197	1,120	1,545	32	108	96
	Vкупно bruto-krediti	89,806	66,181	23,625	36,626	21,660	29,146	1,708	409	257
	Rezervi za potencijalni zagubi	-10,179								
	Vкупно neto-krediti	79,627								
Porast 31.12.06/ 31.12.05	Absoluten porast na bruto-krediti	21,009	14,837	6,173	6,294	5,308	8,292	966	250	-102
	Vo procenti	30.5%	28.9%	35.4%	20.8%	32.5%	39.8%	130.2%	157.2%	-28.4%
	Udestvo vo porastot	100.0%	70.6%	29.4%	30.0%	25.3%	39.5%	4.6%	1.2%	-0.5%

Struktura na portfolioto na harti i od vrednost

Portfol i o na harti i od vrednost	Iznos vo milioni denari		Struktura		Godi{ en porast 31.12.06/31.12.05		
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	Apsoluten porast	Vo procenti	Uestvo vo porastot
Dol`ni-ki harti i od vrednost	16,365	22,738	91.7%	93.7%	6,373	38.9%	99.3%
Blagajni-ki zapisi na NBRM	8,934	9,457	54.6%	41.6%	523	5.9%	8.2%
Harti i od vrednost izdadeni od dr` avata	7,221	13,127	44.1%	57.7%	5,907	81.8%	92.7%
- Obvрzni ca za privatizacija na Stopanska banka AD Skopje	4,992	4,332	69.1%	33.0%	-660	-13.2%	-11.2%
- Obvрzni ci za sanacija na Stopanska banka AD Skopje (golema obvрzni ca) izdadena od ASB	93	76	1.3%	0.6%	-17	-18.2%	-0.3%
- Obvрzni ci za staro devizno { tedewe i denacionali zaci ja	1,273	1,287	17.6%	9.8%	13	1.0%	0.2%
- Dr` avni zapisi	790	7,103	10.9%	54.1%	6,313	799.2%	106.9%
- Kontinuirani dr` avni harti i od vrednost	72	330	1.0%	2.5%	258	360.0%	4.4%
Drugi dol`ni-ki harti i od vrednost	211	154	1.3%	0.7%	-57	-27.1%	-0.9%
Sopstveni-ki harti i od vrednost	1,480	1,527	8.3%	6.3%	47	3.1%	0.7%
Vlo`uvawa vo harti i od vrednost so pravo na upravuvawe vo doma{ ni nef i nansi skri pravnii lica	356	360	24.1%	23.6%	4	1.1%	8.3%
Vlo`uvawa vo banki i drugi finansi skri organi zaci i vo zemjata	887	842	59.9%	55.2%	-45	-5.1%	-96.6%
Drugi sopstveni-ki harti i od vrednost	237	324	16.0%	21.2%	87.53	37.0%	187.9%
Vkupno portfol i o na harti i od vrednost	17,845	24,264	100.0%	100.0%	6,420	36.0%	100.0%

Struktura na depoziti te na nefi nansiski te subjekti

vo milioni denari

Datum	Opis	Vкупно	Vкупно		Pretprijatija		Naseljenie		Javen sektor		Drugi komitenti	
			Denarski	Devizni	Denarski	Devizni	Denarski	Devizni	Denarski	Devizni	Denarski	Devizni
31.12.2005	Depoziti po vi duvawe	47,295	21,320	25,975	10,166	6,195	8,572	19,780	849	-	1,734	-
	Ograni -eni depoziti	974	439	535	303	535	-	-	128	-	8	-
	Kratkoro-no oro-eni depoziti do 1 godina	45,920	19,318	26,602	10,051	6,500	7,882	18,581	723	-	662	1,521
	Dolgoro-no oro-eni depoziti nad 1 godina	3,732	2,281	1,451	635	-	1,318	1,448	48	-	280	3
	Vкупно	97,922	43,359	54,563	21,155	13,230	17,772	39,809	1,748	-	2,684	1,524
31.12.2006	Depoziti po vi duvawe	55,873	26,367	29,507	12,874	8,105	10,374	21,402	1,091	-	2,029	-
	Ograni -eni depoziti	1,282	527	756	362	756	-	-	162	-	3	-
	Kratkoro-no oro-eni depoziti do 1 godina	63,015	29,924	33,091	14,633	8,490	13,880	21,870	460	-	950	2,731
	Dolgoro-no oro-eni depoziti nad 1 godina	5,096	2,578	2,518	478	7	1,649	2,245	49	-	402	266
	Vкупно	125,267	59,396	65,871	28,348	17,357	25,903	45,517	1,762	-	3,383	2,997
Godičen porast 31.12.06	Apsoluten porast na depoziti	27,345	16,037	11,308	7,193	4,127	8,131	5,708	14	-	699	1,474
	Vo procenti	27.9%	37.0%	20.7%	34.0%	31.2%	45.7%	14.3%	0.8%	-	26.0%	96.7%
	U-estvo vo porastot	100.0%	58.6%	41.4%	26.3%	15.1%	29.7%	20.9%	0.1%	-	2.6%	5.4%

Aneks br. 6

Pokazateli za kvalitetot na kreditnata izlo`enost

vo milioni denari

Pozicii	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
A	23,303	67,337	77,686	91,394	108,913	143,707
B	11,844	11,018	10,871	12,025	16,487	21,931
V	7,891	6,269	4,602	4,826	4,473	3,807
G	7,740	6,497	5,735	4,191	4,420	3,435
D	2,260	2,094	5,413	6,744	6,403	6,308
Vkupna kreditna izlo`enost	53,040	93,214	104,306	119,179	140,696	179,188
Potencijalni zagubi	9,609	8,166	10,719	11,591	11,753	11,762
vkupno V, G, D	17,892	14,860	15,749	15,761	15,296	13,550
vkupno G, D	10,001	8,591	11,148	10,935	10,823	9,743
vkupno V, G	15,632	12,766	10,336	9,017	8,893	7,242
% na V, G, D vo vk. kred. izl.	33.7	15.9	15.1	13.2	10.8	7.6
% na G, D vo vk. kred. izl.	18.9	9.2	10.7	9.2	7.7	5.4
% na V, G vo vk. kred. izl.	29.5	13.7	9.9	7.6	6.3	4.0
% na G vo vk. kred. izl.	14.6	7.0	5.5	3.5	3.1	1.9
% na D vo vk. kred. izl.	4.3	2.3	5.2	5.7	4.6	3.5
% na V vo vk. kred. izl.	14.9	6.7	4.4	4.1	3.2	2.2
% na riziknost (pot.zag./vk.izlo`.)	18.1	8.8	10.3	9.7	8.4	6.6
Neto- pozicii vo V, G, D (namaleno za soodvetni te rezervaci)	9,789	7,950	6,318	5,715	5,565	4,573
Garanten kapital	18,699	19,122	19,441	19,397	21,292	23,604
% na V, G, D vo garanten kapital	95.7	77.7	81.0	81.3	71.8	57.4
% na G, D vo garanten kapital	53.5	44.9	57.3	56.4	50.8	41.3
% na V, G vo garanten kapital	83.6	66.8	53.2	46.5	41.8	30.7
% na G vo garanten kapital	41.4	34.0	29.5	21.6	20.8	14.6
% na D vo garanten kapital	12.1	11.0	27.8	34.8	30.1	26.7
% na V vo garanten kapital	42.2	32.8	23.7	24.9	21.0	16.1
% na neto V, G, D vo garanten kapital	52.4	41.6	32.5	29.5	26.1	19.4
Adekvatnost na kapitalot	35.3	28.1	25.8	23.0	21.3	18.3
Vk. izlo`enost na rizik na zemja (neto)		29,438	31,195	35,278	35,589	37,235
Potencijalni zagubi za rizik na zemja		8	12	13	42	45
% na pot. zagubi za rizik na zemja/vk. kreditna izlo`enost na rizik na zemja		0.03	0.04	0.04	0.1	0.1

Aneks br. 7

Tranzicijska matrična komponente - fizikalica

Kategorija na rizik 31.12.2005	Broj na komponente			Kategorija na rizik na 31.12.2006					
	31.12.2005	I zlezeni	31.12.2006*	A	B	V	G	D	Vkupno
A	17,565	6,561	11,004	87.9%	7.7%	3.7%	0.5%	0.2%	100.0%
B	3,589	1,224	2,365	14.8%	71.8%	10.4%	2.5%	0.5%	100.0%
V	643	214	429	15.9%	17.2%	43.8%	19.3%	3.7%	100.0%
G	385	166	219	11.0%	7.3%	11.4%	26.5%	43.8%	100.0%
D	533	250	283	3.5%	0.7%	2.1%	7.1%	86.6%	100.0%
Vkupno	22,715	8,415	14,300	70.8%	18.4%	6.1%	1.9%	2.8%	100.0%
Kategorija na rizik 31.12.2005	Iznos na kreditna izločnost			Kategorija na rizik na 31.12.2006					
31.12.2005	I zlezena	31.12.2006*		A	B	V	G	D	Vkupno
A	8,310,435	1,508,958	6,801,477	89.2%	7.4%	2.6%	0.6%	0.2%	100.0%
B	1,921,109	131,537	1,789,572	11.7%	77.7%	8.8%	1.5%	0.4%	100.0%
V	329,013	37,245	291,769	14.9%	19.8%	46.8%	15.2%	3.3%	100.0%
G	149,417	10,403	139,014	14.5%	7.0%	14.6%	31.4%	32.6%	100.0%
D	195,502	87,557	107,945	2.0%	1.9%	1.2%	5.8%	89.1%	100.0%
Vkupno	10,905,476	1,775,700	9,129,777	69.4%	21.5%	5.4%	1.8%	1.9%	100.0%

Tranzicijska matrična komponente - nefinansijski pravni lica

Kategorija na rizik 31.12.2005	Broj na komponente			Kategorija na rizik 31.12.2006					
	31.12.2005	I zlezeni	31.12.2006*	A	B	V	G	D	Vkupno
A	4,930	883	4,047	89.4%	7.0%	2.8%	0.4%	0.4%	100.0%
B	1,520	315	1,205	16.9%	72.9%	5.5%	3.7%	1.0%	100.0%
V	258	49	209	18.7%	7.2%	51.7%	13.4%	9.1%	100.0%
G	238	52	186	2.2%	2.7%	4.8%	54.3%	36.0%	100.0%
D	443	75	368	0.5%	0.3%	1.1%	1.6%	96.5%	100.0%
Vkupno	7,389	1,374	6,015	64.3%	19.7%	5.0%	3.3%	7.8%	100.0%
Kategorija na rizik 31.12.2005	Iznos na kreditna izločnost			Kategorija na rizik 31.12.2006					
31.12.2005	I zlezena	31.12.2006*		A	B	V	G	D	Vkupno
A	51,201,406	1,991,193	49,210,213	90.6%	7.7%	1.2%	0.4%	0.1%	100.0%
B	13,515,194	262,816	13,252,377	14.9%	76.7%	6.7%	1.4%	0.2%	100.0%
V	3,807,078	136,272	3,670,806	3.7%	21.6%	62.2%	7.3%	5.2%	100.0%
G	3,386,449	355,891	3,030,558	0.1%	0.2%	0.9%	51.7%	47.1%	100.0%
D	5,506,220	1,017,465	4,488,754	0.2%	1.4%	0.1%	1.0%	97.3%	100.0%
Vkupno	77,416,347	3,763,638	73,652,709	63.4%	20.1%	5.2%	3.1%	8.2%	100.0%

* Vo ova kolona se vključeni komponente kon koi banki te imale kreditna izločnost na 31.12.2005 godina i kon koi se učestvima imat kreditna izločnost na 31.12.2006 godina,

kako i vklupni ot iznos na kreditna izlo`enost na tие komitenti. Ne se vklupeni oni e novi komitenti kon koi banki te vo me|uvreme vospostavile kreditna izlo`enost i iznosot na taa izlo`enost.

Aneks br. 8

Dogovorna ro~na struktura na aktivata i pasivata za datum 31.12.2006

vo iljadi denari

Rb.	Opis	do 7 dена	од 7 дена до 1 месец	од 1 месец до 3 месеци	3 - 6 месеци	6 - 12 месеци	над 12 месеци	Vкупно
1	NBRM	9,967,337	1,674	2,581	283	445	7,498,560	17,470,880
2	Hartii od vrednost na NBRM i Republika Makedonija	3,465,981	8,644,824	3,200,854	1,182,194	780,364	5,156,503	22,430,720
3	Dol`ni~ki harti i od vrednost i drugi instrumenti za plata we	86,391	44,128	14,193	7,765	1,092	73,916	227,485
4	Plasmani kaj drugi banki	17,401,307	17,644,518	2,119,003	1,167,355	325,704	2,256,309	40,914,196
5	Plasmani kaj komitenti	3,252,139	4,154,952	8,407,810	10,403,130	17,841,181	45,745,547	89,804,759
6	Presmetana kamata	448,899	180,367	168,754	7,705	1,067	4,240,687	5,047,479
7	Ostanata aktiva	613,728	311,024	404,981	80,888	192,052	192,305	1,794,978
8	Plasmani vo sopstveni~ki harti i od vrednost i kaptalni vlo~uvawa	121,652	0	0	0	264,858	1,203,663	1,590,173
9	Vkupna aktiva (1+2+3+4+5+6+7+8)	35,357,434	30,981,487	14,318,176	12,849,320	19,406,763	66,367,490	179,280,670
10	Depoziti od banki	1,567,996	622,491	1,150,013	155,214	275,469	145,751	3,916,934
11	Depoziti po vidiuvave	56,216,637	479,479	25,973	10,206	86,970	307,453	57,126,718
12	Kratkoro~ni depoziti do 1 god.	6,579,143	19,847,695	19,496,974	8,051,523	7,501,769	6,950	61,484,054
13	Kratkoro~ni pozajmici do 1 god.	130,028	12,235	25,081	0	61,174	0	228,518
14	Izdadeni dol`ni~ki harti i od vrednost	0	0	0	0	0	316	316
15	Ostanata pasiva	1,129,311	704,764	348,916	14,874	97,709	40,005	2,335,579
16	Dolgoro~ni depoziti nad 1 god.	130,637	159,465	232,945	291,394	818,427	5,154,802	6,787,670
17	Dolgoro~ni pozajmici nad 1 god.	1,883	200,432	1,753,129	402,223	1,447,088	9,979,138	13,783,893
18	Vonbilansni poziciji	2,045,101	1,631,707	1,671,991	1,509,270	1,662,376	2,231,225	10,751,670
19	Vkupna pasiva (10+11+12+13+14+15+16+17+18)	67,800,736	23,658,268	24,705,022	10,434,704	11,950,982	17,865,640	156,415,352
20	Razlika (9-19)	-32,443,302	7,323,219	-10,386,846	2,414,616	7,455,781	48,501,850	22,865,318
21	Kumulativna razlika	-32,443,302	-25,120,083	-35,506,929	-33,092,313	-25,636,532	22,865,318	-128,933,841

Aneks br.9

O~ekuvana ro~na struktura na aktivata i pasivata za datum 31.12.2006

vo iljadi denari

Rb.	Opis	do 7 dena	od 7 dena do 1 mesec	od 1 mesec do 3 meseci	Vkupno
1	Pari ~ni sredstva i salda kaj NBRM	9,400,346	17,799	2,500	9,420,645
2	Harti i od vrednost na NBRM i Republika Makedonija	3,451,138	8,254,695	2,630,970	14,336,803
3	Dol`ni~ki harti i od vrednost i drugi instrumenti za pla}awe	86,134	43,975	13,806	143,915
4	Plasmani kaj drugi banki	15,584,527	18,117,875	2,082,077	35,784,479
5	Plasmani kaj komitenti	2,105,712	3,665,213	6,839,916	12,610,841
6	Presmetana kamata	361,401	187,381	288,090	836,872
7	Ostanata aktiva	536,128	237,484	444,359	1,217,971
8	Plasmani vo sopstveni ~ki harti i od vrednost i kapitalni vlo`uvawa	121,652	0	0	121,652
9	Vkupna aktiva (1+2+3+4+5+6+7+8)	31,647,038	30,524,422	12,301,718	74,473,178
10	Depoziti od banki	1,142,442	577,846	864,815	2,585,103
11	Depoziti po vi duvawe	10,223,245	2,515,901	1,383,517	14,122,663
12	Kratkoro~ni depoziti do 1 god.	3,534,616	7,891,504	10,487,522	21,913,642
13	Kratkoro~ni pozajmici do 1 god.	130,028	12,235	21,294	163,557
14	Izdadeni dol`ni~ki harti i od vrednost	0	0	0	0
15	Ostanata pasiva	860,226	731,176	349,195	1,940,597
16	Dolgoro~ni depoziti nad 1 god.	18,641	88,345	134,924	241,910
17	Dolgoro~ni pozajmici nad 1 god.	1,883	187,916	1,749,397	1,939,196
18	Vonbilansni poziciji	413,481	348,695	405,659	1,167,835
19	Vkupna pasiva (10+11+12+13+14+15+16+17+18)	16,324,562	12,353,618	15,396,323	44,074,503
20	Razlika (9-19)	15,322,476	18,170,804	-3,094,605	30,398,675
21	Kumulativna razlika	15,322,476	33,493,280	30,398,675	79,214,431

Aneks br. 10

Struktura na deviznata aktiva i deviznata pasiva

Devizna aktiva	I znos (vo milioni denari)		U~estvo vo aktiva		Stapka na promena
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	
Efekti va i ~ekovi i dol`ni-ki pazarni harti i od vrednost	2026	2,439	2.6%	2.5%	20.4%
Sredstva vo stranski i doma{ni banki	40,984	43,949	51.6%	45.6%	7.2%
Devizni pobaruvawa	17,532	23,813	22.1%	24.7%	35.8%
Denarski pobaruvawa so devizna klausula	21,712	27,975	27.3%	29.1%	28.8%
I spravka na vrednost	-2,262	-2396	-2.8%	-2.5%	5.9%
Harti i od vrednost raspolo`liv za proda`ba	59	74	0.1%	0.1%	25.4%
Ostanata aktiva - drugi smetki	1,434	432	1.8%	0.4%	-69.9%
Vkupna devizna aktiva	79,400	96,285	100.0%	100.0%	21.3%

Devizna pasiva	I znos (vo milioni denari)		U~estvo vo pasiva		Stapka na promena
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	
Devizni depoziti na banki	1,437	2,147	2.1%	2.5%	49.4%
Devizni depoziti na naselenie	39,305	44,905	56.6%	52.3%	14.2%
Devizni depoziti na pretprijatija, javen sektor i drugi komponenti	11,688	15,373	16.8%	17.9%	31.5%
Devizni sredstva na stranski lica	3,881	7,752	5.6%	9.0%	99.7%
Denarski depoziti so devizna klausula	2,731	5,333	3.9%	6.2%	95.3%
Devizni krediti na banki	10,065	9,825	14.5%	11.4%	-2.4%
Ostanata pasiva - drugi smetki	389	551	0.6%	0.6%	41.6%
Vkupna devizna pasiva	69,488	85,885	100.0%	100.0%	23.6%

Garanten kapi tal

vo milioni denari

Rb.	Opis	Vkupno
A	OSNOVEN KAPI TAL	
1	I zdadeni obi~ni i prioritetni akci i ili neposredno uplateni sredstva	19.286
2	Rezervi	3.644
3	Zadr`ana nerasporedena dobi vka	194
4	Dobi vka spored periodima na presmetka di skonti rana za 50%	
5	Nepokriena zaguba od prethodni godini	-743
6	Zaguba od tekovno rabotewe	
7	Gudvil	
8	OSNOVEN KAPI TAL	22.381
B	DOPOLNI TELEN KAPI TAL	
9	I zdadeni kumulativni prioritetni akci i	108
10	Revalorizaci oni rezervi	335
11	Hi bredni kapi talni instrumenti	0
12	Subordini rani obvrski	1.691
13	VKUPNO DOPOLNI TELEN KAPI TAL	2.134
14	Dopolniteljen kapi tal koj mo`e da se vkluci vo garantni ot kapi tal	2.134
V	GARANTEN KAPI TAL	
15	Bruto garanten kapi tal	24.515
16	Kapi talni vlo`uvawa vo bankarski i nebankarski finansijski institucii	-837
17	Neizdvoena posebna rezerva za kreditni zagubi i zagubi po osnov na rizik na zemja	-74
17.1	Neizdvoena nefunkcionalna kamata	-2
17.2	Neizdvoena posebna rezerva za potencijalni zagubi	-72
	GARANTEN KAPI TAL	23.604

Dekompozicija na stапката на povrat na prose~ni te sopstveni sredstva na nivo na bankarski ot sistem

	Prof itna margi na=	neto-rezervaci i/ vkupni redovni prihodi	2004	2005	2006	
	neto dobivka/ vkupni redovni prihodi =	nekamatni rashodi/vkupni redovni prihodi	-0,331	-0,273	-0,148	
	1+(rashodi/vkupni redovni prihodi)	neto vonredni stavki i danok/vkupni redovni prihodi	-0,756	-0,681	-0,636	
			0,165	0,124	0,040	
			2004 0,078			
			2005 0,170			
			2006 0,256			
	ROAA=neto- dobivka/ prose~na aktiva					
	2004 0,006					
	2005 0,012					
	2006 0,018					
			h			
				neto kamaten prihod/prose~na aktiva		
				2004 0,035	2005 0,039	2006 0,040
	ROAE=neto- dobivka/ prose~ni sopstveni sredstva		h			
	2004 0,031					
	2005 0,075					
	2006 0,123					
				vkupni redovni prihodi/ prose~na aktiva		
				2004 0,071		
				2005 0,073		
				2006 0,070		
				+ nekamatnen prihod/prose~na aktiva		
				2004 0,036	2005 0,034	2006 0,030
	prose~na aktiva/ prose~ni sopstveni sredstva					
	2004 5,527					
	2005 6,123					
	2006 6,921					

Zakonska regulativa od oblasta na supervizijata

Zakoni:

1. Zakon za Narodnata banka na Republika Makedonija („Sl. vesnik na RM“ br. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 i 129/2006);
2. Zakon za bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 63/2000, 37/2002, 51/2003 i 85/2003);
3. Zakon za osnovawe na Makedonska banka za poddr{ka na razvojot („Sl. vesnik na RM“ br. 24/1998 i 6/2000);
4. Zakon za banki za mikrofinansirawe („Sl. vesnik na RM“ br. 61/2002).

Odluki:

5. Odluka za metodologijata na utvrduvawe na garantni ot kapital na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 77/2000)
6. Odluka za na~inot na vr{ewe na supervizorski nadzor na bankite i postapkata za prezemawe merki za otstranuvawe na utvrdenite nepravilnosti („Sl. vesnik na RM“ br. 111/2000)
7. Odluka za definirawe i na~inot na utvrduvawe na povrzani subjekti vo soglasnost so Zakonot za bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 28/2001)
8. Odluka za metodologijata za utvrduvawe na rizikno ponderirana aktiva na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 50/2001)
9. Odluka za utvrduvawe i presmetuvawe otvoreni devizni pozicii na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 103/2001 - pre~isten tekst)
10. Odluka za vi~inata i na~inot na formirawe na posebna rezerva za obezbeduvawe od potencijalni zagubi na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 50/2001)
11. Odluka za izdavawe ovlastuvawe na bankite za vr{ewe platen promet i kreditni raboti so stranstvo i ovlastuvawe za vr{ewe devizno-valutni raboti vo Republika Makedonija („Sl. vesnik na RM“ br. 65/1996, 16/2001 i 85/2001)
12. Odluka za utvrduvawe na metodologijata za klasifikacija na aktivni te bilansni i vonbilansni pozicii na bankite spored stepenot na nivnata riziknost („Sl. vesnik na RM“ br. 21/2002 - pre~isten tekst i 80/2006)
13. Odluka za na~inot na vr{ewe nadzor nad primenata na propisite koi go reguliraat deviznoto rabotewe i prezemawe merki spremabankite („Sl. vesnik na RM“ br. 44/2002 i 80/2002)
14. Odluka za supervizorski standardi za regulirawe na dostasante, a nenaplateni pobaruvawa na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 19/2003)
15. Odluka za metodologijata za utvrduvawe na kapitalot na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 66/2003)
16. Odluka za potrebnata dokumentacija za izdavawe na dozvoli spored odredbi te na Zakonot za bankite, Zakonot za harti i od vrednost i Zakonot za banki za mikrofinansirawe („Sl. vesnik na RM“ br. 68/2003 - pre~isten tekst)
17. Odluka za definirawe na standardite za izgottuvawe i sproveduvawe na sigurnosta na informativni sistem na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 77/2003)
18. Odluka za konsolidirana supervizija na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 84/2003)
19. Odluka za opredeluvawe, ocenka i rakovodewe so likvidnosni ot rizik na bankite („Sl. vesnik na RM“ br. 84/2003)
20. Odluka za limiti za kreditna izlo`enost na banka („Sl. vesnik na RM“ br. 1/2004 - pre~isten tekst)

21. Odluka za sodr` i nata i na~i not na funkci oni rawe na kreditni ot registar („Sl. vesnik na RM“ br. 61/2004)
22. Odluka za potrebnata dokumentacija za izdavawe na soglasnosti i dostavuvawe na izvestuvawe za promena na sopstvena struktura na akcii so pravo na glas („Sl. vesnik na RM“ br. 85/2004);
23. Odluka za presmetuvawe i objavuvawe na efekti vna kamatna stапка na krediti te i depoziti te („Sl. vesnik na RM“ br. 117/2005)
24. Odluka za metodologijata za utvrduvawe neto-dol`nik na banka („Sl. vesnik na RM“ br. 41/2006)
25. Odluka za uslovi te i na~i not na skl u~uvawe na krediti vo devizi i krediti vo denari so devizna klausula me|u rezidenti („Sl. vesnik na RM“ br. 41/2006)
26. Odluka za metodologijata za izdvojuvawe posebna rezerva za potencijalni zagubi od prezemeni sredstva po osnov na nenaplateni pobaruvawa („Sl. vesnik na RM“ br. 80/2006)
27. Odluka za dianimi kata na usoglasuvawe na vi si nata na osnova~ki ot kaptal na { tedi lni ci te so odredbi te na Zakonot za banki i { tedi lni ci („Sl. vesnik na RM“ br. 49/1998)
28. Odluka za utvrduvawe na obemot i na~i not na rabotewe na { tedi lni ci te („Sl. vesnik na RM“ br. 111/2000, 80/2002 i 66/2003)
29. Odluka za metodologijata za utvrduvawe adekvatnost na kaptal ot („Sl. vesnik na RM“ br. 5/2007)

Aneks br.14

Pregled na banki po grupi banki *

	Grupa goleme banki (актива поголема од 15 милијарди денари)	Grupa sredni banki (актива од 4,5 до 15 милијарди денари)	Grupa mali banki (актива помала од 4,5 милијарди денари)
1	Komerцијална банка AD Skopje	1 Alfa banka AD Skopje	1 Eurostandard banka AD Skopje
2	NLB Tutunska banka AD Skopje	2 Investbanka AD Skopje	2 Internacionala privatna banka AD Skopje
3	Stopanska banka AD Skopje	3 Izvozna i kreditna banka AD Skopje	3 Komercijalno investiciona banka AD Kumanovo
4		4 Ohridska banka AD Ohrid	4 Makedonska banka AD Skopje
5		5 Prokredit banka AD Skopje	5 Makedonska banka za poddr{ka na razvojot AD Skopje
6		6 Stopanska banka AD Bitola	6 Potevenska banka AD Skopje
7		7 UNI banka ADSkopje	7 Sileks banka AD Skopje
8		8	8 TTK banka AD Skopje
9		9	9 T.X. Ziraat bankasi - podru~ni ca Skopje

* Po azbucen red

Pregled na banki i { tedi lni ci vo Republika Makedonija so sostojba na 31.12.2006 godina

I. Banki

Banki koi imat dozvola za vr{ ewe finansiiski akt ivnost i od ~len 45 i ~len 46 od Zakonot za bankite

Alfa banka AD Skopje

Dame Gruev, 1
1000 Skopje
Telefaks: 02 3116 830; 02 3135 206
Telefon: 02 3116 433

UNI banka AD Skopje

Maksi m Gorki, 6
1000 Skopje
Telefaks: 02 3130 448; 02 3286 000
Telefon: 02 3286 100

Eurostandard banka AD Skopje

27 Mart, b.b. (mal ring)
1000 Skopje
Telefaks: 02 3249 430
Telefon: 02 3249 400

Investbanka AD Skopje

Makedonija, 9/11
1000 Skopje
Telefaks: 02 3135 367
Telefon: 02 3114 166

Izvozna i kreditna banka AD Skopje

Partizanski odredi, 3 blok 11
1000 Skopje
Telefaks: 02 3240 872
Telefon: 02 3240 800

Komerzialna banka AD Skopje

Demir Vlahov, 4
1000 Skopje
Telefaks: 02 3113 494
Telefon: 02 3107 107; 02 3111 133

Ohridska banka AD Ohrid

Makedonski prosvetitel i, 19
6000 Ohrid
Telefaks: 046 254 130; 046 254 133
Telefon: 046 206-600; 046 265-330

ProKredit banka AD Skopje

Jane Sandanski, 109/a
1000 Skopje
Telefaks: 02 3219 901
Telefon: 02 3219 900; 02 3219 948

Sileks banka AD Skopje

Gradski stadi on, b.b.
1000 Skopje
Telefaks: 02 3249 303
Telefon: 02 3249 300

Stopanska banka AD Bitola

Dobri voe Radosavqevi }, 21
7000 Bitola
Telefaks: 047 207 515; 047 207 541;
047 207 513
Telefon: 047 207 500

Stopanska banka AD Skopje

11 Oktomvri, 7
1000 Skopje
Telefaks: 02 3114 503
Telefon: 02 3295 295

TTK banka AD Skopje

Naroden front, 19/a
1000 Skopje
Telefaks: 02 3236 444
Telefon: 02 3236 400

NLB Tutunska banka AD Skopje

12-ta Makedonska brigada, 20
1000 Skopje
Telefaks: 02 3105 630; 02 3105 681
Telefon: 02 3105 601; 02 3105 606;
02 3105 649

Makedonska banka AD Skopje

Bul. VMRO, 3-12/2
1000 Skopje
Telefaks: 02 3117 191
Telefon: 02 3117 111

T.X.Zi raat bankasi - podru` ni ca
Skopje
@el ezni ~ka, 8
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3110 013
Tel ef on: 02 3111 337

Makedonska banka za poddr{ ka na
razvojot AD Skopje
Veqko Vl ahovi }, 26
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3239 688
Tel ef on: 02 3114 840; 02 3115 844

Banki koi imaat dozvola za vr{ ewe finansiski akt ivnost i od ~len 45 od Zakonot za banki te

Komercijal no i nvesti ci ona banka
AD Kumanovo
Pl o{ tad Nova Jugosl avija, b.b.
1300 Kumanovo
Tel ef aks: 031 420 061
Tel ef on: 031 475 100; 031 426 455

I nternaci onal na pri vatna banka
AD Skopje
27 Mart , 1

1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3112 830; 02 3134 060
Tel ef on: 02 3119 191; 02 3124 288

Po{ tenska banka AD Skopje
27 Mart, b.b. (mal ring)
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3163 054; 02 3103 216
Tel ef on: 02 3103 200

AL KOSA AD [tip
Van~o Pr}e, b.b.
2000 [tip
Tel ef aks: 032 393 163
Tel ef on: 032 392 960

AM DOO Skopje
Orce Ni kol ov, 70
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3223 770
Tel ef on: 02 3223 770

Bavag DOO Skopje
Ko~o Racin, 32/1-1
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3135 328
Tel ef on: 02 3134 362

Fer{ ped DOO Skopje
Mar{ al Ti to, 11a
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3149 350
Tel ef on: 02 3149 325; 02 3149 336

Gra|anska { tedi lni ca DOO Skopje
Dame Gruev, 10
1000 Skopje

Tel ef aks: 02 3118 585
Tel ef on: 02 3118 585

I nko DOO Skopje
Di mi tri je ^upovski, 23
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3223 277
Tel ef on: 02 3114 182

I nterf al ko DOO Skopje
Bul. Partizanski odredi, 123
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3062 546
Tel ef on: 02 3062 546

Peon DOO Strumi ca
Mar{ al Ti to, b.b.
2400 Strumi ca
Tel ef aks: 034 345 706
Tel ef on: 034 321 927

Mak- BS DOO Skopje
Dame Gruev, bl ok 1
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3166 466
Tel ef on: 02 3131 190

Mo` nosti DOO Skopje
Bul. Jane Sandanski , 111
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 2401 050
Tel ef on: 02 2401 051

Ml adi nec DOO Skopje
Bul . G. Del ~ev, 11
Lamel a A/1, DTC Mavrovka

1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3237 521
Tel ef on: 02 3238 712

FULM { tedi lni ca DOO Skopje
Mi to Haxi vasi lev Jasmi n, 48
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3115 653
Tel ef on: 02 3115 244; 02 3131 106

III. Pretstavnici tva na stranski banki

Bank AustriaCreditanstalt AG -
pretstavni { two - Skopje
Makedoni ja, 53-4
1000 Skopje
Tel ef aks: 02 3215 140
Tel ef on: 02 3215 130